



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE



ГЛАСНИК / BULETINI

Скопје / Shkup


Год. 2022 бр. 1 / Viti 2022 nr.1

31 Јануари 2022 / 31 Janar 2022

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE**

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК / BULETINI

Патенти / Patenta

Трговски марки / Marka Tregtare

Индустриски дизајн / Disenjo Industriale

Ознаки на потекло од производите /

Tregues Gjeografik

Лиценци / Liçenca

Застапување / Përfaqësimi juridik

Скопје / Shkup

Год. 2022 бр. 1 / Viti 2021 nr. 1


31 Јануари 2022 / 31 Janar 2022

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO / KODET E SHTETEVE SIPAS STANDARTEVE TË WIPO

AD – Андора / Andora	EC – Еквадор / Ekuador	KY – Кајмански Острови / Ishujt Kajman	RW – Руанда / Ruanda
AE – Здружените Арапски Емирати / Emiratet e Bashkuara	EE – Естонија / Estonia	KZ – Казакстан / Kazahstan	SA – Саудиска Арабија / Arabia Saudite
AF – Авганистан / Afganistan	EG – Египет / Egjipt	LA – Лаос / Laos	SB – Соломонски Острови / Ishujt Solomon
AG – Антика и Барбуда / Antika dhe Barbuda	EH – Западна Сахара / Saharaja Perendimore	LB – Либан / Liban	SC – Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles
AI – Антигуа - Antigua	ER – Еритреја / Eritreja	LC – Света Луција / Shën Lucia	SD – Судан / Sudan
AL – Албанија / Shqipëria	ES – Шпанија / Spanja	LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn	SE – Шведска / Suedia
AM – Ерменија / Armenia	ET – Етиопија / Etiopia	LK – Шри Ланка / Shri Lanka	SG – Сингапур / Singapor
AN – Холандски Антили / Antile Holandeze	FI – Финска / Finlanda	LR – Либериа / Liberia	SH – Света Елена / Shën Elena
AO – Ангола / Angola	FJ – Фиџи / Fijhi	LS – Лесото / Lesoto	SI – Словенија / Sllovenia
AR – Аргентина / Argjentina	FK – Фокландски Острови / Ishujt Falkland	LT – Литванија / Lituania	SK – Словачка / Slovakia
AT – Австрија / Austria	FO – Овчи Острови / Ishujt e Dhenve	LU – Луксембург / Luksemburg	SL – Сiera Леоне / Siera Leone
AU – Австралија / Australia	FR – Франција / Franca	LV – Латвија / Letonia	SM – Сан Марино / San Marino
AW – Аруба / Aruba	GA – Габон / Gabon	LY – Либија / Libia	SN – Сенегал / Senegal
AZ – Азербејџан / Azerbejxhan	GB – Велика Британија / Britania e Madhe	MA – Мароко / Maroko	SO – Сомлија / Somlija
BA – Босна и Херцеговина / Bosnja dhe Hercegovina	GD – Гранада / Granada	MC – Монако / Monako	SR – Суринам / Surinam
BB – Барбадос / Barbados	GE – Грузија / Gruzija	MD – Молдавија / Moldavia	ST – Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe Principe
BD – Бангладеш / Bangladesh	GH – Гана / Gana	ME – Црна Гора / Mali i Zi	SV – Салвадор / Salvador
BE – Велгија / Belgjika	GI – Гибралтар / Gjibraltari	MG – Мадагаскар / Madagaskar	SY – Сирија / Siria
BF – Горна Волта / Volta e Epërme	GL – Гренланд / Grenlanda	MK – Северна Македонија / Maqedonia e Veriut	SZ – Свазиланд / Svaziland
BG – Бугарија / Bullgaria	GM – Гамбија / Gambija	ML – Мали / Mali	TC – Турки / Turki
BH – Бахреин / Bahrain	GN – Гвинеа / Guinea	MM – Бурма / Burma	TD – Чад / Cad
BI – Бурунди / Burundi	GQ – Екваторијална Гвинеа / Guinea e Ekuadorit	MN – Монголија / Mongolia	TG – Того / Togo
BJ – Бенин / Benin	GR – Грција / Greqia	MO – Макао / Makao	TH – Тајланд / Tajlanda
BM – Бермуди / Bermuda	GS – Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич / Xhorxhia Jugore dhe Ishujt Sanduiç të Jugut	MP – Северни Маријански Острови / Ishujt Mariane Veriore	TJ – Таџикистан / Tashikistan
BN – Брунеј Даресалам / Brunej Darasalam	GT – Гватемала / Guatemala	MR – Мавританија / Mavritania	TM – Туркменија / Turkmenistan
BO – Боливија / Bolivija	GW – Гвинеа Бисао / Guinea Bisao	MS – Монсерато / Monserator	TN – Тунис / Tunis
BR – Бразил / Brazil	GY – Гвајана / Guajana	MT – Малта / MAlta	TO – Тонга / Tonga
BS – Бахами / Bahama	HK – Хонг Конг / Hong Kong	MU – Маурициус / Mauricius	TP – Источни Тимор / Timori Lindor
BT – Бутан / Butan	HN – Хондурас / Honduras	MV – Малдиви / Maldive	TR – Турција / Turqia
BV – Островот на Буве / Ishujt e Buves	HR – Хрватска / Kroacia	MW – Малави / Malavi	TT – Тринидад и Тобаро / Trinidad dhe Tobago
BW – Боцвана / Bosvana	HT – Хаити / Haiti	MX – Мексико / Meksika	
BY – Белорусија / Bellorusia	HU – Унгарија / Hungaria	MY – Малезија / Malajzia	
CF – Централноафриканска Република / Republika e Afrikës Qendrore	ID – Индонезија / Indonezia	MZ – Мозамбик / Mozambik	
CG – Конго / Kongo	IE – Ирска / Irlanda	NA – Намибија / Namibia	
CH – Швајцарија / Zvicra	IL – Израел / Izraeli	NE – Нигер / Niger	
CI – Брегот на слоновата коска / Bregu i Fildishtë	IN – Индија / India	NG – Нигерија / Nigeria	
CK – Острови на Кук / Ishujt Kuk	IQ – Ирак / Irak	NI – Никарагва / Nikaragua	
CL – Чиле / Cile	IR – Иран / Iran	NL – Холандија / Hollanda	
CM – Камерун / Kamerun	IS – Исланд / Islanda	NO – Норвешка / Norvegjia	
CN – Кина / Kina	IT – Италија / Italia	NP – Непал / Nepal	
CO – Колумбија / Kolumbia	JM – Јамајка / Xhamajka	NR – Неру / Neru	
CR – Костарика / Kostarika	JO – Јордан / Jordani	NZ – Нов Зеланд / Zelanda e Re	
CU – Куба / Kuba	JP – Јапонија / Japonia	OM – Оман / Oman	
CV – Капе Верде / Kape Verde	KE – Кенија / Kenia	PA – Панама / Panama	
CY – Кипар / Qipro	KG – Киргизија / Kirgizija	PE – Перу / Peru	
CZ – Чешка / Cekia	KH – Камбоџа / Kamboxha	PG – Нова Гвинеа / Guinea e Re	
DE – Германија / Gjermania	KI – Кирибати / Kiribati	PH – Филипини / Filipine	
DJ – Џибути / Xhibuti	KM – Коморски Острови / Ishujt e Komorit	PK – Пакистан / Pakistan	
DK – Данска / Danimarka	KN – Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe Nevis	PL – Полска / Polonia	
DM – Доминика / Domenika	KP – Демократска Република Кореја / Republika Demokrate e Koresë	PR – Порторико / Portoriko	
DO – Доминиканска Република / Republika e Domenikës	KR – Република Кореја / Republika e Koresë	PT – Португалија / Portugalia	
DZ – Алжир / Algjeri	KW – Кувајт / Kuvajt	PY – Парагвај / Paraguaj	
		QA – Катар / Katar	
		RO – Романија / Rumania	
		RS – Србија / Srbia	
		RU – Руска Федерација / Federata Ruse	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) / Organizata Rajonale Afrikane për Pronësi Industriale (ORAPI)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели / Enti i Beneluksit për marka tregtare dhe modele
EA	- Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO) / Enti për Pronësi Intelktuale i Bashkimit Evropian (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO) / Organizata Evropiane e Patentave (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) / Byroja Ndërkombëtare (siç është Byroja e Pranimit së PCT)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) / Organizata Afrikane e Pronësisë Intelktuale (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) / Organizata Botërore e Pronësisë Intelktuale (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin



**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА
ИНДУСТРИСКА
СОПСТВЕНОСТ /
ENTI SHTETËROR I
PRONËSISË INDUSTRIALE**

ГЛАСНИК / BULETINI

Год. 2022 бр1, 31 Јануари 2022 /

Viti 2022 nr.1, 31 Janar 2022

©2021

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ /
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE

месечник / botimi mujor

за издавачот / për botuesin

Ибуш Јусуфи, директор /
IBUSH JUSUFI, drejtor

уредувачки одбор / bordi editorial

НАТАША ЗДРАВКОВСКА / NATASHA ZDRAVKOVSKA
СИМЧО СИМЈАНОВСКИ / SIMCO SIMJANOVSKI

главен уредник / kryeredaktor

ИБУШ ЈУСУФИ / IBUSH JUSUFI

компјутерска и графичка обработка / përpunimi kompjuterik dhe grafik

АРЈЕТОН УЗАИРИ & ЛУЛЈЕТА ДЕАРИ / ARJETON UZAIRI & LULJETA DEARI

адреса на издавачот / adresa e botuesit

11 Октомври бр.25, 1000 Скопје / 11 Oktomvri nr. 25, 1000 Shkup

тел / tel: +389 2 3103 601 (641)

факс / faks: +389 2 3137 149

е-маил / e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна / web faqja: www.ippo.gov.mk

Гласник / Buletini

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.

Në buletin gjithashtu botohen edhe punime shkencore dhe profesionale, rishikime dhe komente për pronësinë industriale. Punimet shkencore janë të recenzuara. Përmbytja e shkurtër e punimeve është bashkangjitur në gjuhën maqedone dhe angleze

СОДРЖИНА / PËRMBAJTJA

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост / Shpallja nül e vendimive për njohjen e të drejtave të pronësisë industriale	1
--	---

ПАТЕНТИ / PATENTA

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	2 – 28
Меѓународни патенти / Patenta ndërkombëtar	4 – 6
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	7 – 25
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	26 – 28

ТРГОВСКИ МАРКИ / MARKA TREGTARE

Пријави на Трговски Марки / Aplikime për marka tregtare	29 – 95
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	30 – 52
Решенија на Трговски Марки / Vendime për marka tregtare	53 – 56
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	57 – 88
Решенија на Трговски Марки / Vendime për marka tregtare	89 – 91
Промени, Пренос, Истекувања, Поништувања, Спојувања, Впишување на лиценца, Продолжување на важење и Престанок / Ndryshime, Bartje, Skadime, Anulime, Bashkimi i kërkesave, Regjistrimi i liçencës, Vazhdimësi e vlefshmërisë dhe Ndërprerje (Mbarim)	92 – 95

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / DISENJO INDUSTRIALE

Пријави на Индустриски дизајн / Aplikime per disenjo industriale	96 – 117
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	97 - 104
Решенија Индустриски дизајн / Vendime per disenjo industriale	105 - 106
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	107 - 115
Промени/ Ndryshime	116 - 117
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	117

ЗАСТАПНИЦИ / PËRPAQËSUES

Medical Certificate / Çertifikatë mjekësore	118
---	-----

ИСПРАВКИ / KORRIGJIME

.....	119
.....	120



СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PËR NJOHJE E TË DREJTAVE TË PRONËSISË INDUSTRIALE

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право. / Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi Industriale për njohjen e asaj të drejte.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. / Përjashtimisht nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të mëvonshme.

ПАТЕНТИ / PATENTAT

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот./ Në përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të dhënat nga vendimi për njohjen e patentës.

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. / Në përputhje me nenin 2 të dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse është paguar tarifa e paraparë.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e patentave INID * (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë në INID.

(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit:

A-патент/patentë A1-патент со доказ/patentë me dëshmi

A2-дополнителен патент/patentë shtesë

T1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për patentën evropjanë

T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një patente evropiane me pretendime të modifikuara

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit

(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit

(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri

(45) Дата на објавување / Data e publikimit

(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të Patentave (KNP)

- (54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes
- (56) Цитирани документи / Dokumente të cituara
- (57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот) / Të dhëna për aplikimin e depozituar deri te ZFP e RSFJ (data e aplikimit ish-YU numri i aplikimit ish – YU numri i patentës)
- (61) Број на основната пријава / Numri i aplikimit bazë
- (62) Број на првобитната пријава / Numri i aplikimit fillestar
- (72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it)
- (73) Носител на правото на патентот / Pronari i të drejtës së patentës
- (74) Застапник / Përfaqësues
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar PCT (data e aplikimit shteti numri i PCT aplikimit)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO) / Publikimi i aplikimit ndërkombëtar PCT (data e publikimit, numri i publikimit – WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar EP (data e publikimit shteti numri EP i aplikimit)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен) / Publikimi i patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*



ПРЕНОС / BARTJE

(11) **5399**

(73) **UCB Biopharma SRL 60 Allée de la Recherche, B-1070 Brussels, BE**

(11) **8847**

(73) **Implantica Patent Ltd. Sir Temi Zammit Buildings, Malta Life Sciences Park, San Gwann SGN 300, MT**

(11) **11311**

(73) **Stream Sensing Limited First Floor - Suite 101, Sunlight House 85 Quay Street, Manchester M3 3JZ, GB**

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME

(11) **8847**

(73) **Kirk Promotion LTD. P.O.BOX 908, 82 Cherokee Road, Providenciales, Turks & Caicos Islands, SE**

(11) **10611**

(73) **Estetra SRL Rue Saint-Georges 5-7 4000 Liège, BE**

(11) **11311**

(73) **Industrial Tomography Systems Ltd First Floor - Suite 101, Sunlight House 85 Quay Street, Manchester M3 3JZ, GB**



ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE

(11) **872**

(73) **GEOX S.P.A. Via Feltrina Centro 16, 31044 Montebelluna (Treviso), localita Biadene, IT**

(11) **1713**

(73) **LEK Pharmaceuticals d.d. Ljubljana, Verovskova 57, SI**

(11) **1743**

(73) **Takeda AS Drammensveien 852, 1383 Asker, NO**

(11) **2049**

(73) **Takeda AS Drammensveien 852, 1383 Asker, NO**

(11) **2315**

(73) **MERCK SHARP & DOHME CORP. 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US**

(11) **2423**

(73) **Organon LLC 30 Hudson Street, Jersey City, New Jersey 07302-4599, US**

(11) **3560**

(73) **MERCK SHARP & DOHME CORP. 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US**

(11) **2489**

(73) **AMGEN INC. One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, US**

(11) **2521**

(73) **Biogen MA Inc. 250 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US**

(11) **2676**

(73) **Organon LLC 30 Hudson Street, Jersey City, New Jersey 07302-4599, US**

(11) **2845**

(73) **Bristol-Myers Squibb Company Lawrenceville-Princeton Road Princeton NJ 08543-4000, US**

(11) **3033**

(73) **BASF Agricultural Solutions Seed US LLC 100 Park Avenue Florham Park, 07932, New Jersey, US**

(11) **4582**



(73) Здравковски Влатко ул.Лазар Димитров. Бр.14А. Скопје, МК

(11) 5048

**(73) CHEN, Ming-Te No. 2, Lane 334, San-Fon Road, Fon-Chou City, Taichung Hsien, Taiwan
R.O.C., TW**

(11) 5049

**(73) CHEN, Ming-Te No. 2, Lane 334, San-Fon Road, Fon-Chou City, Taichung Hsien, Taiwan
R.O.C., TW**

(11) 5050

**(73) CHEN, Ming-Te No. 2, Lane 334, San-Fon Road, Fon-Chou City, Taichung Hsien, Taiwan
R.O.C., TW**

(51) **A 61M 5/28, A 61M 5/34, A 61M 5/31**

(11) **12214**

(13) T1

(21) **2020/960**

(22) 30/11/2020

(45) 31/01/2022

(96) 18/07/2017 EP17181771.1

(97) 23/09/2020 EP3431123

(73) **Gerresheimer Regensburg GmbH and Gerresheimer Bünde GmbH Kumpfmühler Str. 2 93047 Regensburg, DE and Erich-Martens-Strasse 26-32 32257 Bünde, DE**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје
(72) BAUMANN, Manfred; PETERSEN, Claudia and WIGLEND, Michael

(54) **МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ШПРИЦ СО СРЕДСТВА ЗА ПРОДУПЧУВАЊЕ**

(57) 1 Метод за производство на шприц (1) со средство за прободување (2), што ги опфаќа следниве чекори:


а) обезбедување на тело на шприц (3) кое има дистален крајниот дел (4), кој се состои од внатрешен канал (5) што се испушта на дистален отвор (6), каде што крајниот дел (4) е во состојба на формирање;

б) обезбедување на средства за прободување (2);

с) вметнување на проксимален дел (7) на средство за прободување (2) преку дисталниот отвор (6) во внатрешен канал (5) на дисталниот краен дел (4);

д) обликување на дисталниот краен дел (4) со помош на средства на прва алатка за обликување (9) на таков начин што на внатрешна површина (10) на крајниот дел (4) контактираат барем делови од средствата за прободување (2), како резултат на што барем делови од средства за прободување (2) се обезбедени.

има уште 14 патентни барања




нацрт 1


- (11) **12215** (13) T1
 (21) **2021/177** (22) 01/03/2021
 (45) 31/01/2022
- (30) FI20145907 16/10/2014 FI
 (96) 13/10/2015 EP15189510.9
 (97) 09/12/2020 EP3009763
- (73) **Savo-Solar OY Insinöörinkatu 7 50100 Mikkeli, FI**
- (74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
- (72) FREDERIKSEN, Torben and NORDVIG NIELSEN, Mads
- (54) **СОЛАРЕН ТЕРМАЛЕН КОЛЕКТОР**
- (57) 1 1. Соларен термален колектор (200) кој се состои од апсорбер (210) за апсорпција на соларното зрачење, колекторска рамка (220) за покривање на апсорберот и

хидраулични цевки за поврзување (230, 232) за поврзување канал за пренос на топлина и друг канал за пренос на топлина преку дупки за пристап и излез на рамката, при што апсорберот се состои од канал за пренос на топлина за течност за пренос на топлина, при што цевките се инсталирани барем делумно во колекторот, при што барем една од цевките е флексибилна внатре во колекторот (200), помеѓу страничните рамки (222a, 222b) од колекторската рамка (220), и тоа е подредено така што може да се свитка во внатрешноста на колекторот (200), карактеризиран во тоа што барем една од цевките е таква дека е можно да се свитка надвор од рамката за време на врска со друг канал за пренос на топлина.

има уште 7 патентни барања



Сл. 1а




Сл. 1б



(51) **A 01K 15/02, E 04H 17/14, A 63K 3/04**
 (11) **12220** (13) T1
 (21) **2021/178** (22) 01/03/2021
 (45) 31/01/2022
 (30) US201213622095 18/09/2012 US
 (96) 06/08/2013 EP13839363.2
 (97) 02/12/2020 EP2898161
 (73) **Golden Eagle Global, Inc. 5335 Wisconsin Avenue N.W. Suite 440 Washington, District of Columbia 20015, US**
 (74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (72) BARZANI, Mustafa
 (54) **Ограда за животни и метод за составување**
 (57) 1 Ограда (2) за животни за задржување на животни при удар на животно кога ударот се применува со помала сила од силата за ослободување за спречување на повреда при удар во ограда, при што оградата содржи:
 најмалку два столба (4), при што секој столб (4) од најмалку два столба (4) содржи долен крај (12) за прицврстување за површината (14) и горен крај (17) за одалечување од површината (14);
 најмалку два спојни елементи (8), при што секој поврзувачки елемент од најмалку два спојни елемента е напречно врзан за соодветниот столб (4) од најмалку два столба (4) и содржи долгнавест облик и два краја (20);
 најмалку два конектора (26), при што секој конектор од најмалку два конектора поминува странично преку соодветниот споен елемент (8)

од најмалку два спојни елементи (8) на позиции надвор од најмалку на два столба (4);
 најмалку еден попречен елемент (10), при што најмалку еден попречен елемент се содржи во спротивните краеве (28), при што секој од спротивните краеве во телескопски спој со еден крај од двата краја (20) од двата спојни елемента (8)
 попречно споени за соодветниот столб (4) од најмалку два столба (4) како би се овозможило телескопско движење помеѓу најмалку едниот флексибилен попречен елемент (10) и најмалку два спојни елементи (8);
 се карактеризира со тоа што оградата опфаќа најмалку еден попречен елемент кој е флексибилен и направен од најмалку еден еластичен, полимерен материјал и телескопскиот спој е конфигуриран да се движи реципрочно при свиткување на најмалку еден флексибилен попречен елемент предизвикан со примена на сила помала од силата на ослободување и да се ослободи по свиткување на најмалку еден флексибилен попречен елемент предизвикан со приемна на сила која е еднаква или поголема од силата на ослободување на скратување на растојанието помеѓу спротивните краеве (28) најмалку на еден флексибилен попречен елемент (10) за вредност која доведува до ослободување на телескопскиот спој најмалку на еден од спротивните краеве (28) најмалку на еден флексибилен попречен елемент (10) од еден крај до двата краја (20) на двата спојни елементи (8).
 има уште 18 патентни барања



(51) A 24D 3/16, A 24D 3/06

(11) 12221

(21) 2021/182

(13) T1

(22) 01/03/2021

(45) 31/01/2022

(96) 25/04/2016 EP16726642.8


(97) 02/12/2020 EP3448181

(73) Optifilter Research Zrt. Finn u. 1/1.
7630 Pécs , HU(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) SZARVAS, Tibor

(54) **НОВ ВИД НА ФИЛТЕР ЗА ЦИГАРА КОЈ
ШТО СОДРЖИ АЛГИНИТ**(57) 1 Употреба на алгинит за филтрирање на
дим од цигара.
има уште 16 патентни барања

Слика 1



Слика 2



(51) **C 12N 15/10, C 12N 15/70, C 12N 15/8C 12N 15/85, C 12N 15/86, C 40B 40/08, C 40B 50/06**

(11) **12222**

(13) T1

(21) **2021/183**

(22) 01/03/2021

(45) 31/01/2022

(96) 15/02/2013 EP18150361.6

(97) 30/12/2020 EP3363901

(73) **Fred Hutchinson Cancer Research Center
1100 Fairview Avenue North Seattle, WA 98109,
US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BIELAS, Jason, H.

(54) **СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА ПРЕЦИЗНО
ИДЕНТИФИЦИРАЊЕ НА МУТАЦИИ**

(57) 1 Постапка за прецизно откривање на
вистинска мутација во двете низи на
оригинална геномска двојна-низа на DNA
молекула, којашто содржи:

засилување на двојната-низа на нуклеинска
киселина од библиотеката, кадешто двојната-
низа на нуклеинска киселинска од библиотека
содржи множество на целни нуклеински
киселински молекули и множество на двојна-
низа шифри, кадешто библиотеката на
нуклеински киселини содржи молекули коишто
имаат формула на Ха-У-Хб (во 5' до 3'
редослед), кадешто:

(a) Ха содржи прва шифра,

(b) У содржи целна нуклеинска киселинска
молекула којашто содржи фрагмент на двојна-

низа од геномската DNA, и

(c) Хб содржи втора шифра којашто е различна
од првата шифра,

кадешто секој од множеството на шифри

содржат должина во опсег од околу 5

нуклеотиди до околу 50 нуклеотиди, кадешто

првата шифра и втората шифра еднакво ја

тагираат поврзаната целна нуклеинска

киселина кадешто множеството на целни

нуклеински киселински молекули и

множеството на шифри за двојна-низа се

засилени;

секвенционирање на засиленото множество на

целни нуклеински киселински молекули и

множество на шифри за да се добие податок на

секвенца којашто содржи читање на

секвенционирање за двете низи од

множеството на целни нуклеински киселински

молекули и множеството на шифри;

поврзување на податокот за секвенцата со

двете низи со секоја од множеството на

целните нуклеински киселински молекули

базирано на респективните први и втори

шифри; и

откривање на вистинската мутација, кадешто

вистинската мутација е мутација присутна


значително во сите читања на

секвенционирањето од поврзаниот податок на

секвенца за целната нуклеинска киселина со

вистинската мутација.

има уште 10 патентни барања

(51) **B 01D 45/08**(11) **12224**

(13) T1

(21) **2021/601**

(22) 26/07/2021

(45) 31/01/2022

(30) ATA2602014 07/04/2014 AT

(96) 02/03/2015 EP15716973.1

(97) 05/05/2021 EP3129122

(73) **Brain Flash-Patententwicklungs GmbH**
Bründlangerweg 12 9900 Lienz, AT

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(72) GAVRAN, Jadranko and EDER, Michael


(54) **СЕПАРАЦИСКИ СИСТЕМ ЗА**
БОЈАДИСУВАЊЕ СО ПРЕКУМЕРНО
РАСПРСКУВАЊЕ(57) 1 Модул за чистење (10) за чистење на
проток на воздух се состои од

- шупливо тело (5) кое има усисен отвор
(6) за усисавање на проточен воздух кој
треба да се очисти и излезен отвор за
исфрлање на очистениот воздух, и

- структура за чистење за прочистување

на потокот на воздух со одвојување на
честичките и/или за филтрирање на протокот
на воздух,

при што структурата за чистење има најмалку
две меѓусебно одделни под-структури за
чистење (7) кои по пат на отворен елемент (8)
на шупливото тело (5) може да се отстрани од
шупливото тело (5) и/или може да се постави во
шупливото тело (5), при што кај најмалку една
од најмалку две под-структури за чистење
вклучува барем една структура за одвојување
(1) за чистење на проток на воздух, која
структура на раздвојување (1) вклучува
најмалку два преградно раздвојни зида на
преградата (2) кои се јавуваат во продолжеток
на насока на проток на воздух и кои се
обезбедени со отвори (3), кои се наредени
пomeѓу најмалку два преградно раздвојни зида
на преградата (2) од кои најмалку еден зид е за
стабилизација (4) кој е насочен попречно во
однос на преградно раздвојните зидови (2).
има уште 13 патентни барања

(51) **A 61L 31/02**(11) **12227**(21) **2021/605**

(13) T1

(22) 27/07/2021

(45) 31/01/2022

(30) EP3669902 28/04/2021 EP

(96) 20/12/2018 EP18306770.1


(97) 28/04/2021 EP3669902

(73) **Zirbone 28 rue des Petites Écuries 75010 Paris , FR**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**(72) **Badaoui, Ralphe and Nammour, Joseph**(54) **УРЕД ЗА ДИРИГИРАНА КОСКЕНА РЕГЕНЕРАЦИЈА И ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО**

(57) 1 Уред за диригирана коскена регенерација, наменета за реконструкција на дефект кај орална коска, составен од циркониум диоксид и којшто има облик кој ја покрива дефектната орална коска, наведениот уред содржи најмалку еден прозорец поставен во неговиот зид наменет за вметнување и кондензација на биоматеријал.

има уште 8 патентни барања


A/



B/



C/



(51) **C 07C 311/45, C 07D 213/7C 07D 401/12, C 07D 213/64, C 07D 471/04, C 07D 215/36, C 07D 231/56, C 07D 235/28, A 61K 31/4709, A 61P 11/00**

(11) **12226**

(13) T1

(21) **2021/606**

(22) 27/07/2021

(45) 31/01/2022

(30) US201762558430P 14/09/2017 US and US201762608846P 21/12/2017 US

(96) 13/09/2018 EP20183402.5

(97) 05/05/2021 EP3736270

(73) **Galapagos N.V. and AbbVie Overseas S.à r.l. Generaal de Wittelaan L11 A3 2800 Mechelen , BE and 26 Boulevard Royal 2449 Luxembourg , LU**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) KYM, Philip R.; VAN DER PLAS, Steven Emiel; WANG, Xueqing; SEARLE, Xenia B.; LIU,

Bo; YEUNG, Ming C.; BOGDAN, Andrew; COUTY, Sylvain; DESROY, Nicolas; GFESSER, Gregory A.; HOUSSEMAN, Christopher Gaëtan; MAI, Thi Thu Trang; MERAYO MERAYO, Nuria; PICOLET, Olivier Laurent; PIZZONERO, Mathieu Rafaël; ALTENBACH, Robert J and MALAGU, Karine Fabienne

(54) **МОДУЛАТОРИ НА ТРАНСМЕМБРАНСКАТА СПРОВОДИВОСТ НА РЕГУЛАТОРЕН ПРОТЕИН ПРИ ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА**

(57) 1 1-{5-етил-2-[(пропан-2-ил)окси]пиридин-3-ил}-N-(2-метилкинолин-5-сулфонил)циклопропан-1-карбоксамид или негова фармацевтска прифатлива сол. има уште 1 патентни барања

(51) C 07D 471/08, C 07D 498/04, C 07D 453/02,
C 07D 498/10, C 07D 487/04, C 07D 491/107, A
61K 31/495, A 61P 35/00

(11) 12223

(13) T1

(21) 2021/607

(22) 27/07/2021

(45) 31/01/2022

(30) US201261734726P 07/12/2012 US;
US201361787568P 15/03/2013 US and
US201361868132P 21/08/2013 US

(96) 06/12/2013 EP3486245

(97) 28/04/2021 EP3486245


(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated
50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.Орце Николов бр.68, 1000 Скопје

(72) CHARRIER, Jean-Damien; KNEGTEL,
Ronald; BOYALL, Dean; FRAYSSE, Damien;
PIERARD, Francoise; PINDER, Joanne;
DURRANT, Steven; KAY, David; AHMAD, Nadia;
DAVIS, Chris; DAVIS, Rebecca; JIMENEZ, Juan-
Miguel; O'DONNELL, Michael; PANESAR,
Maninder; SHAW, David; STORCK, Pierre-Henri;
STUDLEY, John; TWIN, Heather; ETXEBARRIA I
JARDI, Gorka and MIDDLETON, Donald

(54) 2-АМИНО-N-(ПИПЕРИДИН-1-ИЛ-
ПИРИДИН-3-ИЛ) ПИРАЗОЛО[1,5-
АЛФА]ПИРИМИН-3-КАРБОКСАМИД КАКО
ИНХИБИТОР НА АТР КИНАЗА

(57) 1 Соединение со формулата I-B:



I-B

или негова фармацевтски прифатлива сол,
каде што (I):

R1 е независно избран од флуоро, хлоро или -C
(J1)2CN;

J1 е независно избран од H или C1-2алкил; или
две појави на Јзаедно со атомот на јаглерод на
кој се прикачени, формираат опционално
заменет карбоцикличен прстен од 3-4 члена;
R3 е независно избран од H; хлоро; флуоро;
C1-4алкил незадолжително заменет со 1-3
појави на хало; C3-4циклоалкил; -CN; или C1-
Залифатичен ланец каде што до две
метиленски единици од алифатичниот ланец
опционално се заменуваат со -O-, -NR-, -C(O)-,
или -S(O)н;

L1 е H; ароматичен или неароматичен прстен
со 3-7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од
кислород, азот или сулфур; или C1-
балифатичен ланец каде што се наоѓаат до две
метиленски единици од алифатичниот ланец
опционално заменети со -O-, -NR-, -C(O)-, или -
S(O)н; секој L1 е опционално заменет со C1-
4алифатик;

-CN; хало; -OH; или 3-6 членски ароматичен
прстен со 0-2 хетероатоми избрани од
кислород, азот или сулфур;

L2 е H; ароматичен или неароматичен прстен
со 3-7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од
кислород

азот или сулфур; или C1-балифатичен ланец
каде што се наоѓаат до две метиленски
единици од алифатичниот ланец
опционално заменети со -O-, -NR-, -C(O)-, или -
S(O)н; секој L2 е опционално заменет со C1-
4алифатик;

-CN; хало; -OH; или 3-6-член ароматичен
прстен со 0-2 хетероатоми избрани од
кислород, азот или сулфур; или

L1 и L2, заедно со азотот на кој се прицврстени,
формираат Прстен D; Прстенот D е опционално
заменет со 0-5 појави на JG;

Прстенот D е независно избран од 3-7 член
хетероцикличен прстен со избрани 1-2

хетероатоми од кислород, азот или сулфур; или

7-12 членски целосно заситен или делумно незаситен бицикличен прстен што има 1-5 хетероатоми избрани од кислород, азот или сулфур;

JG е независно избран од хало; $-N(R^{\circ})_2$; карбоциклил со 3-6 члена; 3-6-член хетероциклил што има 1-2 хетероатоми избрани од кислород, азот или сулфур; или C1-4алкил ланец каде што до две метиленските единици на алкилскиот ланец опционално се заменуваат со $-O-$, $-NR-$, $-C(O)-$ или $-S(O)n$; секој JG е опционално заменет со 0-2 појави на JK. две појави на JG на ист атом, заедно со атомот со кој се споени, формираат 3-6 членски прстен со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, азот или сулфур;

две појави на JG, заедно со Прстен D, формираат 6-10 членски заситен или делумно незаситен прстенест систем;

JK е ароматичен или неароматичен прстен со 3-7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, азот, или сулфур;

L3 е независно избран од H; хлоро; флуоро; C1-4алкил незадолжително заменети со 1-3 појави на хало; $-CN$; или C1-Залифатичен ланец во кој до две метиленски единици од алифатичниот ланец опционално се заменуваат со $-O-$, $-NR-$, $-C(O)-$ или $-S(O)n$;

n е 0, 1 или 2; и

R и R° се H или C1-4алкил; или: каде што (II):

R1 е независно избран од флуоро, хлоро или $-C(J1)2CN$;

J1 е независно избран од H или C1-2алкил; или две појави на J1 заедно со атомот на јаглерод на кој се прикачени, формираат опционално заменет

Карбоцикличен прстен од 3-4 члена;

R3 е независно избран од H; хлоро; флуоро; C1-4алкил незадолжително заменет со 1-3 појави на

хало; C3-4циклоалкил; $-CN$; или C1-Залифатичен ланец каде што до две

метиленски единици од алифатичниот ланец опционално се заменуваат со $-O-$, $-NR-$, $-C(O)-$, или $-S(O)n$;

L1 е H; ароматичен или неароматичен прстен со 3-7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, азот или сулфур; или C1-балифатичен ланец каде што се наоѓаат до две метиленски единици од алифатичниот ланец опционално заменети со $-O-$, $-NR-$, $-C(O)-$, или $-S(O)n$; секој L1 е опционално заменет со C1-4алифатик;

$-CN$; хало; $-OH$; или 3-6 членски ароматичен прстен со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, азот или сулфур;

L2 е H; ароматичен или неароматичен прстен со 3-7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, азот или сулфур; или C1-балифатичен ланец каде што се наоѓаат до две метиленски единици од алифатичниот ланец опционално заменети со $-O-$, $-NR-$, $-C(O)-$, или $-S(O)n$; секој L2 е опционално заменет со C1-4алифатик;

$-CN$; хало; $-OH$; или 3-6-член ароматичен прстен со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, азот или сулфур; или

L1 и L2, заедно со азотот на кој се прицврстени, формираат Прстен D; Прстенот D е опционално заменет со 0-5 појави на JG;

L3 е H; C1-Залифатик; или CN;

Прстенот D е независно избран од 3-7-член член хетероциклил, со избрани 1-2 хетероатоми од кислород, азот или сулфур; или 7-12 членски целосно заситен или делумно незаситен бицикличен прстен има 1-5 хетероатоми избрани од кислород, азот или сулфур; JG е независно избран од хало; $-CN$; $-N(R^{\circ})_2$; $\rightarrow O$; карбоцицил со 3-6 члена; 3-6 членски хетероциклил со 1-2 хетероатоми избрани од кислороден азот или сулфур; или C1-4алкил синцир во кој до две метиленски единици на алкилскиот ланец опционално се заменуваат со $-O-$, $-NR-$, $-C(O)-$ или $-S(O)n$; секој JG е опционално заменет со 0-2 појави на JK.

две појави на JG на ист атом, заедно со атомот со кој се споени, формираат 3-6 членски прстен со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, азот или сулфур;

две појави на JG, заедно со Прстен D, формираат 6-10 членски заситен или делумно незаситен премостен прстен систем; JK е ароматичен или неароматичен прстен со 3-7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, азот, или сулфур;

n е 0, 1 или 2; и

R и R° се H или C1-4алкил; или:

каде што (III):

R1 е независно избран од флуоро, хлоро или -C(J1)2CN;

J1 е независно избран од H или C1-2алкил; или две појави на J заедно со атомот на јаглерод на кој се прикачени, формираат опционално заменет

Карбоцикличен прстен од 3-4 члена;

R3 е независно избран од H; хлоро; флуоро; C1-4алкил незадолжително заменет со 1-3 појави на хало; C3-4циклоалкил; -CN; или C1-Залифатичен ланец каде што до две метиленски единици од алифатичниот ланец опционално се заменуваат со -O-, -NR-, -C(O)-, или -S(O)n;

L1 е H; ароматичен или неароматичен прстен со 3-7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, азот или сулфур; или C1-балифатичен ланец каде што се наоѓаат до две метиленски единици од алифатичниот ланец опционално заменети со -O-, -NR-, -C(O)-, или -S(O)n; секој L1 е опционално заменет со C1-4алифатик;

-CN; хало; -OH; или 3-6-член ароматичен прстен со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, азот или сулфур;

L2 е H; ароматичен или неароматичен прстен со 3-7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, азот или сулфур; или C1-

балифатичен ланец каде што се наоѓаат до две метиленски единици од алифатичниот ланец опционално заменети со -O-, -NR-, -C(O)-, или -S(O)n; секој L2 е опционално заменет со C1-4алифатик;

-CN; хало; -OH; или 3-6-членски ароматичен прстен со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, азот или сулфур; или

L1 и L2, заедно со азотот на кој се прицврстени, формираат Прстен D; Прстенот D е опционално заменет со 0-5 појави на JG;

Прстенот D е независно избран од 3-7 членски хетероцикличен, со избрани 1-2 хетероатоми од кислород, азот или сулфур; или 7-12 членски целосно заситен или делумно незаситен бицикличен прстен што има 1-5 хетероатоми избрани од кислород, азот или сулфур;

JG е независно избран од хало; -CN; -N(R°)2; карбоцикличен со 3-6 члена; 3-6-членски хетероцикличен има 1-2 хетероатоми избрани од кислороден азот или сулфур; или C1-4алкил синцир назначен со тоа што до две метиленски единици на алкилскиот ланец опционално се заменуваат со -O-, -NR-, -C(O)-, или -S(O)n; секој JG е опционално заменет со 0-2 појави на JK.

две појави на JG на ист атом, заедно со атомот со кој се споени, формираат 3-6 членски прстен со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, азот или сулфур;

две појави на JG, заедно со Прстен D, формираат 6-10 члена заситена или делумно незаситен премостен прстенест систем;

JK е ароматичен или неароматичен прстен со 3-7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, азот, или сулфур;

n е 0, 1 или 2; и

R и R° се H или C1-4алкил; или:

каде што (IV):

R1 е независно избран од флуоро, хлоро или -C(J1)2CN;

J1 е независно избран од H или C1-2алкил; или две појави на J1 заедно со атомот на јаглерод на кој се прикачени, формираат опционално

заменет Карбоцикличен прстен од 3-4 члена;
 R3 е независно избран од H; хлоро; флуоро;
 C1-4алкил незадолжително заменет со 1-3
 појави на
 ореол; C3-4циклоалкил; -CN; или C1-
 Залифатичен ланец каде што до две
 метиленски единици од алифатичниот ланец
 опционално се заменуваат со -O-, -NR-, -C(O)-,
 или -S(O)n;
 L1 е H; ароматичен или неароматичен прстен
 со 3-7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од
 кислород, азот или сулфур; или C1-
 балифатичен ланец каде што се наоѓаат до две
 метиленски единици од алифатичниот ланец
 опционално заменети со -O-, -NR-, -C(O)-, или -
 S(O)n; секој L1 е опционално заменет со C1-
 4алифатик;
 -CN; хало; -OH; или 3-6-член ароматичен
 прстен со 0-2 хетероатоми избрани од
 кислород, азот или сулфур;
 L2 е H; ароматичен или неароматичен прстен
 со 3-7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од
 кислород
 азот или сулфур; или C1-балифатичен ланец
 каде што се наоѓаат до две метиленски
 единици од алифатичниот ланец
 опционално заменети со -O-, -NR-, -C(O)-, или -
 S(O)n; секој L2 е опционално заменет со C1-
 4алифатик;
 -CN; хало; -OH; или 3-6-член ароматичен
 прстен со 0-2 хетероатоми избрани од
 кислород, азот или сулфур; или
 L1 и L2, заедно со азотот во кој се јавуваат во
 прилог, формираат Прстен D; Прстенот D е
 опционално заменет со 0-5 појави на JG;
 Прстенот D е независно избран од 3-7 членски
 хетероцикличен, со избрани 1-2 хетероатоми од
 кислород, азот или сулфур; или 7-12 членски
 целосно заситен или делумно незаситен
 бицикличен прстен што има 1-5 хетероатоми
 избрани од кислород, азот или сулфур;
 JG е независно избран од хало; -N(R°)2;
 карбоцикл со 3-6 члена; 3-6-член

хетероцикличен што има 1-2 хетероатоми
 избрани од кислороден азот или сулфур; или
 ланец Чалкил каде што до две метиленските
 единици на алкилскиот ланец опционално се
 заменуваат со -O-, -NR-, -C(O)- или -S(O)n; секој
 JG е незадолжително заменето со 0-2 појави на
 JK.

две појави на JG на ист атом, заедно со атомот
 со кој се споени, формираат 3-6 членски прстен
 со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, азот
 или сулфур;

две појави на JG, заедно со Прстен D,
 формираат 6-10 членски заситен или делумно
 незаситен премостен прстенест систем;

JK е ароматичен или неароматичен прстен со 3-
 7 членови со 0-2 хетероатоми избрани од
 кислород, азот, или сулфур;

n е 0, 1 или 2; и

R и R° се H или C1-4алкил; или:

каде што (V):

R1 е независно избран од флуоро, хлоро или -
 C(J1)2CN;

J1 е независно избран од H или C1-2алкил; или
 две појави на Jзаедно со атомот на јаглерод на
 кој се прикачени, формираат опционално
 заменет карбоцикличен прстен од 3-4 члена;

R3 е независно избран од H; хлоро; флуоро;
 C1-4алкил незадолжително заменет со 1-3
 појави на

ореол; C3-4циклоалкил; или -CN;

L1 е опционално заменет C1-балифатик;

L2 е опционално заменет C1-балифатик; или

L1 и L2, заедно со азотот на кој се прицврстени,
 формираат Прстен D; Прстенот D е опционално
 заменет со 0-5 појави на JG;

Прстенот D е независно избран од 3-7-член
 член хетероцикличен, со избрани 1-2 хетероатоми
 од кислород, азот или сулфур; или 8-12 член
 целосно заситен или делумно незаситен
 бицикличен прстен

има 0-5 хетероатоми избрани од кислород, азот
 или сулфур;

JG е независно избран од C1-4алкил, -N(R°)2



или 3-5-член карбоцицил; или
две појави на JG, заедно со Прстен D,
формираат 6-10 члена заситена или делумно
незаситена

мост прстен систем; и
R° е H или C1-4алкил.
има уште 29 патентни барања

(51) **C 08L 5/08, C 08L 5/06, C 08L 71/02, A 61L 27/26, A 61L 27/52, A 61L 27/56, A 61L 27/22, A 61L 27/20, A 61L 27/18, A 61L 27/38**

(11) **12225**

(13) T1

(21) **2021/608**

(22) 28/07/2021

(45) 31/01/2022

(30) EP20150184552 09/09/2015 EP

(96) 08/09/2016 EP16763035.9

(97) 19/05/2021 EP3347061

(73) **ETH Zürich Rämistrasse 101 8092 Zürich ,
CH**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **ZENOBI-WONG, Marcy and BROGUIERE,
Nicolas**

(54) **ИНЈЕКТАБИЛНИ МАКРОПОРОЗНИ
ХИДРОГЕЛОВИ**

(57) 1 Постапка за добивање на макропорозен
хидрогел, којашто ги содржи чекорите на

а) добивање на воден раствор којшто содржи
прв и втор растворувач, кадешто


и) првиот растворувач е вкрстено-поврзан

полимер избран од вкрстено-поврзан дериват
на полиетилен гликол (PEG) и вкрстено поврзан
дериват на полиоксазолин (POx);


и

ii) вториот растворувач е полисахарид
космотропен агенс избран од групата којашто
содржи хијалуронан, мануронан, карагенан,
хепарин, хондроитин сулфат, декстран,
хидроксипропил декстран, пектин, алгинат,
желатинска гума, целулоза, метилцелулоза,
етилцелулоза, целулоза ацетат, скроб и
хидроксипропил скроб, кадешто
концентрацијата на споменатиот
полисахариден космотропен агенс во
споменатиот воден раствор е 0.1 до 50% (w/v);
и

б) додавање кон споменатата смеса на
вкрстено-поврзан реагенс којшто е способен за
вкрстено-поврзување на споменатиот вкрстено-
поврзан полимер, така што истовремено
предизвикува гелирање на споменатиот
вкрстено-поврзан полимер и фазно-одвојување.
има уште 13 патентни барања



Сл.2



(51) **C 12N 15/113, A 61K 31/60, A 61K 31/7088, A 61P 1/16**

(11) **12216**

(13) T1

(21) **2021/801**

(22) 07/10/2021

(45) 31/01/2022

(30) EP16176755 28/06/2016 EP

(96) 28/06/2017 EP17732939.8

(97) 25/08/2021 EP3475425

(73) **Deutsches Krebsforschungszentrum
Stiftung des Öffentlichen Rechts**

Im Neuenheimer Feld 280 69120 Heidelberg, DE


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) HEIKENWÄLDER, Mathias; ZENDER, Lars and WEBER, Achim

(54) **ТРЕТМАНИ НА НЕАЛКОХОЛЕН СТЕАТОХЕПАТИТИС (NASH)**

(57) 1 Инхибитор на агрегација или активирање на тромбоцити за употреба во третман или превенција на неалкохолн стеохепатитис (NASH), при што инхибиторот на агрегација или активирање на тромбоцити е инхибитор на Gr1b (гликопротеин 1 b), и каде што инхибитор на агрегација или активирање на тромбоцити е анти-Gr1b антителио или негов фрагмент што врзува антиген.
има уште 11 патентни барања

Слика 1:



(51) **C 07D 487/04, C 07D 519/00, A 61K 31/4985, A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 29/00, A 61P 19/08, A 61P 31/00**

(11) **12217**

(13) T1

(21) **2021/803**

(22) 08/10/2021

(45) 31/01/2022

(30) EP11174578 19/07/2011 EP and

US201161509397P 19/07/2011 US

(96) 11/07/2012 EP19215783.2

(97) 06/10/2021 EP3689878

(73) **Merck Sharp & Dohme B.V.**

Waarderweg 39 2031 BN Haarle, NL

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) REWINKEL, Johannes Bernardus Maria;

BARF, Tjeerd A.; OUBRIE, Arthur A.;

RAAIJMAKERS, Hans C.A.; STERRENBURG,


Jan-Gerard; WIJKMANS, Jacobus C.H.M.; JANS,

Christiaan Gerardus Johannes Maria and de MAN,

Adrianus Petrus Antonius

(54) **4-ИМИДАЗОПИРИДАЗИН-1-ИЛ-БЕНЗАМИДИ И 4-ИМИДАЗОТРИАЗИН-1-ИЛ-БЕНЗАМИДИ КАКО ВТК-ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение според формула I



или негова фармацевтски прифатлива сол, каде што

X е CH, N, O или S;

Y е C(R6), N, O или S;

Z е CH, N или врска;

A е CH или N;

B1 е N или C(R7);

B2 е N или C(R8);

B3 е N или C(R9);

B4 е N или C(R10);

R1 е R1 1C(O), R12S(O), R13SO2 или (1-6C)алкил по избор заменети со R14;

R2 е H, (1-3C)алкил или (3-7C)циклоалкил;

R3 е H, (1-6C)алкил или (3-7C)циклоалкил; или

R2 и R3 формираат, заедно со N и C атомите за

кои се прикачени, (3-7C)хетероциклоалкил по

избор супституиран со еден или повеќе флуор,

хидроксил, (1-3C)алкил, (1-3C)алкокси или оксо;

R4 е H или (1-3C)алкил;

R5 е H, халоген, цијано, (1-4C)алкил, (1-

3C)алкокси, (3-6C)циклоалкил, чија било

алкилна група е по избор супституирана со

еден или повеќе халоген; или R5 е (6-10C)арил

или (2-6C)хетерциклоалкил;

R6 е H или (1-3C)алкил; или

R5 и R6 заедно може да формираат (3-

7C)циклоалкенил, или (2-

6C)хетероциклоалкенил; секој по избор

супституиран со (1-3C)алкил, или еден или

повеќе халоген;

R7 е H, халоген или (1-3C)алкокси;

R8 е H или (1-3C)алкил; или

R7 и R8 формираат, заедно со јаглеродниот

атом на кој се прикачени на (6-10C)арил или (1-

9C)хетероарил;

R9 е H, халоген или (1-3C)алкокси

R10 е H, халоген или (1-3C)алкокси

R11 е независно избран од група која се состои

од (1-6C)алкил, (2-6C)алкенил и (2-6C)алкинил

секој алкил, алкенил или алкинил по избор

супституиран со една или повеќе групи избрани

од хидроксил, (1-4C)алкил, (3-7C)циклоалкил,

[(1-4C) алкил]амино, ди[(1-4C)алкил]амино, (1-



3C)алкокси, (3-7C)циклоалкокси, (6-10C)арил или (3-7C)хетероциклоалкил; или R11 е (1-3C)алкил-C(O)-S-(1-3C)алкил; или R11 е (1-5C)хетероарил по избор супституиран со една или повеќе групи избрани од халоген или цијано; R12 и R13 се независно избрани од група составена од (2-6C)алкенил или (2-6C)алкинил и двете по избор супституирани со една или повеќе групи избрани од хидроксил, (1-4C)алкил, (3-7C)циклоалкил, [(1-4C)алкил]амино, ди[(1-4C)алкил]амино, (1-3C)алкокси, (3-7C)циклоалкокси, (6-10C)арил или (3-7C)хетероциклоалкил; или (1-5C)хетероарил по избор супституиран со една или повеќе групи избрани од халоген или цијано; R14 е независно избран од група која се состои

од халоген, цијано или (2-6C)алкенил или (2-6C)алкинил и двете по избор супституирани со една или повеќе групи избрани од хидроксил, (1-4C)алкил, (3-7C)циклоалкил, [(1-4C)алкил]амино, ди[(1-4C)алкил]амино, (1-3C)алкокси, (3-7C)циклоалкокси, (6-10C)арил, (1-5C)хетероарил или (3-7C)хетероциклоалкил; со услов дека

- 0 до 2 атоми на X, Y, Z истовремено можат да бидат хетероатом;
- кога еден атом избран од X, Y е O или S, тогаш Z е врска, а другиот атом избран од X, Y не може да биде O или S;
- кога Z е C или N тогаш Y е C(R6) или N и X е C или N;
- 0 до 2 атоми на BB2, B3 и B4 се N.

има уште 12 патентни барања

(51) **A 61K 31/4412, A 61K 31/513, A 61K 31/683, A 61K 9/14, A 61K 9/16, A 61K 9/24, A 61P 31/18**

(11) **12218**

(13) T1

(21) **2021/804**

(22) 08/10/2021

(45) 31/01/2022

(30) US201562261953P 02/12/2015 US

(96) 29/11/2016 EP16871332.9

(97) 22/09/2021 EP3383397

(73) **Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) PANMAI, Santipharp; TATAVARTI, Aditya; FARRINGTON, Andrew, M.; BIYYALA, Varsha; ALLAIN, Leonardo, R.; NEFLIU, Marcela; KLINZING, Gerard, R.; REN, Jie and LAMM, Matthew

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ ДОРАВИРИН, ТЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛ ФУМАРАТ И ЛАМИВУДИН**

(57) 1 Фармацевтски состав, кој е двослојна таблета, која содржи аморфна формулација за дисперзија на доравирин во првиот слој, а ламивудин и тенофовир дизопротсил фумарат во вториот слој, каде што аморфната формулација за дисперзија на доравирин содржи доравирин и полимер избран од групата која се состои од хидроксипропил метил целулоза ацетат сукцинат, хидроксипропил метил целулоза фталат, целулоза ацетат фталат, целулоза ацетат тримелитат, метил целулоза ацетат фталат, хидроксипропил целулоза ацетат фталат, целулоза ацетат терефталат и целулоза ацетат изофталат. има уште 16 патентни барања

(51) **C 07F 5/04, C 07F 5/02**

(45) 31/01/2022

(11) **12219**

(13) T1

(21) **2021/809**

(22) 12/10/2021

(30) US557535P 30/03/2004 US

(96) 24/03/2005 EP18172486.5

(97) 29/09/2021 EP3385267


(73) **Millennium Pharmaceuticals, Inc.****40 Landsdowne Street Cambridge, MA 02139, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Bishop, John; Lo, Young; Kulkarni, Vithalanand R.; Pickersgill, Fraser I. and Chui, Fang-Ting

(54) СИНТЕЗА НА БОРОНСКИ ЕСТЕРИ И КИСЕЛИНСКИ СОЕДИНЕНИЈА


(57) 1 Постапка за формирање анхидрид на боронска киселина на соединение со формула (XIV):

**(XIV)**


Која ги опфаќа чекорите:

(A) впарување на додадена сол на

трифлуороцетна киселина со соединение со формула (XVIII):

**(XVIII)**

Со соединение со формула (XIXa):


**(XIXa)**

каде што делот -C(O)X е активиран естер генериран in situ со контактирање на N-(2-

пирозинкарбонил)-L-фенилаланин со дициклохексилкарбодиимид и N-

хидроксисуксинимид, каде што делот C(O)-X е O-(N-хидроксисуксинимид)естер,

за да се формира соединение со формула (XXIII):



(XXIII);

и

(Б) депротекција на дел од борна киселина за да формира анхидрид на боронска киселина од соединението со формула (XIV);

при што чекорот за спојување (А) опфаќа:

(i) обезбедување на раствор од (1R)-(S)-пинанедиол 1-амониум трифлуороацетат-3-метилбутан-1-боронат и N-хидроксисуксинимид, проследено со додавање на дициклохексилкарбодиимид за да се формира суспензија;

(ii) обезбедување на раствор на N-(2-пиразинкарбонил)-L-фенилаланин и додавање на N-метилморфолин во него;

(iii) додавање на растворот што произлегува од

чекор (ii) во суспензијата што произлегува од чекор (i) и по избор прилагодувајќи ја добиената суспензија на pH 7 со додавање на N-метилморфолин; и

при што чекорот за спојување (А)(i) опфаќа обезбедување на раствор од (1R)-(S)-пинанедиол 1-амониум трифлуороацетат-3-метилбутан-1-боронат и N-хидроксисуксинимид во DMF, проследено со додавање на дициклохексилкарбодиимид за да се формира суспензија; и/или чекор на спојување (А)(ii) вклучува обезбедување на раствор на N-(2-пиразинкарбонил)-L-фенилаланин во DMF и додавање на N-метилморфолин во него.

има уште 6 патентни барања



ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

(51)	(51) основен / bazë	(11)	(13)
8C12N15/81	8C12N15/10	12222	T1
8C40B40/08	8C12N15/10	12222	T1
8A61L27/56	8A61L27/18	12225	T1
8C08L71/02	8A61L27/18	12225	T1
8C07D213/71	8C07D401/12	12226	T1
8A61M5/34	8A61M5/34	12214	T1
8A61K31/495	8C07D487/04	12223	T1
8A61P31/00	8C07D487/04	12217	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	12217	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	12217	T1
8A61L27/20	8A61L27/18	12225	T1
8A61L27/38	8A61L27/18	12225	T1
8C08L5/06	8A61L27/18	12225	T1
8C07D213/64	8C07D401/12	12226	T1
8C07D453/02	8C07D487/04	12223	T1
8C12N15/113	8C12N15/113	12216	T1
8A61K31/4985	8C07D487/04	12217	T1
8A61K31/4412	8A61K9/24	12218	T1
8C12N15/70	8C12N15/10	12222	T1
8C07D235/28	8C07D401/12	12226	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	12223	T1
8C07D471/08	8C07D487/04	12223	T1
8C07D491/107	8C07D487/04	12223	T1
8C07D498/10	8C07D487/04	12223	T1
8A61P1/16	8C12N15/113	12216	T1
8C07D519/00	8C07D487/04	12217	T1
8A61P31/18	8A61K9/24	12218	T1
8C07F5/02	8C07F5/02	12219	T1
8B01D45/08	8B01D45/08	12224	T1
8A61L27/52	8A61L27/18	12225	T1

8C08L5/08	8A61L27/18	12225	T1
8C07C311/45	8C07D401/12	12226	T1
8A61M5/31	8A61M5/34	12214	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	12223	T1
8A61P19/08	8C07D487/04	12217	T1
8A61K9/14	8A61K9/24	12218	T1
8A63K3/04	8E04H17/14	12220	T1
8A24D3/06	8A24D3/06	12221	T1
8C12N15/10	8C12N15/10	12222	T1
8C12N15/86	8C12N15/10	12222	T1
8A61L27/26	8A61L27/18	12225	T1
8C07D471/04	8C07D401/12	12226	T1
8A61M5/28	8A61M5/34	12214	T1
8A61P37/00	8C07D487/04	12217	T1
8A61K31/513	8A61K9/24	12218	T1
8A61K9/16	8A61K9/24	12218	T1
8A01K15/02	8E04H17/14	12220	T1
8C12N15/85	8C12N15/10	12222	T1
8A61L27/18	8A61L27/18	12225	T1
8C07F5/04	8C07F5/02	12219	T1
8A24D3/16	8A24D3/06	12221	T1
8C40B50/06	8C12N15/10	12222	T1
8A61K31/4709	8C07D401/12	12226	T1
8A61P11/00	8C07D401/12	12226	T1
8C07D498/04	8C07D487/04	12223	T1
8A61K31/60	8C12N15/113	12216	T1
8A61K31/7088	8C12N15/113	12216	T1
8A61P29/00	8C07D487/04	12217	T1
8A61K31/683	8A61K9/24	12218	T1
8A61K9/24	8A61K9/24	12218	T1
8E04H17/14	8E04H17/14	12220	T1



8A61L27/22	8A61L27/18	12225	T1
8C07D215/36	8C07D401/12	12226	T1
8C07D231/56	8C07D401/12	12226	T1

8C07D401/12	8C07D401/12	12226	T1
8A61L31/02	8A61L31/02	12227	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË PATENTAVE

(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

(73)	(51)	(11)	(13)
AbbVie Overseas S.à r.l.	C 07D 213/71	MK/P/2021/0606	T1
AbbVie Overseas S.à r.l.	A 61K 31/4709	MK/P/2021/0606	T1
AbbVie Overseas S.à r.l.	A 61P 11/00	MK/P/2021/0606	T1
AbbVie Overseas S.à r.l.	C 07C 311/45	MK/P/2021/0606	T1
AbbVie Overseas S.à r.l.	C 07D 213/64	MK/P/2021/0606	T1
AbbVie Overseas S.à r.l.	C 07D 471/04	MK/P/2021/0606	T1
AbbVie Overseas S.à r.l.	C 07D 215/36	MK/P/2021/0606	T1
AbbVie Overseas S.à r.l.	C 07D 231/56	MK/P/2021/0606	T1
AbbVie Overseas S.à r.l.	C 07D 235/28	MK/P/2021/0606	T1
AbbVie Overseas S.à r.l.	C 07D 401/12	MK/P/2021/0606	T1
Brain Flash-Patententwicklungs GmbH	B 01D 45/08	MK/P/2021/0601	T1
Deutsches Krebsforschungszentrum Stiftung des Öffentlichen Rechts	A 61K 31/60	MK/P/2021/0801	T1
Deutsches Krebsforschungszentrum Stiftung des Öffentlichen Rechts	A 61K 31/7088	MK/P/2021/0801	T1
Deutsches Krebsforschungszentrum Stiftung des Öffentlichen Rechts	A 61P 1/16	MK/P/2021/0801	T1
Deutsches Krebsforschungszentrum Stiftung des Öffentlichen Rechts	C 12N 15/113	MK/P/2021/0801	T1
ETH Zürich	A 61L 27/18	MK/P/2021/0608	T1
ETH Zürich	C 08L 5/08	MK/P/2021/0608	T1
ETH Zürich	A 61L 27/20	MK/P/2021/0608	T1
ETH Zürich	A 61L 27/22	MK/P/2021/0608	T1
ETH Zürich	A 61L 27/26	MK/P/2021/0608	T1
ETH Zürich	A 61L 27/38	MK/P/2021/0608	T1
ETH Zürich	A 61L 27/52	MK/P/2021/0608	T1
ETH Zürich	A 61L 27/56	MK/P/2021/0608	T1
ETH Zürich	C 08L 5/06	MK/P/2021/0608	T1
ETH Zürich	C 08L 71/02	MK/P/2021/0608	T1
Fred Hutchinson Cancer Research Center	C 12N 15/81	MK/P/2021/0183	T1



Fred Hutchinson Cancer Research Center	C 12N 15/70	MK/P/2021/0183	T1
Fred Hutchinson Cancer Research Center	C 12N 15/86	MK/P/2021/0183	T1
Fred Hutchinson Cancer Research Center	C 12N 15/85	MK/P/2021/0183	T1
Fred Hutchinson Cancer Research Center	C 40B 40/08	MK/P/2021/0183	T1
Fred Hutchinson Cancer Research Center	C 12N 15/10	MK/P/2021/0183	T1
Fred Hutchinson Cancer Research Center	C 40B 50/06	MK/P/2021/0183	T1
Gerresheimer Bünde GmbH	A 61M 5/31	MK/P/2020/0960	T1
Gerresheimer Bünde GmbH	A 61M 5/28	MK/P/2020/0960	T1
Gerresheimer Bünde GmbH	A 61M 5/34	MK/P/2020/0960	T1
Golden Eagle Global, Inc.	A 63K 3/04	MK/P/2021/0178	T1
Golden Eagle Global, Inc.	A 01K 15/02	MK/P/2021/0178	T1
Golden Eagle Global, Inc.	E 04H 17/14	MK/P/2021/0178	T1
Merck Sharp & Dohme B.V.	C 07D 519/00	MK/P/2021/0803	T1
Merck Sharp & Dohme B.V.	C 07D 487/04	MK/P/2021/0803	T1
Merck Sharp & Dohme B.V.	A 61P 37/00	MK/P/2021/0803	T1
Merck Sharp & Dohme B.V.	A 61P 35/00	MK/P/2021/0803	T1
Merck Sharp & Dohme B.V.	A 61P 31/00	MK/P/2021/0803	T1
Merck Sharp & Dohme B.V.	A 61P 29/00	MK/P/2021/0803	T1
Merck Sharp & Dohme B.V.	A 61K 31/4985	MK/P/2021/0803	T1
Merck Sharp & Dohme B.V.	A 61P 19/08	MK/P/2021/0803	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	A 61K 31/683	MK/P/2021/0804	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	A 61K 31/513	MK/P/2021/0804	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	A 61K 31/4412	MK/P/2021/0804	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	A 61P 31/18	MK/P/2021/0804	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	A 61K 9/24	MK/P/2021/0804	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	A 61K 9/16	MK/P/2021/0804	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	A 61K 9/14	MK/P/2021/0804	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	C 07F 5/02	MK/P/2021/0809	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	C 07F 5/04	MK/P/2021/0809	T1
Optifilter Research Zrt.	A 24D 3/16	MK/P/2021/0182	T1
Optifilter Research Zrt.	A 24D 3/06	MK/P/2021/0182	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	A 61P 35/00	MK/P/2021/0607	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	A 61K 31/495	MK/P/2021/0607	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	C 07D 498/10	MK/P/2021/0607	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	C 07D 453/02	MK/P/2021/0607	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	C 07D 471/08	MK/P/2021/0607	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	C 07D 487/04	MK/P/2021/0607	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	C 07D 491/107	MK/P/2021/0607	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	C 07D 498/04	MK/P/2021/0607	T1
Zirbone	A 61L 31/02	MK/P/2021/0605	T1



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / APLIKIMET PËR MARKA TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuarat të markave tregtare.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60):

- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Датум на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (442) Датум на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit
- (300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësuesi juridik
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6))

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) ТМ 2019/419 (220) 09/04/2019
(442) 31/01/2022

(731) Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан ул. Населено место без уличен систем Долни Дисан, Неготино, МК
(540)

DISAN VALLEY

(591) бронзено златна
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(210) ТМ 2021/264 (220) 12/03/2021
(442) 31/01/2022

(731) Octapharma AG Seidenstrasse 2, CH-8853 Lachen, CH
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

CUTAQUIG

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли

(210) ТМ 2021/323 (220) 29/03/2021
(442) 31/01/2022

(731) Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ Струмица
ул. Младинска бр. 277, Струмица, МК
(540)



(531) 24.17.25; 27.05.05
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 забарство (орална хирургија, ендодонција, протетика, ортодонција, детска стоматологија, естетска стоматологија, парадонтологија, имплантологија); здравствена заштита; изнајмување медицинска опрема; медицинска помош; терапевтски услуги; здравствени центри; услуги за советување за здравјето; пластична хирургија; ортодонтски услуги

(210) ТМ 2021/434 (220) 19/04/2021
(442) 31/01/2022

(731) Друштво за трговија и услуги Домато.мк доо Скопје ул. Ѓорче Петров бр. 1 зграда Б1, Скопје, МК
(740) Сања Ангеловска ул. Васил Главинов бр. 3-3/8, Скопје
(540)



(591) црвена, црна
(531) 07.01.24; 18.01.09; 18.07.19; 27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 онлајн продажба на големо и мало на конзервирани, вегански, био, млечни детска храна и други прехранбени производи и алкохолни пијалоци
кл. 39 транспорт-доставување на конзервирани, вегански, био, млечни,

детска храна и други прехранбени
производи и алкохолни пијалоци

(210) ТМ 2021/927 (220) 13/09/2021
(442) 31/01/2022

(731) МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул.
20 , бр. 122, Бразда, Чучер Сандево, МК
(540)



(591) жолта, зелена, црвена, крем, бела

(531) 05.09.17;25.01.19;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од житарки

кл. 35 услуги при продажба на мало и на
големо со производи од житарки

(210) ТМ 2021/928 (220) 13/09/2021
(442) 31/01/2022

(731) МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул.
20 , бр. 122, Бразда, Чучер Сандево, МК
(540)



(591) жолта, зелена, црвена, крем, бела,
темно црвена

(531) 25.01.19;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од житарки

кл. 35 услуги при продажба на мало и на
големо со производи од житарки

(210) ТМ 2021/931 (220) 13/09/2021
(442) 31/01/2022

(731) МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул.
20 , бр. 122, Бразда, Чучер Сандево, МК
(540)



(591) жолта, зелена, црвена, крем, бела,

темно црвена, црна

(531) 25.01.19;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од житарки

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со производи од житарки

(210) ТМ 2021/932 (220) 13/09/2021
(442) 31/01/2022

(731) МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул.
20 , бр. 122, Бразда, Чучер Сандево, МК
(540)



(591) жолта, зелена, црвена, крем

(531) 08.07.04;25.01.19;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од житарки

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со производи од житарки

(210) ТМ 2021/933 (220) 13/09/2021

(442) 31/01/2022

(731) МИНЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје ул. 20 , бр. 122, Бразда, Чучер Сандево, МК (540)



(591) жолта, зелена, црвена, крем, бела

(531) 05.09.15;25.01.19;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од житарки

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со производи од житарки

(210) ТМ 2021/967 (220) 22/09/2021

(442) 31/01/2022

(731) J&B LIMITED 3rd floor, yam raj, Building, Market Square, P.O. Boox 3175, Road TOWN, TORTOLA, VG

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ Пиринска 66, 7500, Прилеп (540)



(531) 27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; предмети за пушачи;

кибрити, цигари, кутии (за цигари)

(210) ТМ 2021/983 (220) 27/09/2021

(442) 31/01/2022

(731) Здружение за поддршка и грижа на деца и семејства СВЕТИЛНИК НА НАДЕЖ Битола ул. Рузвелтова бр. 17/7, Битола, МК

(540)



LIGHTHOUSE OF HOPE MK

(531) 26.01.16;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 академии [образование]; услуги на забавни паркови; забава; дресирање животни; изнајмување кинематографски апарати; услуги на естрадни уметници [забавувачи]; услуги на филмски студија; прикажување на циркуски настапи; организирање натпревари [образование или забава]; курсеви за кореспонденција; физичко образование; изнајмување сценски декор за приредби; услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање); забава со помош на радио; објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови; образовни услуги; изнајмување звучни записи; изнајмување кинематографски филмови; производство на филмови, со исклучок на рекламни филмови; гимнастичка обука; услуги на библиотеки за изнајмување книги; објавување книги; изнајмување радио и телевизиски апарати; продукција на радио и телевизиски програми; прикажување на различни шоу програми; услуги на оркестри; театарски изведби; продукција на шоу програми; телевизиска забава; изнајмување сценски декор; услуги на

зоолошки градини; обезбедување спортски простории/објекти; позирање за уметници како модели; услуги на подвижни библиотеки; обезбедување простории/објекти за казино [коцкање] услуги на клубови [забава или образование]; организирање и водење колоквиуми; организирање и водење конференции; организирање и водење конгреси; услуги на дискотеки; обезбедување информации во областа на образованието; образовно испитување; обезбедување информации во областа на забавата; организирање изложби за културни или образовни цели; услуги на коцкање [играње за пари]; обезбедување простории/објекти за голф; услуги на здравствени клубови; услуги на кампови за летување [забава]; прикажување на настапи во живо; прикажување филмови; забавишта; организирање спортски натпревари; забави (планирање забави); практична обука [демонстрирање]; обезбедување простории/објекти за музеи [претставувања, изложби]; услуги на студија за снимање; обезбедување информации поврзани со рекреативни активности; изнајмување опрема за нуркање; изнајмување спортска опрема, со исклучок на возила; изнајмување стадионски простории/објекти; изнајмување видеорекордери; изнајмување видеоленти; организирање и водење семинари; услуги на спортски кампови; организирање и водење симпозиуми; организирање време на спортски натпревари; образование во училиште со интернат; организирање и водење работилници [обука]; организирање избори на убавици; резервирање места за шоу програми; синхронизација; настава по веронаука; организирање лотарии; организирање

балови; организирање шоу програми [импресарио услуги]; обезбедување на услуги на автомати за забава со видео игри; изнајмување аудио опрема; изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија; изнајмување тениски игралишта; изнајмување видеокамери; услуги на пишување сценарија, со исклучок за рекламни цели; монтажа на видеоленти; он-лајн објавување електронски книги и списанија; електронско десктоп издаваштво; титлување; услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн од компјутерска мрежа; услуги за караоке; услуги на компонирање музика; услуги на ноќни клубови [забава]; обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се даунлодираат; фотографски репортажи; фотографија; стручно насочување [совети во врска со образование или обука]; услуги на репортери на вести; преведување; толкување на знаковен јазик; снимање видеоленти; микрофилмување [снимање микрофилмови]; услуги на агенции за билети [забава]; пишување текстови што не се рекламни текстови; организирање и водење концерти; калиграфски услуги; дизајнерски услуги што не се за рекламни цели; организирање модни ревији за забавни цели; обука [тренирање]; изнајмување спортски терени; услуги на диск-џокеј; услуги за толкување; услуги на личен тренер (фитнес); одржување часови по фитнес; стручна преквалификација; продукција на музика; изнајмување играчки; изнајмување опрема за играње; образовни услуги обезбедени од училиштата; обезбедување онлајн музика, која не може да се преземе; обезбедување онлајн видео, кои не може да се преземат; подучување; услуги за обука обезбедени

преку симулатори; обезбедување филмови, кои не можат да се преземат, преку услугите за пренос на видео записи на барање; обезбедување телевизиски програми, кои не можат да се преземат, преку услугите за пренос на видео записи на барање; садо обука [обука за чајна церемонија]; аикидо обука; изнајмување уметнички дела; изнајмување внатрешни аквариуми

кл. 43 бироа за сместување [хотели, пансиони]; служење храна и пијалаци; услуги на пензионерски дом; услуги на бифеа; услуги на кафетерии; обезбедување објекти за кампување; услуги на кантини; изнајмување на времено сместување; услуги на пансиони; услуги на летувалишта; услуги на хотели; услуги на детски јасли; услуги на ресторани; резервирање пансиони; резервирање хотели; услуги на ресторани со самопослужување; услуги на снек-барови; пансиони за сместување животни; услуги на барови; услуги на камповите за летување; изнајмување преносни објекти; резервирање за привремено сместување; услуги на мотели; изнајмување столови, маси, чаршави и стакларија; изнајмување простории за состаноци; изнајмување шатори; изнајмување уреди за готвење; изнајмување автомати за вода за пиење; изнајмување уреди за осветлување; изработка на скулптури од храна; рецепциски услуги за привремено сместување [управување со пристигнувања и заминувања]; услуги на вашоку ресторан

кл. 44 одгледување животни; пејсажно градинарство; јавни бањи за хигиенски потреби; услуги на турски бањи; услуги на козметички салони; услуги на медицински клиники; хиропракса [лекување со масажа на 'рбетните пршлени]; услуги на

фризерски салони; изработување венци; услуги на домови за закрепнување; услуги на болници; здравствена заштита; хортикултура; градинарство; изнајмување опрема за земјоделство; масажа; медицинска помош; оптичарски услуги; услуги на расадници; физикална терапија; санаториумски услуги; ветеринарна помош; стоматолошки услуги; услуги за старечки дом; воздушно и површинско распрскување ѓубриња и други земјоделски хемикалии; тимарење животни; услуги на банки за крв; аранжирање цвеќе; услуги на домови за тешко болни или сиромашни; одржување тревници; маникирање; акушерски услуги; негување болни луѓе [медицинска нега]; фармацевтски совети; пластична хирургија; хирургија на дрва; уништување штетници за земјоделство, аквакултура, хортикултура и шумарство; уништување плевел; тимарење домашни миленичиња; пресадување коса; психолози (услуги на психолози); изнајмување санитарни инсталации; услуги на ароматерапија; услуги на вештачко оплодување; рехабилитација за пациенти со злоупотреба на супстанции; услуги на инвитро оплодување; тетовирање; телемедицински услуги; дизајнирање пејсажи; услуги со сауна; услуги со солариум; услуги со лековити бањи; услуги на визажисти; подготовка на рецепти од страна на фармацевтите; терапевтски услуги; садење дрва за намалување на емисијата на јаглен; услуги на аквакултура; изнајмување медицинска опрема; услуги на здравствени центри; услуги на алтернативна медицина; услуги за говорна терапија; услуги за советување за здравјето; депилирање со восок; ортодонски услуги; медицински совети за лица со инвалидитет; услуги за контрола

на штетници за земјоделство, аквакултура, хортикултура и шумарство; услуги на банка на човечки ткива
 кл. 45 услуги на лични телохранители; услуги на придружување; услуги на детективски агенции; услуги за посредување при наоѓање партнер; услуги за ноќна стража; отворање безбедносни брави; изнајмување вечерни фустани; кремирање; потраги по исчезнати лица; погребни услуги; организирање погребни; изнајмување облека; стражи [чуварски услуги]; услуги на брачни агенции; консултации за физичко обезбедување; правење хороскопи; гаснење пожари; организирање религиозни средби; услуги на агенции за посвојување; надгледување на аларми против крадци и безбедносни аларми; услуги за чување деца; проверка на багаж заради сигурност; надгледување куќи [услуги за чување на домот]; услуги за чување домашни миленичиња; истражување на лични биографии; враќање изгубени работи; медијација; проверување фабрики од безбедносни причини; изнајмување противпожарни аларми; изнајмување противпожарни апарати; арбитражни услуги; консултантски услуги за интелектуална сопственост; управување со авторски права; издавање лиценци за интелектуална сопственост; следење на правата на интелектуална сопственост за правни советодавни цели; правно истражување; услуги при водење судски процеси; издавање лиценци за компјутерски програми [правни услуги]; регистрација на домени [правни услуги]; услуги за алтернативно решавање спорови; изнајмување сефови; генеалогски истражувања; планирање и организирање венчавки; услуги за онлајн социјални мрежи; услуги за пуштање гулаби за

посебни настани; услуги за балсамирање; услуги за изработка на правни документи; следење украдени предмети; правно управување со дозволи; правни услуги во врска со преговори на договори за други; спроведување верски церемонии; услуги за шетање кучиња; закуп на имиња на интернет домени; помош при облекување кимоно

(210) **TM 2021/1002** (220) 01/10/2021
 (442) 31/01/2022
 (731) **EOS Матрих ДООЕЛ Скопје ул. Аминта Трети бр. 1, 1000, Скопје, МК**
 (540)

eos-itech.com

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 опрема за обработка на податоци и компјутери, сите компјутерски програми и софтвер
 кл. 35 водење на работењето; управување со работата; аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]
 кл. 36 финансиски работи, услуги на сите видови банкарски заводи или институции поврзани со нив, како што се менувачниците или службите за надомест; услуги на кредитните институции што не се банки, како што се кооперативните кредитни здруженија, индивидуалните финансиски претпријатија, заемодавачите итн.; услуги на „инвестициска доверба“ на холдинг претпријатијата; услуги на трговските посредници со акции и имот; услуги поврзани со монетарните работи што се одвиваат со посредство на посредници; услуги поврзани со издавањето патнички чекови и кредитни писма
 кл. 38 телекомуникации
 кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе
 кл. 42 научни и технолошки услуги и

истражување и планирањето поврзано со нив;

индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) ТМ 2021/1005 (220) 01/10/2021
(442) 31/01/2022

(731) **ОМНИ ГРУП ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Бутелска 21 бр. 1а, Скопје, МК**
(540)



(591) бела, златна, сина

(531) 27.05.19; 27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при поража на мало и големо со: бебешки и детски креветчиња, додатоци за бебешки и детски креветчиња, душеци за бебешки и детски креветчиња, постелнини, навлаки и постелни додатоци за бебешки и детски креветчиња

(210) ТМ 2021/1030 (220) 07/10/2021
(442) 31/01/2022

(731) **Електро Точила Инжинеринг ДООЕЛ ул. Сотка Георгиоски бб, Катна гаража лок. 13, 7500, Прилеп, МК**
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)



(591) црна, сина

(531) 05.03.13; 27.05.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел; мебел и покуќнина; модуларен мебел; тапациран мебел; вградени мебели; комоди [мебел]; регали [мебел]; огледала [мебел]; обликуван мебел; маси [мебел]; кујнски мебел; фиокари [мебел]; табуретки [мебел]; шкафови и мебел; мијалници [мебел]; полици (мебел); биро [мебел]; училишен мебел; полици [мебел]; високи столови [мебел]; мебел со фиоки; мебел за бања; делови за мебел; дрвени полици [мебел]; врати за мебел; високи полици [мебел]; мебел за продавници; мебел за дневна соба; мебел за седење; мебел за дома; мебел за претсобје; рафтови; полици [мебел]; аголни елементи [мебел]; тапацирани мебели на преклопување; мебел за компјутери; мебел за кујни; мебел за аудиториум; неметални рафтови [мебел]; метален мебел за канцеларија; мебел за канцеларија; фиоки за мебел; мебел од дрво; дрвени рафтови [мебел]; рамки за мебел; профили на мебел; држачи за мебел; модуларни бироа [мебел]; канцелариски мебел; столови; тркалца за мебели; мебел за деца; бар-столови [мебел]; рафтови за мебел; потпирачи за мебел; рекламни билборди [мебел]; секционален мебел, неметален; мебел за двор; мебел на отварање; мебел за спални соби; делови за мебел; држачи за биро [мебел]; делови за мебел, неметални; работни маси; модули за складирање [мебел]; пластични тркалца за мебел; орман за чевли [мебел]; шкафови за дискови [мебел]; табуретки со тркала [мебел]; фиоки за складирање [мебел]; мебел за внатрешно уредување; вграден мебел за спална соба; ногарки за мебели [неметални]; мебел со вградено легло; шкафови, кои се мебел; биро за компјутер [мебел]; шкафови за складирање (мебел);

фиоки [делови од мебел]; мебел на неколку модули; врати за мебел [неметални]; мебел за детска соба; полица за книги [мебел]; полица за цвеќиња [мебел]; врати од дрво за мебел; маси на тркалца за сервирање [мебел]; мебел за дома, канцеларија и градина; мебел, изработен од замена на дрво; закачалки за облека, рафтови за облека [мебел] и закачалки за облека

кл. 35 трговија на големо и мало со мебел

кл. 37 услуги за монтирање на мебел

кл. 39 транспортирање на мебел; преместување на мебел; пренесување на мебел; достава на мебел; превоз на мебел; складирање на мебел; пренесување на домашен мебел; пренесување на трговски мебел; транспортирање на мебел на трети лица со камиони

кл. 40 сечење на мебел; производство на мебел по порачка и спецификација; изработка на прекривки за мебел по порачка; производство на мебел за канцеларија (производство по порачка)

кл. 42 услуги за дизајн на мебел; услуги за проектирање на мебел; проектантски услуги за мебел; услуги за дизајн за канцелариски мебел; услуги за проектирање на модели за канцелариски мебел; услуги и консултации поврзани со избор на покривки за мебел [внатрешни уредување]; услуги поврзани со избор на комбинации на бои, бои на сидови и мебел за внатрешен дизајн; услуги поврзани со хармонизација на бои, бои на сидови и мебел за внатрешен дизајн

(210) ТМ 2021/1031 (220) 07/10/2021
(442) 31/01/2022

(731) Електро Точила Инжинеринг
ДООЕЛ ул. Сотка Георгиоски бб, Катна
гаража лок. 13, 7500, Прилеп, МК

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

LIFE CARE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел; мебел и покуќнина; модуларен мебел; тапациран мебел; вградени мебели; комоди [мебел]; регали [мебел]; огледала [мебел]; обликуван мебел; маси [мебел]; кујнски мебел; фиокари [мебел]; табуретки [мебел]; шкафови и мебел; мијалници [мебел]; полица (мебел); биро [мебел]; училишен мебел; полица [мебел]; високи столови [мебел]; мебел со фиоки; мебел за бања; делови за мебел; дрвени полица [мебел]; врати за мебел; високи полица [мебел]; мебел за продавници; мебел за дневна соба; мебел за седење; мебел за дома; мебел за претсобје; рафтови; полица [мебел]; аголни елементи [мебел]; тапацирани мебели на преклопување; мебел за компјутери; мебел за кујни; мебел за аудиториум; неметални рафтови [мебел]; метален мебел за канцеларија; мебел за канцеларија; фиоки за мебел; мебел од дрво; дрвени рафтови [мебел]; рамки за мебел; профили на мебел; држачи за мебел; модуларни бироа [мебел]; канцелариски мебел; столови; тркалца за мебели; мебел за деца; бар-столови [мебел]; рафтови за мебел; потпирачи за мебел; рекламни билборди [мебел]; секционален мебел, неметален; мебел за двор; мебел на отварање; мебел за спални соби; делови за мебел; држачи за биро [мебел]; делови за мебел, неметални; работни маси; модули за складирање [мебел]; пластични тркалца за мебел; орман за чевли [мебел]; шкафови за дискови [мебел]; табуретки со тркала [мебел]; фиоки за складирање [мебел];

мебел за внатрешно уредување; вграден мебел за спална соба; ногарки за мебели [неметални]; мебел со вградено легло; шкафови, кои се мебел; биро за компјутер [мебел]; шкафови за складирање (мебел); фиоки [делови од мебел]; мебел на неколку модули; врати за мебел [неметални]; мебел за детска соба; полица за книги [мебел]; полица за цвеќиња [мебел]; врати од дрво за мебел; маси на тркалца за сервирање [мебел]; мебел за дома, канцеларија и градина; мебел, изработен од замена на дрво; закачалки за облека, рафтови за облека [мебел] и закачалки за облека

кл. 35 трговија на големо и мало со мебел

кл. 37 услуги за монтирање на мебел

кл. 39 транспортирање на мебел; преместување на мебел; пренесување на мебел; достава на мебел; превоз на мебел; складирање на мебел; пренесување на домашен мебел; пренесување на трговски мебел; транспортирање на мебел на трети лица со камиони

кл. 40 сечење на мебел; производство на мебел по порачка и спецификација; изработка на прекривки за мебел по порачка; производство на мебел за канцеларија (производство по порачка)

кл. 42 услуги за дизајн на мебел; услуги за проектирање на мебел; проектантски услуги за мебел; услуги за дизајн за канцелариски мебел; услуги за проектирање на модели за канцелариски мебел; услуги и консултации поврзани со избор на покривки за мебел [внатрешни уредување]; услуги поврзани со избор на комбинации на бои, бои на сидови и мебел за внатрешен дизајн; услуги поврзани со хармонизација на бои, бои на сидови и мебел за внатрешен дизајн

(210) ТМ 2021/1042 (220) 08/10/2021

(442) 31/01/2022

(731) Фисник Садик и Касам Касами
ул. 102 бр. 7, 1200, Тетово, МК and ул.
Корушка 10, 1200, Тетово, МК
(540)



(591) црвена, зелена, црна, сина, кафена

(531) 01.01.02;05.01.03;05.01.05

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч;месни преработки;конзервирано, змрзнато, сушено, варено овошје и зеленчук;желе, џемови, компоти, ајвар;јајца, млеко и млечни производи;маста и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какако, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе;брашно и производи од жита, леб, тесто за слатки и слатки, сладолед;мед, меласа;кфасец, прашок за печење, сол, сенф;оцет, сосови (како мирудии);мирудии;мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци;пијалоци од овошје, и овошни сокови;сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 35 рекламирање;водење на работењето;управување со работата;канцелариски работи, услуги при продажба на голема и мало со месо, риба, живина и дивеч;месни преработки;конзервирано, змрзнато, сушено, варено овошје и зеленчук;желе, џемови, компоти, ајвар;јајца, млеко и млечни производи;маста и масти за јадење, кафе, чај, какако, шеќер, ориз,

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, тесто за слатки и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје, и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци
 кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2021/1048** (220) 12/10/2021
 (442) 31/01/2022

(731) **РОМАНОФФ ГРУП ДООЕЛ 3-та**
Македонска ударна Бригада бр. 106/1-
12, Куманово, МК
 (540)

Romanoff

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи
 кл. 35 услуги на малопродажба врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба на големо врзани за цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи

(210) **TM 2021/1058** (220) 15/10/2021
 (442) 31/01/2022

(731) **Meridian Corporation SH.P.K.**
Bulevardi Bill Clinton, Zona Industriale,
Prishtinë, Kosovë, XX

(740) **НОШПАЛ БОРИС**, адвокат ул. Славе
 Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)



(591) зелена, портокалова, бела
 (531) 26.01.18; 26.07.25; 27.05.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
 кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад
 кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци
 кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
 кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит
 кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
 кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2021/1060** (220) 15/10/2021
 (442) 31/01/2022

(731) **Meridian Corporation SH.P.K.**
Bulevardi Bill Clinton, Zona Industriale,
Prishtinë, Kosovë, XX

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе
Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

MERIDIAN EXPRESS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи, масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жита, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи, животни
(живи), свежо овошје и зеленчук, семиња,
билки и природно цвеќе, храна за животни,
пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 34 тутун, производи за пушачите,
кибрит

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2021/1061 (220) 18/10/2021
(442) 31/01/2022

(731) Друштво за услуги СКОПСТЕР
ДОО Скопје ул. Македонија бр. 10/3,
1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Келешоска ул. Мирче Ацев бр. 2
кат 3, 1000, Скопје
(540)



(591) бела и тиркизна

(531) 26.02.05;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
услуги; хигиенска нега и нега на убавината
на луѓето или животните; услуги од
областа на земјоделството,
градинарството и шумарството

(210) ТМ 2021/1064 (220) 19/10/2021
(442) 31/01/2022

(731) Агенција за катастар на
недвижности ул. Трифун Хацијанев бр.
4, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) зелена, црна, бела

(531) 26.01.12;26.01.16;26.11.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 регистар на недвижности
 кл. 35 компјутерски бази на податоци
 (собирање информации)
 кл. 42 картографски услуги, премерување
 на земјиштето

(210) ТМ 2021/1065 (220) 19/10/2021
 (442) 31/01/2022

(731) Агенција за катастар на
 недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр.
 4, 1000, Скопје, МК
 (540)



(591) зелена, црна, бела
 (531) 26.01.12;26.01.16;26.11.25
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 16 регистар на недвижности
 кл. 35 компјутерски бази на податоци
 (собирање информации)
 кл. 42 картографски услуги, премерување
 на земјиштето

(210) ТМ 2021/1066 (220) 19/10/2021
 (442) 31/01/2022

(731) Агенција за катастар на
 недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр.
 4, 1000, Скопје, МК
 (540)



(591) зелена, бела
 (531) 26.01.12;26.01.16;26.11.25
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 16 регистар на недвижности
 кл. 35 компјутерски бази на податоци
 (собирање информации)
 кл. 42 картографски услуги, премерување
 на земјиштето

(210) ТМ 2021/1067 (220) 19/10/2021
 (442) 31/01/2022

(731) Агенција за катастар на
 недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр.
 4, 1000, Скопје, МК
 (540)



(591) црна, црвена, бела
 (531) 26.01.03;26.11.12
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 16 регистар на збирки на просторни
 податоци
 кл. 35 компјутерски бази на податоци
 (собирање информации)
 кл. 42 картографски услуги

(210) ТМ 2021/1068 (220) 19/10/2021
 (442) 31/01/2022

(731) Агенција за катастар на
 недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр.
 4, 1000, Скопје, МК
 (540)



(591) црна, зелена, бела
 (531) 26.01.03;26.11.12
 (551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 регистар на збирки на просторни податоци

кл. 35 компјутерски бази на податоци (собирање информации)

кл. 42 картографски услуги

(210) **ТМ 2021/1069** (220) 19/10/2021

(442) 31/01/2022

(731) **Агенција за катастар на недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр. 4, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) зелена, бела

(531) 26.01.03;26.11.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 регистар на збирки на просторни податоци

кл. 35 компјутерски бази на податоци (собирање информации)

кл. 42 картографски услуги

(210) **ТМ 2021/1070** (220) 19/10/2021

(442) 31/01/2022

(731) **ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво – Скопје ул. 1 бр. 25, Миладиновци, Илинден, Скопје, МК**

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул.

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела, црна

(531) 01.15.15;24.17.02;26.04.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажнување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материи за осветлување, свеќи, фитили за осветлување

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, што не се опфатени со другите класи, руди

кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 43 подготвување храна и пијалоци, привремено сместување

(210) **ТМ 2021/1082** (220) 21/10/2021

(442) 31/01/2022

(731) **Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD**

Požarevac

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, жолта, темно и светло кафена, црна, сина

(531) 08.01.14;08.01.19;27.05.02

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од житарици, слатки, во вид на кекс

(210) **TM 2021/1083** (220) 21/10/2021

(442) 31/01/2022

(731) **Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD**

Požarevac

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

(540)



plazma STIKSI

(591) виолетова, црвена, бела, жолта, темно и светло кафена

(531) 08.01.21;19.03.01;27.05.02

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кекс, колачи, бисквити, слатки, чоколади

(210) **TM 2021/1084** (220) 21/10/2021

(442) 31/01/2022

(731) **Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD**

Požarevac

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

(540)



plazma KOCKA

(591) виолетова, црвена, бела, жолта, темно и светло кафена, црна, зелена, портокалова

(531) 08.01.22;19.03.01;27.05.02

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кекс

(210) **TM 2021/1085** (220) 21/10/2021

(442) 31/01/2022

(731) **Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD**

Požarevac

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

(540)



plazma plus

(591) црвена, бела, жолта, темно и светло
кафена, црна, сина

(531) 08.01.12;19.03.01;27.05.02

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од житарици, слатки, во
вид на кекс

(210) **TM 2021/1086** (220) 21/10/2021
(442) 31/01/2022

(731) **Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI AD**

Požarevac

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

(540)

Plazma Plus

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од житарици, слатки, во
вид на кекс

(210) **TM 2021/1087** (220) 21/10/2021
(442) 31/01/2022

(731) **Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI AD**

Požarevac

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

(540)

Plazma Stiksi

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кекс, колачи, бисквити, слатки,
чоколади

(210) **TM 2021/1088** (220) 21/10/2021
(442) 31/01/2022

(731) **Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI AD**

Požarevac

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

(540)

Plazma Kocka

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кекс

(210) **TM 2021/1089** (220) 22/10/2021
(442) 31/01/2022

(731) **NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.,**

Ljubljana Trg republike 2, Ljubljana, SI

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр.

14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура,

1000, Скопје

(540)

За сè што следи

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти за
спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на
електрицитетот; фотографски,
кинематографски, оптички, за мерење на
тежина, мерење, сигнализирање,
проверување (надзор) и живото-
спасувачки наставни апарати и
инструменти; апарат за снимање, пренос,
репродукција, складирање, кодирање и
декодирање, конверзија и обработка на
звук, слики и податоци; компјутерски
анимации на електронски медиуми;
софтвер за снимање, пренос,
репродукција, складирање, кодирање и
декодирање, конверзија и обработка на
звук, слики и податоци; телефонски

апарат; аудио-визуелен наставен апарат; оптички медиум за податоци; оптички дискови; оптички кондензатори; кодирани магнетни лични карти; магнетни медиуми за снимање/податоци; магнетни енкодери; картички за интегрирано коло; магнетни дискови; магнетни ленти; оперативни системи, снимени; компјутерски хардвер и софтвер за употреба со/исполнување на барањата за телефонски врски и пренос на податоци, вклучително и безжичен пренос; компјутерски мемории; опрема за обработка на податоци и компјутери; снимени програми за работа на компјутер и/или системи; снимени компјутерски програми кои овозможуваат пристап до бази на податоци; компјутери; снимени компјутерски програми и бази на податоци, особено компјутерски програми и бази на податоци снимени на магнетни или оптички медиуми; флопи дискови; компакт дискови; ДВД диск; периферни компјутерски уреди; компјутерски софтвер, снимен; компјутерски програми (за преземање); читачи (опрема за обработка на податоци); читачи на бар кодови; фискални каси; машини за броење и сортирање пари; алармни свона, електрични; детектори за фалсификувани монети; софтвер за развој на апликации за персонални компјутери, лаптопи, паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди; апликации за персонални компјутери, лаптопи, паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди; апликации за обезбедување банкарски услуги за персонални компјутери, лаптопи, паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди; апликации за извршување платежни трансакции преку паметни телефони, електронски таблети или други мобилни

комуникациски уреди; апликации за бесконтактно плаќање со платежни и кредитни картички преку ПОС терминали; апликации од областа на мобилното банкарство за паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди

кл. 16 печатени материјали и публикации; кредитни картички, платежни картички, чекови за патници, дебитни картички, картички за лојалност како печатена материја; проспекти; брошури; весници; периодични публикации; изложбени табли од хартија; додатоци за рекламирање и публицитет во областа на финансиите, банкарството и осигурувањето (печатени документи); наставни материјали (освен апарати), индекс картички (канцелариски материјал); регистар (главни книги); индекси; канцелариски реквизити, освен мебел; прирачници; канцелариски материјал; папки (канцелариски материјал); матрици; налепници (канцелариски материјал); билтени; папки за хартија; хартија; постери; огласни карти (канцелариски материјал); списанија; списанија (периодични изданија); слики; стрипови; моливи; училишен прибор; печатени публикации; печатени материјали; наставни материјали (освен апарати)

кл. 35 агенции за увоз и извоз; комерцијално-информативни агенции; бизнис менаџмент; изнајмување канцелариски машини и опрема (без компјутери); подготовка на деловни статистички информации; книговодство и сметководство; изготвување на извештаи за сметки; деловна ревизија; ревизија на сметки; деловна администрација; канцелариски функции; подготовка на даночни пријави; професионален деловен консалтинг; посреднички услуги и

консултантски услуги за купување и продавање на компании и други организации на домашниот и странскиот пазар; консултации за бизнис управување и организација; консултации за управување со персонал; администрација на програми за лојалност на потрошувачите и други програми за клиенти; консултации за бизнис управување; подготовка на колумни за публицитет; рекламирање преку директна пошта; помош за комерцијално или индустриско управување; ажурирање на рекламен материјал; експерти за ефикасност; аукционерство; маркетинг истражување; бизнис проценки; бизнис истражување; бизнис испитување; рекламирање; маркетинг услуги и услуги во областа на односите со јавноста; рекламни услуги; односи со јавноста; телевизиско рекламирање; економско прогнозирање; анализа на цените; бизнис информации; испитување на јавното мислење; компјутеризирано раководење со датотеки; внес и излез на податоци во стандардизирана форма за замена со сопствени апликации; работење и управување со системи за обработка на деловни податоци; административна обработка на податоци; компјутеризирано управување со бази на податоци (административни услуги); аутсорсинг услуги (подршка на бизниси); услуги за обработка на податоци што ќе се користат за статистика; подготовка на финансиски извештаи

кл. 36 банкарски услуги; обезбедување банкарски услуги наведени во класа 36 овде преку телекомуникациски и електронски медиуми, вклучително и преку безжична врска; банкарски услуги за физички и правни лица обезбедени со апликации за персонални компјутери,

лаптопи, паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди; бизнис операции поврзани со финансиски работи преку апликации за персонални компјутери, лаптопи, паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди; услуги за плаќање и трансакции со кредитни картички преку апликации на персонални компјутери, лаптопи, паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди; финансиски услуги; финансиско планирање и консултации преку евалуација на резултатите и повратот на инвестициите; услуги за финансиска анализа и информации; изготвување финансиски планови за клиенти; спроведување и извршување на финансиски планови; следење на процесот на извршување на финансиските планови; координација во однос на финансиските планови; финансиско планирање за семејствата; спроведување редовни банкарски операции за клиенти; координирање на консултации и текот на финансиските трансакции; управување со финансиските средства на клиентите; извршување на индивидуални услуги за управување (оперативни услуги) поврзани со хартии од вредност и средства на инвестициски фондови; инвестиции во инвестициски друштва, заеднички фондови, пензиски друштва и пензиски на локални и странски пазари на капитал; даночен консалтинг во областа на локално и меѓународно планирање; инвестициски консалтинг; консалтинг за недвижности во рамките на инвестициско консалтинг; консултации и помош при регулирање на правата на сопственост на имотот во рамките на извршувањето на проектите; запишување на сопственост на имотот, кој не е наведен во други класи; посреднички

услуги во врска со пазарот на недвижности; посреднички услуги во однос на информации за настани што се случуваат на европските пазари на капитал; консултации за купување и продажба на хартии од вредност; консултации за инвестиции и тековни информации и аналитичка поддршка во врска со тргувањето на глобалните пазари на капитал; консултации за пензија (пензии); консултации за доброволно дополнително пензиско осигурување; прием на депозити и сите видови парични придонеси од физички и правни лица и услуги кои се однесуваат на депозити и осигурување на депозити; кредити/одобрување кредити од овие депозити за сопствена сметка, вклучувајќи потрошувачки кредити, хипотекарни заеми и финансирање на комерцијален пазар; финансирање; финансиско спонзорство; капитални инвестиции; собирање, анализа и пренос на информации кои се однесуваат на кредитната способност на правните лица; посреднички услуги кои се однесуваат на склучување договори за заеми и кредити; гарантни и јемствени зделки, вклучувајќи прифаќање и издавање јемства, гаранции и други хартии од вредност; издавање и работење со платежни инструменти (платежни картички, кредитни и дебитни картички, патнички чекови, токени на вредност, банкарски меници); откуп на чекови и банкарски меници; проверка на проверка; управување со извршените финансиски инструменти; управување со странски платежни средства, вклучувајќи го и девизниот бизнис; услуги за финансирање; услуги на штедилница; финансиски посреднички услуги; агенции за недвижности (апартмани и станови); царинско посредување; осигурување и

посреднички услуги кои се однесуваат на осигурување; информации и консултации за осигурување, вклучително и помош при изготвување на барања за осигурување; осигурување на живот; меѓународно осигурување, вклучувајќи помош за патување и медицинска помош; осигурување на депозити, осигурување на имот и лично осигурување; финансиска евалуација (осигурување, банкарство, недвижен имот); услуги во врска со хартии од вредност од странски и домашни издавачи (депонирање, купување, продажба, издавање, управување); посреднички услуги во врска со берзата; факторинг; финансиски лизинг; финансиски клиринг; финансиска анализа; финансиски евалуации; фискални евалуации; проценки на имот и средства; управување со недвижен имот; давање под закуп на недвижен имот; посредување со хартии од вредност; котација на берзата; заложно посредништво; услуги на доверители; депонирање на скапоцености; услуги поврзани со индивидуални сефови во банки; управување со сеф и изнајмување на сеф; управување со плаќања; добротворно собирање средства; наплата на долгови; наплата на кирија; изнајмување на комерцијални простории; управување со странски платежни средства; издавање и земање заеми; издавање на хартии од вредност и кредитни картички; купување, продажба и управување со домашни и странски хартии од вредност; прифаќање и издавање јемства и гаранции и усвојување на други обврски за сопствени клиенти, кои може да се исполнат парично; откуп на побарувања и наплата на долгови; трансфери на пари; интерни трансфери на пари; следење на тековната состојба на трансакциската сметка; изводи од трансакциска сметка;

електронски трансфер на средства;
електронски финансиски трансфери,
вклучувајќи трансфери на валути/одливи,
следење на трансфери/приливи, валутни
трансфери од трансакциски сметки во
странска валута; распределба на
приливите; следење на тековната состојба
на трансакциска сметка во странска
валута; следење на сметките;
обезбедување финансиски информации
во врска со девизните курсеви,
вклучително и листи за девизни курсеви за
поединци и курсни листи за компании;
девизни трансакции со апликативен
софтвер; финансиски брокерски услуги и
проследување информации за банкарски
услуги, работење со кредитни картички,
состојба на штедна сметка преку
електронска пошта; сите горенаведени
услуги, наведени во оваа класа 36,
обезбедени on-line од компјутерски бази
на податоци, преку интернет и
телекомуникациски услуги, како и преку
личен банкар

кл. 37 монтирање, одржување и поправка
на канцелариски машини и опрема;
одржување и поправање трезори;
одржување и поправање каси; монтирање,
одржување и поправка на машини;
компјутерски хардвер (инсталирање,
одржување и поправање на компјутерски
хардвер)

кл. 38 телекомуникациски услуги,
вклучувајќи телекомуникациски услуги
поврзани со системи за сигнализација
и/или електрични и електронски стоки;
телекомуникациски услуги преку
компјутерски терминали, телефон,
мобилен телефон, електронска пошта,
факс; радио пејџинг услуги и пренос преку
кабел; пренесување слики и пораки со
помош на компјутери; пренос на податоци,
документи и пораки преку компјутерски

системи; услуги кои можат да се
испорачаат преку интегрирана услуги на
дигитална телефонска мрежа, имено
пренос на изговорен збор, слики, текстови
и податоци; комуникација преку мобилен
телефон или телефон со фиксна линија;
информации за телекомуникации;
изнајмување на телекомуникациска
опрема; сателитски пренос; услуги за
дигитални мрежни телекомуникации;
изнајмување време за пристап до
компјутерски бази на податоци;
обезбедување пристап до апликации од
областа на мобилното банкарство и
плаќање со платежни картички за паметни
телефони, електронски таблети или други
мобилен комуникациски уреди; услуги за
пренос на податоци на информации за
банкарски услуги и трансакции преку
телефон и СМС пораки; услуги за пренос
на податоци на информации за банкарски
услуги и трансакции преку апликации од
областа на мобилното банкарство за
паметни телефони, таблети или други
мобилен комуникациски уреди

кл. 39 превезување; чуван транспорт на
готовина, хартии од вредност, стоки и
други вредни работи; шпедитерски услуги;
складирање стоки; испорачување стоки;
складирање; изнајмување магацини;
изнајмување возила

кл. 40 печатење, вклучувајќи офсет и
литографско печатење

кл. 41 објавување текстови, со исклучок
на рекламни текстови; образование и
подучување во врска со банкарство;
образование и подучување во врска со
телекомуникации; организирање и водење
колоквиуми, конференции, конгреси,
семинари, симпозиуми; информирање за
настани; информирање за образование;
обезбедување електронски публикации
што не се преземаат; организирање

културни и уметнички настани; уметнички изложби за културни, образовни или комерцијални цели; организирање и водење работилници (обука); професионално насочување (совети во врска со образованието и оспособувањето); организирање шоу програми (импресарио услуги); услуги за обработка на говор и слика; услуги за микрофилмирање

кл. 42 изнајмување компјутери; услуги за компјутерско програмирање; развој на веб апликации за персонални компјутери, лаптопи, паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди; развој на апликации за мобилни банкарски услуги за паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди; развој на апликации и софтвер за извршување трансакции со платежни и кредитни картички преку паметни телефони, електронски таблети или други мобилни комуникациски уреди; услуги за одржување на апликации за мобилни банкарски услуги и услуги за поддршка на клиенти; услуги за одржување на апликации за спроведување на плаќања и трансакции со кредитни картички преку паметни телефони, електронски таблети или други одржувања на мобилни комуникациски уреди и услуги за поддршка на корисници; програмирање на компјутерски анимации; услуги на дизајнер на графички уметности; индустриски дизајн; креирање и одржување на веб-страници за други; конверзија на податоци и компјутерски програми (освен физичка конверзија); конверзија на податоци или документи од физички во електронски медиуми; спроведување студии за технички проекти; планирање на компјутерски системи; развој, консалтинг и дизајн на компјутерски

софтвер и информациски системи; дизајн, креирање, хостирање и одржување на компјутерски мрежи, кои содржат истражувачки и референтни материјали во областите на менаџмент, финансии, банкарски операции и вести; изнајмување на компјутерски софтвер; обновување на компјутерски податоци; одржување на компјутерски софтвер; анализа на компјутерски системи; компјутерски консалтинг; научни и индустриски истражувања; техничко истражување за други во областа на компјутерите, компјутерската опрема, телекомуникациската галантерија и уреди; техничко управување со бази на податоци; тестирање на стоки; истражување и развој; следење и развивање на проекти, сите во врска со телекомуникациските мрежи и системи и електронски пренос на податоци; дизајн и развој на компјутерски софтвер и бази на податоци; технолошки консултантски услуги, кои не се вклучени во други класи

кл. 45 правни услуги; правни совети од областа на банкарското и финансиското право, од областа на правото на трговски друштва, во областа на земјишниот регистар; правен совет и помош при наоѓање правни застапници и советници дома и во странство; управување со сите правни трансакции според адвокатската тарифа врз основ на специјален договор и специјално полномошно; правно истражување

(210) ТМ 2021/1090 (220) 25/10/2021
(442) 31/01/2022

(731) БРАТКО ИНВЕСТ ДОО Скопје ул.
Пера Јовановиќ бр. 3, 1000, Скопје, МК
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ бул. „Кузман Јосифовски Питу“ 28
лок.2-8, 1000, Скопје

(540)



(591) маслинасто зелена, црна, бела

(531) 05.03.17;27.05.01;27.05.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 паста од маслинки, маслиново масло, пире од маслинки, маслинки (подготвени), процесирани маслинки, конзервирани маслинки, маслинки во лименка, варени маслинки, сушени маслинки, полнети маслинки, процесирано пире од маслинки, процесирани маслинки во лименка, екстра девствено маслиново масло, маслинки полнети со сирење, маслинки полнети со бадеми, маслинки полнети со црвена пиперка, екстра девствено маслиново масло за храна, маслинки полнети со песто во сончогледово масло, маслинки полнети со црвена пиперка и бадеми


(210) **TM 2021/1091** (220) 25/10/2021

(442) 31/01/2022

(731) **Друштво за трговија и услуги БЛА КАБЛИ ДОО Скопје бул. Св. Климент Охридски бр. 54/3-15, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Бачовски Синколи Адвокати ул. Св. Наум Охридски бр. 2-в, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сива, црна

(531) 01.05.02;14.01.08;26.11.03;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 жици и кабли од обичен метал, кабли (метални неелектрични кабли) /јажиња/, кабли (метални неелектрични приклучоци за кабли)

кл. 9 кабли, кабли (стегачи за електрични кабли), канали за електрични кабли, електрични кабли, електрични кабли (кабелски спојки), електрични кабли (носачи на електрични калемии), електрични кабли (обвивки за електрични кабли), електрични приклучоци, електрични утикачи, електрични проводници

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало (електрични кабли)

(210) **TM 2021/1098** (220) 28/10/2021

(442) 31/01/2022

(300) UK00003676799 03/08/2021 UK

(731) **Lady of Leisure Holdings Limited 69-79 Fulham High Street London, SW63JW, UK**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

SWEATY BETTY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 спортски торби за секаква намена; атлетски торби; ранци; цилиндрични торби; торби за вежбања


кл. 25 обувки; облека имено, маички без ракави, маички, кошули со долги ракави, хеланки, џемпери, тренинзи, дуксери, капути, јакни, долна облека, спортски градници, чорапи, облека за пливање, панталони, шорцеви, здолништа-панталони (skorts), маски за лице, фустани и комбинизони; артикли што се носат на

глава, имено, панделки и траки за глава и капи

(210) **TM 2021/1099** (220) 28/10/2021
(442) 31/01/2022

(300) UK00003676831 03/08/2021 UK
(731) **Lady of Leisure Holdings Limited 69-79 Fulham High Street London, SW63JW, UK**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 спортски торби за секаква намена; атлетски торби; ранци; цилиндрични торби; торби за вежбајна

кл. 25 обувки; облека имено, маички без ракави, маички, кошули со долги ракави, хеланки, џемпери, тренерки, дуксери, капути, јакни, долна облека, спортски градници, чорапи, облека за пливање, панталони, шорцеви, здолништа-панталони (skorts), маски за лице, фустани и комбинизони; артикли што се носат на глава, имено, панделки и траки за глава и капи

(210) **TM 2021/1123** (220) 29/10/2021
(442) 31/01/2022

(731) **Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје ул.Народен фронт бр. 5-3/1, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева Скопје ул. 11 Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје
(540)

NEURO-B-VIT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 витамински производи

(210) **TM 2021/1124** (220) 29/10/2021
(442) 31/01/2022

(731) **Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје ул.Народен фронт бр. 5-3/1, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева Скопје ул. 11 Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, темно сина
(531) 26.11.01;27.05.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 витамински производи

(210) **TM 2021/1132** (220) 29/10/2021
(442) 31/01/2022

(731) **VIATRIS HEALTHCARE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU BEOGRAD**

115a Bulevar Mihajla Pupina, Novi Beograd, 11070, RS

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

DOLADEN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи;
фармацевтски препарати, лекови;
медицински препарати кои содржат
витамини; витамински препарати;
мултивитамински препарати; додатоци во
исхраната за луѓе

(210) **ТМ 2021/1140** (220) 05/11/2021
(442) 31/01/2022

(731) **МАСТЕР НАИЛС ДООЕЛ ВЕЛЕС**
ул.Никола Карев број 25, Велес, МК
(540)

MASTER PRO 

(531) 03.13.24;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за нега на нокти; гел за
нокти, течности за нокти

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(510)	(210)				
1	МК/Т/2021/1070	29	МК/Т/2021/1058	34	МК/Т/2021/0967
3	МК/Т/2021/1140	29	МК/Т/2021/1060	34	МК/Т/2021/1048
4	МК/Т/2021/1070	29	МК/Т/2021/1090	34	МК/Т/2021/1058
5	МК/Т/2021/0264	30	МК/Т/2021/0927	34	МК/Т/2021/1060
5	МК/Т/2021/1123	30	МК/Т/2021/0928	35	МК/Т/2021/0434
5	МК/Т/2021/1124	30	МК/Т/2021/0931	35	МК/Т/2021/0927
5	МК/Т/2021/1132	30	МК/Т/2021/0932	35	МК/Т/2021/0928
6	МК/Т/2021/1070	30	МК/Т/2021/0933	35	МК/Т/2021/0931
6	МК/Т/2021/1091	30	МК/Т/2021/1042	35	МК/Т/2021/0932
9	МК/Т/2021/1002	30	МК/Т/2021/1058	35	МК/Т/2021/0933
9	МК/Т/2021/1089	30	МК/Т/2021/1060	35	МК/Т/2021/1002
9	МК/Т/2021/1091	30	МК/Т/2021/1082	35	МК/Т/2021/1005
16	МК/Т/2021/1064	30	МК/Т/2021/1083	35	МК/Т/2021/1030
16	МК/Т/2021/1065	30	МК/Т/2021/1084	35	МК/Т/2021/1031
16	МК/Т/2021/1066	30	МК/Т/2021/1085	35	МК/Т/2021/1042
16	МК/Т/2021/1067	30	МК/Т/2021/1086	35	МК/Т/2021/1048
16	МК/Т/2021/1068	30	МК/Т/2021/1087	35	МК/Т/2021/1058
16	МК/Т/2021/1069	30	МК/Т/2021/1088	35	МК/Т/2021/1060
16	МК/Т/2021/1089	31	МК/Т/2021/1058	35	МК/Т/2021/1061
18	МК/Т/2021/1098	31	МК/Т/2021/1060	35	МК/Т/2021/1064
18	МК/Т/2021/1099	32	МК/Т/2021/1042	35	МК/Т/2021/1065
20	МК/Т/2021/1030	32	МК/Т/2021/1058	35	МК/Т/2021/1066
20	МК/Т/2021/1031	32	МК/Т/2021/1060	35	МК/Т/2021/1067
25	МК/Т/2021/1098	33	МК/Т/2019/0419	35	МК/Т/2021/1068
25	МК/Т/2021/1099	33	МК/Т/2021/1058	35	МК/Т/2021/1069
29	МК/Т/2021/1042	33	МК/Т/2021/1060	35	МК/Т/2021/1089



35	МК/Т/2021/1091
36	МК/Т/2021/1002
36	МК/Т/2021/1089
37	МК/Т/2021/1030
37	МК/Т/2021/1031
37	МК/Т/2021/1061
37	МК/Т/2021/1070
37	МК/Т/2021/1089
38	МК/Т/2021/1002
38	МК/Т/2021/1089
39	МК/Т/2021/0434
39	МК/Т/2021/1030
39	МК/Т/2021/1031
39	МК/Т/2021/1070

39	МК/Т/2021/1089
40	МК/Т/2021/1030
40	МК/Т/2021/1031
40	МК/Т/2021/1089
41	МК/Т/2021/0983
41	МК/Т/2021/1002
41	МК/Т/2021/1089
42	МК/Т/2021/1002
42	МК/Т/2021/1030
42	МК/Т/2021/1031
42	МК/Т/2021/1064
42	МК/Т/2021/1065
42	МК/Т/2021/1066
42	МК/Т/2021/1067

42	МК/Т/2021/1068
42	МК/Т/2021/1069
42	МК/Т/2021/1089
43	МК/Т/2021/0983
43	МК/Т/2021/1042
43	МК/Т/2021/1058
43	МК/Т/2021/1060
43	МК/Т/2021/1070
44	МК/Т/2021/0323
44	МК/Т/2021/0983
44	МК/Т/2021/1061
45	МК/Т/2021/0983
45	МК/Т/2021/1002
45	МК/Т/2021/1089



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE

(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare

(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare

(731)	(210)
J&B LIMITED	MK/T/2021/0967
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	MK/T/2021/1082
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	MK/T/2021/1083
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	MK/T/2021/1084
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	MK/T/2021/1085
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	MK/T/2021/1086
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	MK/T/2021/1087
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	MK/T/2021/1088
Lady of Leisure Holdings Limited	MK/T/2021/1098
Lady of Leisure Holdings Limited	MK/T/2021/1099
Meridian Corporation SH.P.K.	MK/T/2021/1058
Meridian Corporation SH.P.K.	MK/T/2021/1060
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana	MK/T/2021/1089
Octapharma AG	MK/T/2021/0264
VIATRIS HEALTHCARE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD	MK/T/2021/1132
Агенција за катастар на недвижности	MK/T/2021/1064
Агенција за катастар на недвижности	MK/T/2021/1065
Агенција за катастар на недвижности	MK/T/2021/1066
Агенција за катастар на недвижности	MK/T/2021/1067
Агенција за катастар на недвижности	MK/T/2021/1068
Агенција за катастар на недвижности	MK/T/2021/1069
БРАТКО ИНВЕСТ ДОО Скопје	MK/T/2021/1090
Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан	MK/T/2019/0419
Друштво за трговија и услуги БЛА КАБЛИ ДОО Скопје	MK/T/2021/1091
Друштво за трговија и услуги Домато.мк доо Скопје	MK/T/2021/0434
Друштво за услуги СКОПСТЕР ДОО Скопје	MK/T/2021/1061
Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ Струмица	MK/T/2021/0323
EOS Матрих ДООЕЛ Скопје	MK/T/2021/1002
Електро Точила Инжинеринг ДООЕЛ	MK/T/2021/1030
Електро Точила Инжинеринг ДООЕЛ	MK/T/2021/1031
Здружение за поддршка и грижа на деца и семејства СВЕТИЛНИК НА НАДЕЖ Битола	MK/T/2021/0983
Касам Касами	MK/T/2021/1042



МАСТЕР НАИЛС ДООЕЛ ВЕЛЕС	МК/Т/2021/1140
МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2021/0927
МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2021/0928
МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2021/0931
МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2021/0932
МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2021/0933
ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво - Скопје	МК/Т/2021/1070
ОМНИ ГРУП ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/2021/1005
РОМАНОФФ ГРОУП ДООЕЛ	МК/Т/2021/1048
Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје	МК/Т/2021/1123
Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје	МК/Т/2021/1124



РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / VENDIMET PËR MARKAT TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuarat të markave tregtare.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60):

- (111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
- (151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit
- (181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur)
- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Дата на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e prioritetit: Data, shteti, numri
- (450) Дата на објавување / Data e publikimit
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimensionale
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësues juridik
- (770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **30341** (151) 20/01/2022
 (210) ТМ 2020/458 (220) 20/05/2020
 (181) 20/05/2030
 (450) 31/01/2022

(732) **д-р Стојан Трошански ул.Вера
 Јоциќ бр 1/10, 1000, Скопје, МК**
 (540)

ТЕСЛОЛОГИЈА

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 16 книги

(111) **30316** (151) 05/01/2022
 (210) ТМ 2020/845 (220) 16/09/2020
 (181) 16/09/2030
 (450) 31/01/2022

(732) **Приватна здравствена установа-
 Поликлиника од примарната
 здравствена заштита Д-р
 ЛОЖАНКОВСКИ Скопје ул. Мито
 Хаџивасилев Јасмин бе. 10/1-1, Скопје,
 МК**

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул.
 Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
 (540)

ГЕНЕА

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 44 медицински услуги; услуги на
 медицински анализи поврзани со
 лекување на луѓето

(111) **30350** (151) 26/01/2022
 (210) ТМ 2020/1119 (220) 23/11/2020
 (181) 23/11/2030
 (450) 31/01/2022

(732) **Васко Митев ул.Донбас бр. 14/1-
 23, 1000, Скопје, МК**

(740) Влатко Величовски, адвокат ул.
 Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје
 (540)



(591) темно и светло сина, бела, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
 работењето; управување со работата;
 канцелариски работи
 кл. 36 осигурување; финансиски работи;
 монетарни работи; работи поврзани со
 недвижен имот

(111) **30315** (151) 05/01/2022
 (210) ТМ 2020/1121 (220) 23/11/2020
 (181) 23/11/2030
 (450) 31/01/2022

(732) **Друштво за производство,
 трговија и услуги ТЕРРА ОРГАНИК
 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. САСА бр.
 18/1, Скопје, МК**
 (540)



(591) зелена, бела, портокалова
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 1 препарати за согорување [хемиски
 додатоци за моторни горива]; лепливи
 материји за индустријата; сол за
 конзервирање што не се користи за

прехранбени производи;помошни течности
 за употреба со абразиви;забрзувачи за
 вулканизација;ацетати [хемиски
 производи]*;ацетат на целулоза во сурова
 состојба;бактериолошки препарати за
 скиснување;оцетен анхидрид;
 ацетон;ацетилен;ацетиленскитетрахлорид;
 киселини*;производи за кондензација
 (хемиски производи за
 кондензација);хемиски смеси отпорни на
 киселини; актиниум;производи за
 омекнување на водата;козлична смола
 што се користи во производството;активен
 јаглен;гас за исфрлање аеросоли;агар-
 агар;хемиски производи за
 земјоделството, со исклучок на фунгициди,
 хербициди, инсектициди и средства
 против штетници;белтачини [животински
 или растителни како суровина];јодирани
 белтачини;белтачински
 слад;албуминизирана
 хартија;алкалии;каустична база;алкално-
 земјени метали;алкохол*;етил
 алкохол;алдехиди*;алги
 [ѓубре];прехранбени производи (хемиски
 супстанции за конзервирање прехранбени
 производи);алумина;алуминиумова
 стипса;алуминиумов хидрат;алуминиумов
 силикат;алуминиумов
 хлорид;алуминиумов
 јодид;стипса;производи за одржување
 обработлива земја;америциум;скроб за
 индустриска употреба;хемиски средства за
 растечнување скробни лепила [агенси за
 одлепување];амонијакова сол;алкохолни
 раствори на сол;амонијачки
 соли;амонијак*;амониумов
 алдехид;амонијакова сол 010057 A0223
 амонијакова стипса;амил ацетат;амил
 алкохол;анхидратен
 амониак;анхидриди;животински дрвен
 јаглен;животински белтачини
 [суровини];антранилна

киселина;антифриз;средства против
 наслаги;антимон;антимонов
 оксид;антимонов сулфид;гумарабика за
 индустриска употреба;лепливи производи
 за премачкување дрвја;пополнувачи за
 празнини на дрвја [шумарство];раствори
 на сребрена сол за
 посребрување;аргон;оловен
 арсенат;арсен;арсенова
 киселина;астатин;нитроген;азотен оксид -
 протоксид;азотни ѓубрива;азотни
 ѓубриња;азотна киселина;енолошки
 бактерициди [хемиски материи што се
 користат во производството на
 вино];раствори за фиксирање
 [фотографија];раствори за
 галванизација;раствори за развивање
 [фотографија];сода во
 прав;бариум;бариум хидроксид;баритна
 хартија;бариумови смеси;бази [хемиски
 производи];емајл (хемиски препарати, со
 исклучок на бои за производство на
 емајл);боксит;бентонит;киселини на база
 на бензен;бензенови деривати;бензијева
 киселина;бензијев сулфинид;
 сахарин;беркелиум;бихлорид на
 калај;бихромат на калиум;бихромат на
 сода;биохемиски катализатори;калиум
 диоксалат;манганов диоксид;
 бизмут;базична сол на бизмутот;средства
 за потопување што се користат при
 белење;хемиски средства за белење
 восок;дрво за штавење;дрвен
 алкохол;дрвена кашеста
 маса;пиролигниска киселина [дрвена
 киселина];боракс; борна киселина за
 индустриска употреба;кал за олеснување
 при дупчење; препарати за
 лемење;хемиски производи за спречување
 кондензација; каша;каинит;калциум
 цијанамид [ѓубре];калифорниум;
 пластифицирачки средства;средства за
 конзервирање гума;карбонати;магнезиум

карбонат; јаглород; јаглороден
сулфид; јаглородна
киселина; карбид; калциум карбид;
литециум
[касиопиум]; катализатори; целулоза; хартије
на кашеста маса; вискоза; цемент
[металургија]; фермиум; керамички
емајл; цериум; соли од реткоземјени
метали; цезиум; кетон; производи од
животински јаглен; јаглен за филтри; коскен
дрвен јаглен; крвен дрвен
јаглен; конзервирање јаглен; вар ацетат; вар
карбонат; вар хлорид; хемиски средства за
чистење ојаци; хемиски производи за
освежување на кожата; индустриски
хемиски производи; хемиски препарати за
научи цели, што не се за медицинска или
ветеринарна употреба; хемиски реагенси,
што не се за медицинска или ветеринарна
употреба; фисиони хемиски
елементи; хемиски средства за анализи во
лабораторија, што не се за медицинска
или ветеринарна употреба; хлорати;
хлор; хлорохидрати; хлороводородна
киселина; холна киселина; хромати; хромна
стипса; хром оксид; соли на хром; хромна
киселина; течности за хидраулични
системи; восок за калемење
дрвја; лимонска киселина за индустриска
употреба; производи за чистење
мувла; колодиум*; соли за бојосување
метали; средства за омекнување при
обработка на кожата; производи за
конзервирање цвеќе; производи за
конзервирање за фармацевтски
производи; корозивни
производи; препарати за обработка на
кожени производи; препарати за обработка
на кожата; крем од вински камен кој не е за
фармацевтска употреба; кротонски
алдехид; нискотемпературни
производи; лепила за кожа; хемиски
средства за обработка на кожа; хемиски

средства за импрегнација на
кожата; бакарен сулфат
[витриол]; куриум; цијанотипови (раствори
за цијанотипови); цијаниди [соли на
циановодородна киселина]; ферицијаниди;
цимен; препарати за одмастување што се
користат во производствените
процеси; производи за одвојување и
одлепување; хемиски производи за
одвојување на маслата; средства за
плавење сурова свила; средства за
уништување лисје од растенија; производи
за олеснување на вадењето од
калапи; средства за отстранување на
сјајот; средства за дехидрација, за
индустриска употреба; производи против
каменец; детергенти што се користат во
производствените процеси; декстрин
[скроб]; препарати за дијагноза, што не се
за медицинска или ветеринарна
употреба; дијасти за индустриска
употреба; дијазо хартија; производи за
обновување грамофонски
плочи; дестилирана вода; доломит за
индустриска употреба; производи за
калење метали [стврднување]; диспозиум;
за киселена вода за полнење
акумулатори; глицерин за индустриска
употреба; тешка вода; препарати за
бистрење; изменувачи на јони [хемиски
производи]; блиц -препарати; средства за
заштеда на горивата; реагенсна
хартија; средства против статички
електрицитет што не се за употреба во
домаќинствата; соли за галвански
батерии; емајл (производи за постигнување
на просирност на
емајл); емулгатори; средства за
премачкување со лепак; губриња; ензимски
препарати за индустриска
употреба; ензими за индустриска
употреба; епоксидна смола во сурова
состојба; средства за чистење на

гасот;ербиум;алкохолни раствори на киселина [разблагена оцетна киселина];хемиска хартија за опити;естери*;етан;етери*;етил етер;гликолен етер;метил етер;сулфурен етер;железни соли;ферменти за хемиска употреба;препарати за ѓубрење;препарати за заштита од оган;нижење (смеси за нижење);средства за филтрирање во индустријата на пијалаци;фисионен материјал за нуклеарна енергија;сулфурен прашок за хемиска употреба;средства за стврднување на варовникот;флуор;флуорни смеси;флуороводородна киселина;графит за индустриска употреба;хемиски додатоци на инсектицидите; хемиски додатоци на фунгицидите;мравска киселина;мравски алдехид за хемиска употреба;франциум;течност за сопирање;гарежно црнило за индустриска употреба;хемиски производи за чадење на месото;гадолиниум;шишарки;танинска киселина за производство на мастило галиум;галотанинска киселина;препарати за галванизација;малајски гамбир;гасови во цврста состојба за индустриска употреба;желатин за индустриска употреба;камена сол;гетери [хемиски активни супстанции];сув мраз [јаглероден диоксид];лепило;гликозиди; глицериди; гликол;хемиски средства за белење масти;масни киселини;кит за калемене дрвја;гуано;балсам од гурјун [гурјон, гурјан] за производство на лакови;хелиум; холмиум;хормони за забрзување на созревањето на овошјата;хемиски производи за градинарството со исклучок на фунгициди, хербициди, инсектициди и паразитициди;масла за конзервирање на храната;масла за прва обработка на кожата во процесот на производството;масла за

кожарници;средства за разложување на бензинот;средства за разложување на маслата;хемиски средства за белење масла;хемиски средства за прочистување на маслата;хумус; хидрати;јаглеродни хидрати;хидразин;водород;натриум хипохлорит; хипосулфити; хемиски производи за постигнување водонепропустливост на текстилните материјали;хемиски производи за импрегнација на текстил;хемиски производи за постигнување непропусливост на кожата;јод за хемиска употреба;јодирани соли;јодна киселина;јод за индустриска употреба;изотопи за индустриска употреба;каолин;хидриран силициум диоксид;криптон;млечна киселина;ферменти на млеко за хемиска употреба;лантан;литиум оксид;литиум;магнезит;магнезиум хлорид;манганат;кора од ризофора за индустриска употреба;хемиски средства за матирање стакло;жива;живини соли;живин оксид;металоиди;соли на благородни метали за индустриска употреба;производи за отпуштање метали;метан;мувла (хемиски производи за заштита од мувла);минерални киселини;соли за индустриска употреба; нафталин; неодимиум;неон;нептуниум;неутрализирачки средства за отровни гасови;хемиски препарати за заштита од житен плевел;нитрат на ураниум;сензибилизирани плочи за офсет печатење;олеинска киселина;оливин [хемиски производи];соли на злато;калиум оксалат;оксалати;оксална киселина;кислород;водород пероксид;паладиум хлорид;хартија добиена со нитрација;фонометричка хартија;сензибилизирана хартија;лакмусова хартија;натриум

перборат; перкарбонати; перхлорати; персулфати; персулфурна киселина; фенол за индустриска употреба; фосфати [ѓубрива]; фосфати [ѓубриња]; згура [ѓубрива]; згура [ѓубре]; фосфатиди; фосфор; суперфосфати [ѓубрива]; суперфосфати [ѓубре]; хартија за фотокопирање; фосфорна киселина; пикринска киселина; пластични маси во сурова состојба; пластисол; оловен ацетат; оловен оксид; плутониум; полониум; компирово брашно за индустриска употреба; саксии од тресет за градинарството; поташ; калиум; поташна вода; прасеодимиум; прометиум; протактиниум; протеин [суровина]; пирогалична киселина, кебрачо за индустриска употреба; синтетички смоли во сурова состојба, вештачки смоли во сурова состојба; радиоактивни елементи за научна употреба; радон; радиум за научна употреба; производи за разладување; остатоци од обработката на житата за индустриска употреба; акрилна смола во сурова состојба; рениум; рендген филмови, сензибилизирали но неекспонирани; смеси за репарација на гуми; рубидиум; песок за леарница; салицилна киселина; шапитра; самариум; течност за подготвување на тутунот; сапун [метален] за индустриска употреба; скандиум; себастична киселина; соли [хемиски производи]; сол, сурова; хромни соли; соли [ѓубрива]; соли [ѓубре]; селен; средства за заштита на семето; силикати; силикон; силикони; натриум; сулфиди; калциумова сода; каустици за индустриска употреба; каустична сода за индустриска употреба; соли на натриум [хемиски производи]; сулфур; нитрит на бизмутот за

хемиска употреба; минерал на бариум сулфат; шпинел [хемиски производи]; стеаринска киселина; стронциум; саѓи за индустриска или земјоделска употреба; течности за отстранување сулфати од акумулатори; сулфонски киселини; сулфуреста киселина; сулфурна киселина; рус кој се користи во кожарници; хемиски производи за шумарството, освен фунгициди, хербициди, инсектициди и паразитициди; талк [магнезиум силикат]; штавило; танин; средства за штавење; калциумови соли; танинска киселина; брашно од тапиока за индустриска употреба; тартар што не е за фармацевтска употреба; винска киселина; текнециум; телур; површински активни хемиски агенси; тербиум; хемиски средства за бојосување стакло; стакло (средства за заштита од губење на сјајот на стаклото); хемиски средства против губење на сјајот на прозорските стакла; земја за одгледување растенија; глина за рафинирање масла која се користи во текстилната индустрија; ретки земји; керпич; јаглороден тетрахлорид; тетрахлориди; средства за потопување што се користат во текстилната индустрија; талиум; тиокарбанилит; тулиум; торииум; титаниум диоксид за индустриска употреба; титанит; толуен; тресет [ѓубриво]; тресет [ѓубре]; производи за конзервирање за тули со исклучок на бои и масла; волфрамова киселина; ураниум; ураниум оксид; водено стакло [точно стакло]; производи за омекнување на месото за индустриска употреба; хемиски производи за заштита од болести на виновата лоза; вински алкохол; соли за бојосување

[фотографија];препарати за вулканизација;минерал на бариум карбонат;ксенон;итербиум;итриум;хлориди ;сулфати;цирconiум оксид;готвење (средства за поттикнување на готвењето) за индустриска употреба;амонијак [испарливи алкалии] за индустриска употреба;алкални јодиди за индустриска употреба;алкални метали;соли на алкални метали;алкалоиди*;алгинати [желатински и надувни препарати] што не се користат во исхраната;алуминиумов ацетат*;скробна паста [адхезив] која не се користи за канцелариски материјали или за домаќинството;амониумови соли;животински јаглен;сребрен нитрат;хемиски производи за осветлување на боите, за индустриска употреба;средства против 'ртење на зеленчукот;нитрати;лепила за сидни плочки;бариумов сулфат;хемиски производи за производство на бои;метил бензен;сода бикарбона за хемиска употреба;биолошки препарати што не се за медицинска или ветеринарна употреба;препарати за белење [деколоранти] за индустриска употреба препарати добиени со дестилација на дрвен алкохол;раствори за лемење;раствори за заварување;бром за хемиска употреба;карбонил за заштита на растенијата;флокулатори;лецитин [суровина];субстрати за површински посеви [земјоделство];целулозни естери за индустриска употреба;казеин за индустриска употреба;целулозни деривати [хемиски производи];целулозни етери за индустриска употреба;бактериски препарати што не се за медицинска и ветеринарна употреба;бактериолошки препарати што не се за медицинска и ветеринарна употреба;култури на микроорганизми што не се за медицинска

и ветеринарна употреба;црн јаглен за индустриска употреба;кобалтен оксид за индустриска употреба;лепило за индустриска употреба;масла за обработка на кожата;креозот за хемиска употреба;масти (производи за разложување масти);средства за разложување пластика;разредувачи за лакови.вештачки засладувачи [хемиски производи];хемиски средства за прочистување на водата;омекнувачи за индустриска употреба;филтрирачки материи [пластични маси во сурова состојба];филтрирачки материи [хемиски производи];филтрирачки материи [минерални супстанции];филтрирачки материи [растителни супстанции];гликоза за индустриска употреба;глутен [лепило], што не се користи за канцелариски материјали или домаќинството;лепила [адхезиви] што не се користат за канцелариски материјали или во домаќинството;средства против влага на сидови со исклучок на бои;рибино лепило што не се користи за канцелариски материјали, за домаќинство или за прехранбени цели;агенси за конзервирање пиво;апсорбирање масла (синтетички материјали за апсорбирање масла);керамички материјали во честички за филтри;компост;керамика (смеси за производство на техничка керамика);земја со алги кременарки;нагризувачки средства за метали;производи за регулирање на растот на растенијата;средства за отстранување бигор што не се користат во домаќинството;морска вода за индустриска употреба;производи од траги на елементи, за растенија;камфор за индустриска употреба;хемиски интензификатори за хартија;хемиски интензификатори за гума;површинско ѓубре за хумус;магнетен флуид за

индустриска употреба;течност за серво управување;течност за пренесување;средства против зовривање за разладувачи на мотори;керамички смеси за сврзување [зрна и прав];електрофорезни гелови;стакларски кит;глина за хидрофонично одгледување растенија [супстрат];хемиски додатоци за масла;маслен цемент [кит];гени на семиња за земјоделско производство;матични клетки што не се за медицинска или ветеринарна употреба;култури на биолошки ткива што не се за медицински или ветеринарни цели;ѓубриво од рибно брашно;ензимски препарати за прехранбената индустрија;ензими за прехранбената индустрија;гликоза за прехранбената индустрија;лецитин за прехранбената индустрија;лецитин за индустриска намена;пектин за прехранбената индустрија;пектин за индустриска намена;калиум битартрат за прехранбената индустрија;калиум битартрат за индустриска намена;алгинати за прехранбената индустрија;глутен за прехранбената индустрија;глутен за индустриска намена;лактоза за прехранбената индустрија;лактоза за индустриска намена;лактоза [суровина];млечни ферменти за прехранбената индустрија;млечни ферменти за индустриска намена;казеин за прехранбената индустрија;шпиритус на амониум хлорид;хемикалии за производство на пигменти;препарати за микроорганизми различни од оние за медицинска и ветеринарна употреба;хумус;препарати за калење метал;глутаминска киселина за индустриска употреба;флавоноиди за индустриска употреба [соединенија на фенол];тимол за индустриска употреба;површински слој на

земјата;трансмисионо масло;полимерни смоли, непреработени;хемиски премази за офталмолошки леќи;каломел [живин хлорид];животинско ѓубриво;кислород;кислород;бензен;бензол кл. 5 производи за прочистување на воздухот;прехранбени производи со белтацини за медицинска употреба;производи со белтацини за медицинска употреба;медицински алкохол;алдехиди за употреба;производи со белтанини за медицинска употреба;медицински алкохол;алдехиди за фармацевтска употреба;скроб за диететска или фармацевтска употреба;анестетици;масло од копар за медицинска употреба;лепливи фластери;кора од ангостура за медицинска употреба;препарати за уништување штетници;чај против астма;мевлем за измрзнатини за фармацевтска употреба;средства против хемороиди;средства против гниење на дрвото;средства против молци;сепарати против паразити;антисептици;антисептички памук;производи против урина;моливи за брадавици;асептичен памук;леплива хартија за фаќање муви;медиум за бактериолошки култури;бактериолошки препарати за медицинска и ветеринарна употреба;бактериски отрови;бактериски препарати за медицинска и ветеринарна употреба;соли за бањи со минерална вода;кислородни бањи;морска вода за медицински бањи;бањи (терапевтски препарати за бањи);балзамски препарати за медицинска употреба;завои за преврзување;залзми за медицинска употреба;средства за миене добиток [инсектициди];биоциди;бизмутски препарати за фармацевтска употреба;оловна вода;инсектициди;дрвен

јаглен за фармацевтска употреба;бонбони за медицинска употреба;лековита кал;кал за бањи;изгореници (производи за лекување изгореници);миризлива бонбона против непријатен мирис во устата, за фармацевтска употреба;плускавци (производи против плускавци);каломел [фунгицид];грав од кантарид;сирупи за фармацевтска употреба;капсули за лекови;фармацевтски производи;топли облоги;појаси за хигиенски влошки;вата за медицинска употреба;тупфер за медицинска употреба;вар (производи од вар) за фармацевтска употреба;средства за миење кучиња [инсектициди];средства за одбивање на кучињата;хемиско-фармацевтски производи;хидриран хлорал за фармацевтска употреба;хлороформ;цигари без тутун за медицинска употреба;дезинфекциони стапчиња;кокаин;колани за врат за животни против паразити;витамински производи;хемиски спроводници за електрокардиографски електроди;кора од кондуранго за медицинска употреба;запек (лекови против запек);раствори за контактни леќи;контрацепција (хемиски производи за контрацепција);супстанции за радиолошки контраст за медицинска употреба;лекови за плускавици;памук за медицинска употреба;производи против изгореници од сончање за фармацевтска употреба;каустични моливи;производи за измрзнатини;хемостатски моливи;кора од кротон;кураре;вакцини;детергенти за медицинска употреба;екстрати за фармацевтска употреба;материјал за пополнување на заби;завои, медицински;средства за прочистување; дезинфекциони средства за хигиенска употреба;дезодорирачки средства што не се за лична употреба;гљувци (производи за уништување гљувци);дигестиви за

фармацевтска употреба;дигиталин;аналгетици;наркотици за медицинска употреба;прирачна аптека;магнезиум за фармацевтска употреба;мелисова водичка за фармацевтска употреба;минерални води за медицинска употреба;соли на минерални води;термални води;кора за фармацевтска употреба;еликсири [фармацевтски препарати];раствори за отстранување на фластери;средства против криптогами;сунѓери за рани;соли за медицинска употреба естери за фармацевтска употреба;етери за фармацевтска употреба;хируршки завои;еукалиптол за фармацевтска употреба;еукалиптус за фармацевтска употреба;пургативи;брашно за фармацевтска употреба;антипиретици;анасон за медицинска употреба;медицински инфузии;медицински чај;рибино масло;фунгициди;лекови за смирување на нервите;гвајакол за фармацевтска употреба;антелминтици;медицинска газа за завои;лаксативи [средства за прочистување];желатин за медицинска употреба;гентијана за фармацевтска употреба;гермициди;глицерофосфати;гума за медицинска употреба;ленено семе за фармацевтска употреба;масти за медицинска употреба;масти за ветеринарна употреба;млечна маст;масла за медицинска употреба;хематоген;хемоглобин;лековити билки;хормони за медицинска употреба;масло од синап за медицинска употреба;хидрастин;хидрастинин;апсорбир ачки памук;сперма за вештачко оплодување;средства за одбивање инсекти;јодна тинктура;пептони за фармацевтска употреба;јодоформ;ирска мов за медицинска употреба;јалап

[пургативно средство]; медицински кинап; оладунец за фармацевтска употреба; екстракти на тутунот [инсектициди]; млечни ферменти за фармацевтска употреба; млеко од слад за медицинска употреба; средства за миене животни [инсектициди]; ленено брашно за фармацевтска употреба; лосиони за фармацевтска употреба; лактоза за фармацевтска употреба; средства за истребување ларви; квасец за фармацевтска употреба; производи за истребување голич; масла за масажи; лупулин за фармацевтска употреба; гуми за џакање за медицинска употреба; кора од ризофора за фармацевтска употреба; нане за фармацевтска употреба; мувла (хемиски препарати против мувла); слад за фармацевтска употреба; хербициди; сулфурни стапчиња [средства за дезинфекција]; брилијантин за медицинска употреба; тинктури за медицинска употреба; серуми; ментол; медицински масти од жива; хранливи супстанции за микроорганизми; култури на микроорганизми за медицинска и ветеринарна употреба; таблети за лижење за фармацевтска употреба; отров за стаорци; лепила за фаќање муви; средства за уништување муви; синап за фармацевтска употреба; лосиони за ветеринарна употреба; кора од џанка за фармацевтска употреба; житен плевел (производи за отстранување житен; плевел); наркотици; миризливи соли; медицинска маст за фармацевтска употреба; опивки; опиум; медицински гипс; опотераписки производи; злато (забни амалгами од злато); пктин за фармацевтска употреба; фенол за фармацевтска употреба; хартија за облоги

од синап; средства за уништување паразити; неѓа на кожата (фармацевтски производи за неѓа на кожата); билни чаеви за медицинска употреба; фармацевтски производи против првут; пепсини за фармацевтска употреба; капсули за фармацевтска употреба; кутии за прва помош, полни; фосфати за фармацевтска употреба; филоксера (хемиски производи за обработка на филоксера); крвна плазма; отрови; калиумови соли за медицинска употреба; прашок од пиретрум; кебрачо дрво за медицинска употреба; квасија за медицинска употреба; кининова кора за медицинска употреба; кинин за медицинска употреба; кинолин за медицинска употреба; радиоактивни супстанции за медицинска употреба; радиум за медицинска употреба; лековити корења; корени од рабарбара за фармацевтска употреба; средства за закрепнување [лекови]; субнитрат на бизмут за фармацевтска употреба; сафарина [за медицинска употреба]; пијавици за медицинска употреба; повои за рамо за хируршка употреба; седативи; рокче за фармацевтска употреба; серотерапевтски лекови; топли облоги со синап; производи за стерилизација на почва; средства за успивање; натриумови соли за медицинска употреба; производи за стерилизација; стрихнин; производи за запирање на крварење; шеќер за медицинска употреба; сулфонамиди [лекови]; чепчиња; вински камен за фармацевтска употреба; терпентин за фармацевтска употреба; масло од терпентин за фармацевтска употреба; тимол за фармацевтска употреба; лекови против потење; хартија против молци; ветеринарни

препарати; хемиски средства против болести на винова лоза; производи за уништување на штеточинки; везиканти [кожни бојни отрови]; ацетати за фармацевтска употреба; киселини за фармацевтска употреба; лепливи ленти за медицинска употреба; алкалоиди за медицинска употреба; диететски прехранбени производи за медицинска употреба; алуминиум ацетат за фармацевтска употреба; бадемово млеко за фармацевтска употреба; медицински масти против изгореници од сонце; соли за бањи за медицинска употреба; стапчиња од сладунец за фармацевтска употреба; сода бикарбона за фармацевтска употреба; биолошки препарати за медицинска употреба; бром за фармацевтска употреба; диететски пијалаци за медицинска употреба; камфорно масло за медицинска употреба; камфор за медицинска употреба; кристализиран шеќер за медицинска употреба; карбонил [против паразити]; алгициди; лецитин за медицинска употреба; гасови за медицинска употреба; матична млеч [за медицинска употреба]; слабеење (медицински препарати за слабеење); целулозни естери за фармацевтска употреба; каустични средства за фармацевтска употреба; целулозни етери за фармацевтска употреба; остатоци од преработката на жита за медицинска употреба; хемиски препарати за фармацевтска употреба; колодион за фармацевтска употреба; крем од вински камен за фармацевтска употреба; креозот за фармацевтска употреба; лекови за луѓе; лекови за ветеринарна употреба; препарати за дијагностицирање за медицинска употреба; глицерин за

медицинска употреба; медицински напивки; ферменти за фармацевтска употреба; сулфурен прав за фармацевтска употреба; формалдехид за фармацевтска употреба; треви за пушење за медицинска употреба; дезинфекциони производи за медицинска употреба; танинска киселина за фармацевтска употреба; нафтно желе за медицинска употреба; гликоза за медицинска употреба; смола гамбоџа за медицинска употреба; балсам од гурјун [гурјон, гурјан] за медицинска употреба; хмељ (екстракти на хмељот) за фармацевтска употреба; ричиновско масло за медицинска употреба; хироген пероксид за медицинска употреба; јод за фармацевтска употреба; јодиди за фармацевтска употреба; алкални јодиди за фармацевтска употреба; изотопи за медицинска употреба; диететски супстанции за медицинска употреба; биолошки препарати за ветеринарна употреба; хемиски препарати за медицинска употреба; хемиски препарати за ветеринарна употреба; хемиски реагенси за медицинска или ветеринарна употреба; дијастаза за медицинска употреба; растителни влакна за јадење, нехранливи; ензими за медицинска употреба; ензими за ветеринарна употреба; ензимски препарати за медицинска употреба; ензимски препарати за ветеринарна употреба; сикативи [агенси за сушење] за медицинска употреба; шамичиња натопени со фармацевтски лосиони; производи од траги од елементи за луѓе и животни; аминокиселини за медицинска употреба; аминокиселини за ветеринарна употреба; влошки за дојки; кедрово дрво за одбивање инсекти; дезинфекциони средства за хемиски тоалети; рибино

брашно за фармацевтска употреба;минерални додатоци на храната;средства за плакнење уста за медицинска употреба;хранливи додатоци за медицинска употреба;коскен цемент за хируршка и ортопедска употреба;темјан за одбивање инсекти;акарициди;антибиотици;средства за намалување на апетитот за медицинска употреба;бронходилаторски производи;молескин за медицинска употреба;вагинални исплакнувачи за медицинска употреба;медицински производи за растење на косата;стероиди;помошни средства за медицинска употреба;хируршки импланти [живи ткива];преврски за очи за медицинска употреба;кислород за медицинска употреба;препарати за дезодорирање на воздухот;матични клетки за медицинска употреба;матични клетки за ветеринарна употреба;култури од биолошки ткива за медицинска употреба;култури од биолошки ткива за ветеринарна употреба;разладни спрејови за медицинска употреба;лубриканти за лична сексуална употреба;препарати од алое вера за фармацевтска употреба;бисерен прав за медицинска употреба;препарати за намалување на сексуалната активност;таблети за намалување на апетитот;таблети за слабеење;таблети антиоксиданси;диететски додатоци за животни;белковини како диететски додатоци;ленено семе како диететски додаток;семе од лен како диететски додаток;пченични никулци како диететски додаток;квасец како диететски додаток;матичен млеч како диететски додаток;прополис за фармацевтска употреба;прополис како диететски додаток;полен како диететски

додаток;ензими како диететски додаток;гликоза како диететски додаток;лецитин како диететски додаток;алгинати како диететски додатоци;алгинати за фармацевтска употреба;казеин како диететски додаток;протеините како диететски додаток;протеински додатоци на исхраната за животни;реагенска хартија за медицинска употреба;алкохол за фармацевтска употреба;пестициди средства за дезинфекција;хируршки лепила;дијагностички реагенсни биомаркери за;медицинска употреба;препарати за третман на акни;медицинска храна за животни;дијагностички препарати за ветеринарна употреба;фитотерапевтски препарати за медицинска употреба;растителни екстракти за медицинска употреба;гелови за сексуална стимулација;имуностимуланси;нутрацевтски препарати за терапевтска или медицинска употреба;лиофилизирана храна приспособена за медицинска употреба;хомогенизирана храна приспособена за медицинска употреба;претходно наполнети шприцови за медицинска употреба;стипси за медицинска употреба;препарати против вошки [педикулициди];шампони против вошки;инсектицидни шампони за животни;инсектицидни средства за миење животни;антибактериски сапун;антибактериски средства за миење раце;медицински лосиони за после бречење;медицински шампони;медицински тоалетни производи;медицински лосиони за коса;медицински суви шампони;медицински шампони за домашни миленичиња;сапуни за дезинфекција;медицински сапун

кл. 11 автоматско уреди за наводнување; акумулатори на топлина; ацетиленски пламеници; ацетиленски генератори; ацетиленски сигнални светла; капацы за вентилација; уреди за осветлување, за воздушни летала; рерни со топол воздух; апарати за дезодоризирање на воздухот; апарати за ладење на воздухот; филтри за климатизација; греалки за воздух; апарати за сушење на воздухот [сушачи]; инсталации за климатизација; филтри за воздух; апарати со топол воздух; гас (запалки за гас); запалки на гас; запалки*; крушки од светилки; електрични крушки од светилки; лачни ламби; електрични ламби; конструкции за печки; прегради за ладење; лонци за варење под притисок, електрични; уреди за ладење на печките; ламби; фенери за осветлување; обвивки за ламби; вжарени пламеници; пламеници за ламби; хидранти; капацы за радијатори; грејачи за вода; макари за печење; лабораториски пламеници; пламеници; гермицидни пламеници; подвижните алети; вентилатори [климатизација]; апарати за греење; уреди за обнова на топлината инсталации за греење; уреди за полнење, за печки; резервоари за промивање; инсталации за греење со топла вода; котли за греење; електрични апарати за греење; радијатори на централно греење; уреди за влажнење на воздухот, за радијатори на централно греење; елементи за греење; инсталации за дистрибуција на вода; апарати за сушење; апарати за климатизација; водоводни инсталации; апарати за дестилација; тушеви; штекери за

електрични светла; уреди за прочистување вода; апарати за филтрирање вода; уреди за ладење на водата; фонтани; резервоари со вода под притисок; стерилизатори на вода; елементи за размена на топлина што не се делови од машини; апарати и инсталации за осветлување; уреди за прочистување отпадни води; тавански светла; електрични радијатори; апарати за прочистување на гасот; апарати за сушење фураж; испарувачи; печки [грејни апарати]; влакна за електрични ламби; филтри за вода за пиење; печки за овошје; прочистувачи на гасот [делови на инсталации за гас]; пламеници на гас; пастеризатори; ултравиолетови ламби што не се за медицинска употреба; рефлектори; мијалници [делови од санитарни инсталации]; уреди за ладење на течностите; светлечки цевки за осветлување; магнезиумови влакна за осветлување; печки за слад; вентили за контрола на нивоата во резервоарите; пламеници со кислород и водород; апарати и машини за прочистување вода; апарати и машини за прочистување на воздухот; кули за прочистување, за дестилација; уреди и машини за ладење; регулатори за довод на воздух во печки [греење]; помошни уреди за регулација, за апарати и цевки со вода или гас; безбедносни помошни уреди за апарати на вода или гас и цевки; вентилатори [делови од уреди за климатизација]; стерилизатори; уреди за ладење на тутунот; печки за тутун; уреди и апарати за вентилација [климатизација]; чешми со ладна и топла вода; помошни делови за регулација и сигурност на гасоводите; помошни уреди за регулација и безбедност за апарати на вода; акумулатори на пареа; апарати и уреди за смекнување на водата; капацы за вентилација за лаборатории;

стерилизатори на воздух;апарати за водоснабдување;пумпи за топлење;соларни колектори [греење];соларни печки;апарати за потемнување [сончеви кревети];уреди за промивање;апарати за напојување со вода за грејни бојлери;апарати за дезодоризирање што не се за лична употреба;апарати за довод на вода;апарати за чадење што не се за медицинска употреба;резервоари за ширење пареа за инсталации на централно греење;апарати за водовртеж;дехидрирање (апарати за дехидрирање) на органските материјали на прехранбените производи;уреди за наводнување [опрема за наводнување];машини за наводнување за земјоделски цели;ЛЕД-диоды, уреди за осветлување

кл. 25 додатоци против лизгање на обувки;обувки*;работнички комбинезони;чизми*;получизми [кратки чизми];метални додатоци за чевли и чизми;комбинезони [облека]; долна облека за апсорбирање пот; чевли и чизми од еспарто [еспарто трева];елеци; палта; водоотпорна облека; дресови [облека]; ливреи [покривки]; спортски дресови; манжетни; престилки [облека]; дрвени чевли [налани]; ленти за обувки што се зашиваат меѓу долниот и горниот дел за зацврстуван униформи; полнети јакни [облека]; јакни [облека]; чевли*;спортски чевли*; спортски обувки*; комбинезон [долниште]; скијачки чизми; комбинезон [долна облека]; облека за гимнастика; маици со кратки ракави; турбани; рибарски елеци; ремени за носење пари [облека]; здолништа-панталони; ракавици за скијање; хеланки [панталони];трикоа; кимона

кл. 31 алги, непреработени, за човечка

или животинска исхрана;јаткасто овошје; дрва;божиќни дрва;трупци од дрва;грмушки;овес;бобинки,свежи;сол за добиток; репка; трици;непилено дрво;струготини од дрво за произведување дрвена каша;дрво со кора;зрна од какао, во сурова состојба;шеќерна трска;рогач [за јадење];семе од житарици, необработено;печурки, свежи;мицелиум за размножување печурки;погачи за добиток;костени, свежи;вар за сточна храна;корења од цикорија;цикорија [салата];бисквити за кучиња;лимони;лушпи од кокосов орех;кокосови ореви;храна за птици;погача од репка за добиток; краставички;шишарки од хмел;крма од трици за животинска исхрана;исушен кокосов орех;школки и ракови, живи;зеленчук, свеж;тиквички;венци од природно цвеќе;јајца за насад, оплодени;јајца за насад;прекривки од лисја и слама;отпадоци од дестилација за животинска исхрана;помија;одгледување стока;препарати задебелење на животните;оризово брашно за сточна храна;грав,свеж;цвеќе, природно;цвеќе, сушено, за украсување;полен [суровина];сено;сточна храна за зајакнување на животните;храна за добиток;пченица;овошје, свежо;бусен, природен;плодови од смрека;клици за ботанички цели;зрнеста храна [жита];зрнеста храна за исхрана на животни;растителни семиња;излупено жито за живина;градинарски билки, свежи;растенија;садници;хмел;ореви од кола;зелена салата;леќа, свежа;квасец за животни;сурова плута;ленено брашно [добиточна храна];производи за сламена подлога за животни;тресет за подлога;пченка;погача од пченка за добиток;слад за правење пиво и

алкохол;остатоци од
овошје;лешници;брашно за животни;икра
од риби;јајца од свилена буба;главички од
цвеќе;кромид, свеж зеленчук; маслинки,

свежи;портокали;јачмен*;коприви;коска од
сипа за птици;слама за подлоги;слама
[храна за добиток];палми [лисја од
палми];палми;крма задебелење на
добиток;риби, живи;винова
лоза;шишарки;пиперки [растенија];
растенија, сушени, за украсување;
праз;грашок, свеж;компири, свежи;кокошки
несилки (препарати за кокошки
несилки);храна за товење животни;корења
за исхрана на животни;грозје,
свежо;рабарбара;грмушки од
рози;рж;свилени буби;сусам;тартуфи,
свежи;вински талог;живина,
жива;алгаробила за животинска
исхрана;бадеми [овошје];кикиритки
[овошје];брашно од кикиритки за
животни;погачи од кикиритки за
животни;остатоци од производство на
жита, за исхрана на животни;отпад од
шеќерна трска [суровина];мамки за риби,
живи;речни ракови, живи;раковидни
животни, живи;јастози, живи;школки,
живи;остриги, живи;храна за домашни
миленичиња;сурови кори од дрва;морски
јастози, живи;храна за животни за
цваќање;пијалаци за домашни
миленичиња;рибно брашно за исхрана на
животни;ориз, необработен;морски
краставички, живи;хартија со песок за
домашни миленичиња [подлога];миризлив
песок за домашни миленичиња
[подлога];алое вера билки;спанаќ,
свеж;ленено семе за исхрана на
животни;брашно од ленено семе за
исхрана за животни; пченични нукулци за
исхрана на
животни;артичока,свежа;харинга,

жив;лосос, жив;сардини, живи;туна,
жива;лук, свеж;инчуни, живи;инсекти што
се јадат, живи;непреработени клипови на
пченка шеќерец [со лушпа или без лушпа]
кл. 35 помош во водењето бизнис;бизнис
испитување;лепење плакати;агенции за
увоз и извоз;комерцијално-информативни
агенции;анализа на цените;рекламни
огласи (ширење на рекламните
огласи);фотокопирање;
ревизија;советување за бизнис работење
и организација;консултации за раководење
со персонал;советување за бизнис
работење;дактилографски
услуги;претставување на
производите;директно рекламирање преку
пошта;помош за комерцијално или
индустриско управување;умножување
документи;ажурирање на рекламниот
материјал;дистрибуција на
примероци;експерти за
ефикасност;маркетинг студии;бизнис
проценки;бизнис
истражување;изнајмување рекламен
материјал;советување за организирање на
работењето;објавување рекламни
текстови;рекламирање;рекламирање
преку радио;бизнис пребарување односи
со јавноста;телевизиско
рекламирање;преписи;уредување
излози;агенции за
рекламирање;раководење (советодавни
услуги за бизнис раководење); маркетинг
истражување;раководење со датотеки
(компјутеризирано раководење со
датотеки);професионално бизнис
консултирање;економско
прогнозирање;организирање изложби за
комерцијални или рекламни цели;бизнис
информации;испитување на јавното
мислење;вработување персонал;бизниси
(услуги за преместување на бизнисите)
изнајмување рекламен

простор; промовирање на продажбата за трети лица; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; обработка на текстови; договарање претплата на весници за трети лица; рекламирање преку пошта; собирање информации во компјутерските бази на податоци; систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; компјутерско рекламирање преку интернет; услуги за набавки за трети лица [купување производи и услуги за други фирми]; пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица; изнајмување време за рекламирање преку медиумите; услуги за следење на печатените вести; изнајмување автомати [за цигари или пијалаци]; психолошко тестирање за селекција на персонал; служби за споредување на цените; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; административна обработка на нарачките за купување; комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица; аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; фактурирање; пишување рекламни текстови; собирање статистички податоци; услуги за дизајн на страници, за рекламни цели; барање спонзорства; производство на рекламни филмови; маркетинг; услуги за телемаркетинг; малопродажба и големопродажба на фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати и медицински материјал; изнајмување

штандови за продажба; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; оптимизација за пребарувачи; огласување со плаќање по клик; услуги за посредување во трговија; деповно управување за независни вршителите на услуги; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; обезбедување деловни информации преку веб-страница; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; дизајнирање рекламен материјал; ангажирање надворешни фирми за административно управување со компании; деловно управување со програми за рефундирање за други; изнајмување билборди [панона за рекламирање]; пишување лични биографии за други; регистрација на писмена комуникација и податоци; ажурирање и одржување информации во регистри; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; услуги на деловно посредување кои се однесуваат на поврзување на потенцијални приватни инвеститори со претприемачи кои бараат средства; продукција на програми за телевизиска продажба; консултации за стратегија на комуникации во односи со јавноста; консултации за стратегија на комуникации во рекламирање; преговори за бизнис контакти со други
 кл. 44 пејсажно градинарство; услуги на расадници; воздушно и површинско распрскување ѓубриња и други земјоделски хемикалии; одржување тревници; хирургија на дрва; уништување штетници за земјоделство; аквакултура, хортикултура и шумарство; уништување на плевел; дизајнирање пејсажи; услуги со

лековити бањи;подготвување рецепти во аптеки; терапевтски услуги;
садење дрва за намалување на емисијата на јаглен; услуги на алтернативна медицина; услуги за контрола на штетници за земјоделство; аквакултура, хортикултура и шумарство
кл. 45 надгледување на аларми против крадци и безбедносни аларми;
проветрување фабрики од безбедносни причини; Изнајмување противпожарни аларми; Изнајмување противпожарни апарати; Агенции за консултирање за интелектуална сопственост;

(111) **30328** (151) 20/01/2022
(210) ТМ 2021/137 (220) 16/02/2021
(181) 16/02/2031
(450) 31/01/2022

(732) **ТРИПЛЕ-И ЛАБ ДОО увоз-изоз**
Скопје ул. МИС СТОН 10, Ѓорче Петров,
Скопје, МК
(540)



(591) црвена, бела, црна, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 изработка на реклами за веб страници, изнајмување рекламен простор, компјутерско рекламирање преку интернет, обезбедување деловни информации преку веб страница, презентација на стоки преку комуникациски медиуми за продажба, услуги за следење на печатени вести
кл. 38 телекомуникации информирање (вклучувајќи веб страници), пренесување во живо достапно преку главна страница на интернет, провизии за пристап на веб страна, безжично емитување, комуникација со помош на мрежи со

оптички кабли, пренесување слики и пораки со помош на компјутери
кл. 41 обезбедување на електронски онлајн публикации што не можат да се данлодираат, објавување текстови (со исклучок на рекламни текстови), он-лајн публикување на електронски книги и списанија, он-лајн списанија (блогови со кориснички дефинирани содржини во областите на социјални коментари, културни коментари и политички вести);услуги за електронско издаваштво (објавување на дигитални медиуми во форма на електронски списанија преку глобални компјутерски и комуникациски мрежи во областа на социјалните коментари, културните коментари и политичките вести)

(111) **30342** (151) 26/01/2022
(210) ТМ 2021/200 (220) 25/02/2021
(181) 25/02/2031
(450) 31/01/2022

(732) **Здружение на луѓе кои имаат**
желба за трчање ТРЧАЈ БЕ Битола ул.
Рузвелтова бр. 17-кат 1/локал 7, 7000,
Битола, МК
(740) Адвокатско друштво Димитровски
ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000,
Битола
(540)



(591) портокалова, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 изнајмување спортски терени;
обезбедување спортска опрема;

организирање време на спортски
натпревари; организирање спортски
натпревари; физичко образование; услуги
на спортски кампови

(111) **30343** (151) 26/01/2022
(210) ТМ 2021/202 (220) 02/03/2021
(181) 02/03/2031
(450) 31/01/2022

(732) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d**
Danica 5, 48000, Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

BELAABO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 хигиенски тоалетни производи
кл. 5 фармацевтски и медицински
производи; дезинфекциски средства

(111) **30344** (151) 26/01/2022
(210) ТМ 2021/222 (220) 04/03/2021
(181) 04/03/2031
(450) 31/01/2022

(732) **NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET**
A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, İstanbul, TR
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -
АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов
бр. 75, 1000 Скопје
(540)

GRIBEX COLD&FLU

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **30345** (151) 26/01/2022
(210) ТМ 2021/223 (220) 04/03/2021
(181) 04/03/2031
(450) 31/01/2022

(732) **NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET**
A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, İstanbul, TR

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА-
АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов
бр. 75, 1000, Скопје
(540)

GRIBEX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **30346** (151) 26/01/2022
(210) ТМ 2021/236 (220) 05/03/2021
(181) 05/03/2031
(450) 31/01/2022

(732) **ДПТУ МИРАНА Мирсинова Ана**
дооел експорт-импорт Благој Нечев бр.
49, Велес, МК
(540)



(591) црвена, зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 доматиен сос за говење, доматино
пире
кл. 30 кечап (сос), сос (доматиен сос),
сосови (додатоци во храна), производи од
какао, мајонез, сенф

(111) **30347** (151) 26/01/2022
(210) ТМ 2021/240 (220) 05/03/2021
(181) 05/03/2031
(450) 31/01/2022

(732) **NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET**
A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, İstanbul, TR

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА-АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов бр. 75, 1000, Скопје
(540)

RETOMIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **30348** (151) 26/01/2022
(210) ТМ 2021/246 (220) 08/03/2021
(181) 08/03/2031
(450) 31/01/2022

(732) **The Coca-Cola Company One Coca-Cola Plaza, Atlanta Georgia 30313, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)



(591) црна и сите нијанси на сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 софтверска апликација што може да се симнува за малопродажба на стока; софтверска апликација што може да се симнува за електронско процесирање на плаќања и примања
кл. 35 услуги на малопродажба обезбедени преку глобална компјутерска мрежа; компјутеризирани услуги за пребарување, нарачување и дистрибуција на онлајн малопродажба и големопродажба; организирање и презентација на артикли од трети лица;

посредувачки бизнис услуги за продавање и нарачки на продукти; промовирање на продажбата за трети лица; рекламирање за трети лица преку онлајн електронска мрежа за комуникација; обезбедување на онлајн дата база која може да се пребарува вклучувајќи продукти од трети лица; посредувачки бизнис услуги за продажба и нарачки на стока; малопродажни трговски услуги обезбедени преку глобална компјутерска мрежа; онлајн компјутерски нарачки; програма на лојални потрошувачи; услуги за онлајн нарачување

(111) **30349** (151) 26/01/2022
(210) ТМ 2021/251 (220) 09/03/2021
(181) 09/03/2031
(450) 31/01/2022

(732) **Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип ул. Железничка бр. 12, Штип, МК**
(540)



(591) црвена, сина, нијанси на црвена, нијанса на сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 изнајмување рекламен простор, огласување (рекламирање), рекламирање по пат на телевизија
кл. 38 емитување телевизиски програми, кабелска теливизија, сателитска телевизија, новински агенции, телевизиски емисии

(111) **30317** (151) 26/01/2022
(210) ТМ 2021/257 (220) 11/03/2021
(181) 11/03/2031

(450) 31/01/2022

(732) **JOHNSON & JOHNSON ONE**
JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US

(740) БИНПРО доел Скопје ул. Ленинова
 15а-13, 1000, Скопје

(540)

JANSSEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати
 вклучително вакцини

(111) **30318** (151) 26/01/2022

(210) ТМ 2021/261 (220) 12/03/2021

(181) 12/03/2031


(450) 31/01/2022

(732) **Gulf International Lubricants, Ltd.**
(Bermuda corporation) Victoria Place, 5th
Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10,
BM

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сина,
 портокалова, црна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 полнење гориво за копнени возила;
 управување со станици за полнење гориво
 за возила; управување со бензиски
 станици за возила; изнајмување и лизинг
 на опрема на бензински станици за
 поправка, сервисирање, одржување и
 чистење на моторни возила; услуги на
 бензински станици; подмачкување на
 возила; чистење на внатрешноста на

возила; одржување и поправка на моторни
 возила; поправка и монтирање на гуми;
 одржување, замастување, подмачкување,
 подесување на мотори, поправање на
 моторни возила; миене, чистење и
 полирање на возила, приколки,
 автомобили и мотори

(111) **30319**

(151) 26/01/2022

(210) ТМ 2021/262

(220) 12/03/2021

(181) 12/03/2031

(450) 31/01/2022

(732) **Gulf International Lubricants, Ltd.**
(Bermuda corporation) Victoria Place, 5th
Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10,
BM

(740) БЕРИН Д.О.О. Скопје ул.Македонија
 бр.27/2/22, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сина,
 портокалова, црна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 полнење гориво за копнени возила;
 управување со станици за полнење гориво
 за возила; управување со бензиски
 станици за возила; изнајмување и лизинг
 на опрема на бензински станици за
 поправка, сервисирање, одржување и
 чистење на моторни возила; услуги на
 бензински станици; подмачкување на
 возила; чистење на внатрешноста на
 возила; одржување и поправка на моторни

возила; поправка и монтирање на гуми;
одржување, замастување, подмачкување,
подесување на мотори, поправање на
моторни возила; миење, чистење и
полирање на возила, приколки,
автомобили и мотори

(111) **30320** (151) 26/01/2022

(210) ТМ 2021/267 (220) 15/03/2021

(181) 15/03/2031

(450) 31/01/2022

(732) **БАЛИ КОМПАНИ експорт-импорт
с. Градец, Врпчиште 101 бр. 1А Градец,
Врпчиште, МК**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)



Prima lemon

(591) зелена, црвена, жолта, бела

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергент за миење садови

(111) **30321** (151) 26/01/2022

(210) ТМ 2021/287 (220) 21/04/2021

(181) 21/04/2031

(450) 31/01/2022

(732) **Acer Incorporated 7F-5, No. 369,
Fuxing N. Rd., Songshan Dist. TAIPEI
CITY, R.O.C., TW 10541, TW**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)

acer

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, инструменти за
премер, фотографски, кинематографски,
оптички апарати и инструменти, апарати и
инструменти за мерење тежина, за
мерење, за сигнализирање, за контрола
(надзор), живото спасувачки и за држење
настава; апарати и инструменти за
спроведување, префрлување,
трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на
електрична енергија; апарати за снимање,
трансмисија или репродукција на звук или
слики; магнети преносници на податоци,
дискови за снимање; компактни дискови,
ДВД-ија и други дигитални снимачи на
медиа; механизми за апарати кои работат
со паричка; регистар-каси, машини за
сметане, опрема за процесирање на
податоци; апарати за гаснење на пожар;
компјутери; компјутерски хардвер; рачни
компјутери; таблет компјутери;
компјутерски софтвер; компјутерски
периферни уреди; принтери; компјутерски
сервери; лап топ компјутери; компјутерски
бележници; десктоп компјутери; мобилни
телефони; уреди за складирање на
податоци; електронски игри; машини за
видео игри; компјутерски терминали;
ресивери (set top boxes); видео проектори;
радија; звучници; микрофони; слушалки
што се носат на глава; слушалки за во
уши; приемници; автоматски автомати за
продажба и механизми за апарати кои
работат со паричка; компјутерски
фирмвер; компјутерски помошен софтвер;

скенери; монитори; екрани на допир; модеми; тастатури; мауси; топчиња (trackballs); подлога за допир (trackpads); светлечки пенкала; џојстици; контролори за играње; графички таблети; графички табли (digitizers); адаптери; адаптер картички; кабли и конектори; мегнетно-оптички драјвери; хард диск драјвери; флопи диск драјвери; PCMCIA драјвери; кертриџи и драјвери за касети; CDROM драјвери; драјвери за снимање на CD (CD-R); драјвери за повеќекратно снимање на CD (CD-RW); DVD-ROM драјвери; драјвери за повеќекратно снимање на DVD (DVD-R); цврсти уреди за складирање; RAID низи; масивни уреди за складирање; мрежни интерфејси; кабелски модеми; рутери, мостови, порти, и хабови; електронски уреди за потрошувачи; телефони; персонални дигитални асистенти (PDAs); дигитални видео рекордери; рекордери за видеокасети; телевизија, дигитална телевизија; стерео ресивери; DVD плеери; CD плеери; MP3 плеери; дигитални аудио плеери и рекордери; аудио појачувачи; видео генератори за специјални ефекти; фотоапарати (still cameras); видео камери; дигитални камери; видео декоди; видео конвертери; баркод читачи; читачи на магнетни ленти; телекомуникациска опрема; телекомуникациски апарати и инструменти; мобилни телефони; паметни телефони; комуникациски безжични уреди за пренос на глас, податоци, слики, аудио, видео и мултимедијална содржина; апарати за мрежна комуникација; рачни дигитални електронски уреди за обезбедување на пристап до интернет и за праќање, примање, и зачувување на телефонски повици, електронска пошта, и други дигитални податоци; пренослив компјутерски хардвер; преносни дигитални електронски уреди за обезбедување на

пристап до интернет и за праќање, примање, и зачувување на телефонски повици, електронска пошта, и други дигитални податоци; паметни часовници; паметни очила; паметни прстени; тракери за активност за носење; поврзани алки [инструменти за мерење]; електронски читачи за книги; компјутерски софтвер за поставување, конфигурирање, оперирање и контролирање на компјутери, компјутерни периферни уреди, мобилни уреди, мобилни телефони, паметни телефони, паметни очила, преносни уреди, слушалки за уши, слушалки што се носат на глава, телевизија, ресивери (set top boxes), аудио и видео плеери и рекордери, системи за домашно кино, и системи за забава; софтвер за развој на апликации; софтвер за компјутерски игри; претходно снимено аудио, видео и мултимедијална содржина што може да се симнува; компјутерни периферни уреди; периферни уреди за компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, преносни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, слушалки за уши, слушалки што се носат на глава, телевизија, ресивери (set top boxes) и аудио и видео плеери и рекордери; преносни периферни уреди за употреба со компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, паметни прстени, слушалки за уши, слушалки што се носат на глава, телевизија, ресивери (set top boxes), и аудио и видео плеери и рекордери; биометриски идентификациски апарати и апарати за автентификација; акцелерометри; висиномери; апарати за мерење на растојание; апарати за снимање на растојание; педометри; апарати за мерење на притисок; индикатори за притисок; монитори, дисплеј

екрани, дисплеи што се ставаат на глава (head mounted displays), и слушалки за на глава за употреба со компјутери, паметни телефони, мобилни електронски уреди, преносни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, телевизија, ресивери (set top boxes), и аудио и видео плеери и рекордери; виртуелни и дисплеи со проширена реалност, наочари, контролери, и слушалки за на глава; 3D наочари; очила; очила за сонце; стакла за очила; оптичко стакло; оптичка стока; оптички апарати и инструменти; камери; блицови за камери; тастатури, мауси, подлоги за мауси, принтери, диск драјвери, и хард драјвери; апарати за снимање и репродукција на звук; дигитални аудио и видео плеери и рекордери; аудио звучници; аудио засилувачи и приемници; аудио апарати за моторни возила; снимачи на гласови и апарати за препознавање на гласови; телевизија; телевизиски приемници и монитори; радио трансмитери и приемници; кориснички интерфејсови за борд компјутери за моторни возила и електронски уреди, имено електронски контролни панели, монитори, екрани на допир, далечински управувачи, приклучни станици, конектори, приклучоци, и контроли на гласовно активирање; глобално позиционирачки системи (GPS уреди); навигациски инструменти; навигациски апарати за возила [борд компјутери]; далечински управувачи за контролирање на компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, преносни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, слушалки за уши, слушалки што се носат на глава, аудио и видео плеери и рекордери, телевизија, ресивери (set top boxes), звучници, појачувачи, ситеми за домашно

кино, и системи за забава; преносни уреди за контролирање на компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, слушалки за уши, слушалки што се носат на глава, аудио и видео плеери и рекордери, телевизија, ресивери (set top boxes), звучници, појачувачи, системи за домашно кино, и системи за забава; апарати за складирање на податоци; компјутерски чипови; батерии; полначи за батерии; електрични и електронски конектори, спојници, жици, кабли, полначи, порти, приклучни станици, и адаптери за употреба со компјутери, мобилни телефони, рачни компјутери, компјутерни периферни уреди, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, преносни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, слушалки за уши, слушалки што се носат на глава, аудио и видео плеери и рекордери, телевизија и ресивери (set top boxes); интерактивни екрани на допир; интерфејсови за компјутери, компјутерски екрани, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, преносни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, телевизија, ресивери (set top boxes) и аудио и видео плеери и рекордери; заштитни филмови адаптирани за компјутерски екрани, екрани на мобилни телефони, и екрани на паметни часовници; навлаки, торби, кутии, ракави, ремени и ленти за компјутери, таблет компјутери, тастатури за компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, преносни електронски уреди, паметни часовници, паметни очила, слушалки за уши, слушалки што се носат на глава, ресивери (set top boxes), и аудио и видео плеери и рекордери; преносни резервни батерии (power banks); селфи стап (selfie stick); полначи за електронски

цигари; полначи за автомобили; безжични полначи; информативна технологија и аудиовизуелна опрема; магнети, магнетизери и демагнетизери; научни и лабораториски уреди за третман со употреба на електрична енергија; апарати, инструменти и кабли за електрична енергија; оптички уреди, појачувачи и коректори; уреди за сигурност, безбедност, заштита и сигнализирање; уреди за навигација, водење, следење, таргетирање и изработување на мапи; инструменти, индикатори и контролери за мерење, детектирање и набљудување; апарати, едукативни апарати и симулатори за научни истражувања и лаборатории

кл. 20 мебел; столчиња; мебел за седење; столови со тркалца; подвижни столици [мебел]; канцелариски столици со наслон за рацете; контурни столици; конвертибилни столици; столици лежалки; столици што можат да се вртат; перничкиња за седишта на столици; ногарки за столици; столици на една ногарка; конференциски столици; Високи столици [мебел]; столици што се придвижуваат нагоре-надолу; преносна поддршка за грбот за употреба на столици; столици што се дел од канцелариски мебел; столици со наслони за рацете; лежалки со наслони за рацете; лежалки [мебел]; лежалки [столици]; столици за клацкање; седишта од метал; перничкиња за седење; носачи на седиштата што можат да се прилагодат; маси; маси за компјутери; маси за канцеларија; бироа и маси; работни маси; преносни дисплеј табли

кл. 28 спортски артикли и опрема; спортски артикли кои што не се вклучени во други класи; опрема за лов и риболов; опрема за пливање; артикли за гимнастика

кои што не се вклучени во другите класи; едрилици; сноуборди; ролерки; лизгалки; скејтбордови; заштитни облоги или штитници за спорт или игри; топки за билијард; табли за билијард; чизми со прикачени лизгалки; апарати и машинерија за куглање; шипки за тегови; штитници за лакти [спортски артикли]; растегнувачи на гради [направи за вежбање]; јадици за риби; опрема за риболов; пераи [перки за пливање]; појаси за пливање; тапи за риболов; ташни за палки за голф; палки за голф; ракавици за голф; ракавици за игри и спортови; штитници за колена [спортски артикли]; скии; санки [спортски артикли]; маси за пинг-понг; скии за на вода; трски за риболов; макари за риболов; конци за риболов; јарболи за едрилици; мрежи за вадење уловена риба за спортски риболовци; апарати за бодибилдерство; ракавици за бокс; торби специјално дизајнирани за скии и сноуборди; обувки за скијање; заштитни облоги [дел од спортски одела]; отскочни даски (спортски артикли); статични велосипеди за вежбање; костими за пливање; мускули за пливање; билијардски стапови; перничкиња за билијардски маси; облоги за долниот дел од скиите; креда за билијардски стапови; врвови за билијардски стапови; спојки за скии; сензори за мамци [опрема за риболов]; жици за рекети; алати за поправање откорнати парчиња земја [опрема за голф]; миризливи мамки за лов или риболов; кожа од фока [обвивки за скии]; мамец [вештачки]; торби за голф, со или без тркала; дрвена смола што ја користат атлетичарите; меури за топки за игри; пеинт бол [муниција за пиштоли со боја][спортска опрема]; плетени кошници за риби [опрема за риболов]; ремени за даски за сурфање; ваљаци за статични велосипеди за вежбање; торби за крикет;

рабови на скии; играчки, игри, предмети за играње и евтини играчки; играчки; фигури на играчки; автомобили играчки; апарати за видео игри; игри; топки и балони; возила играчки; електрични возила (играчки); воздушни пиштоли [играчки]; триктрак игра (табла); табли за играње дама; дама [игри]; шах сетови; табли за шах; магионичарска опрема; чашки за мешање коцки; пикадо; домино; шишиња за хранење на кукли; фризби [играчки]; автоматски игри; рекети; хардвер за електронски игри, освен што се наменети единствено за употреба со телевизори; рачни конзоли за играње електронски игри, освен што се наменети единствено за употреба со телевизори; трикови за мамење и шега на туѓа сметка [евтини играчки]; евтини играчки за забави; макари за летала; летала; махџонг (Mahjong); џамлии; марионети; театарски маски; маски кои се играчки; мобилни [играчки]; возила макети во размер; друштвени игри; ударни каписли [играчки]; пиштоли играчки; топки за играње; свечки [играчки]; игри со чипови; коњи за клацкање; ролерки; тобогани [предмети за играње]; меури од сапуница [играчки]; базени за пливање [објекти за игра]; лулашки; топки за плажа; картички за бинго; мрежи за пеперутки; игри со карти; конфети; ролери со тркала во една редица; сложувалки; калеидоскопи; радио-контролирани возила играчки; тркала за рулет; Јапонски карти за играње; игри за градење; коцки за градење [играчки]; маси за играње на фудбал во затворени простории; играчки за домашни миленици; апарати за игри адаптирани за употреба само со телевизиски ресивери; аркадни видео игри; апарати за забава, автоматски и на парички; автоматски и на паричка машини за забава; костуми маски; каписли за

пиштоли [играчки]; палки за играње (gamepads); апарати за панаѓури и игралишта; опрема за возење на панаѓури; празнични украси и вештачки Божиќни елки; украси за Божиќни елки; свончиња за Божиќни елки; бонбони што експлодираат [Божиќни крекери]; држачи за свеќи за Божиќни елки; Божиќни елки од синтетички материјал; снежни топки; држачи за Божиќни елки; палки за играње (gamepads) за видео игри; џојстици за видео игри; рачни конзоли за играње на видео игри; конзоли за видео игри; видео машини за излезна игра за употреба со надворешен екран или монитор; машини за видео игри; машини за видео игри за употреба со надворешен екран или монитор; машини за видео игри за употреба со телевизори; машини за видео игри што стојат сами; машини за излез за видео игри за употреба со телевизори; рачни единици за делење на игра на видео игри; интерактивна контролна единица за видео игри

кл. 35 обезбедување на простор на вебстрани за рекламирање на продукти и услуги на трети лица; услуги на рекламни агенции; бизнис менаџирање и управување на бизниси; канцелариска администрација; малопродажни услуги во стокровни куќи; промотивни услуги преку дистрибуција на принтан и аудио промотивен материјал преку давање на совети во полето на промоцијата поврзано со производите спомнати во класите 9, 20, 28; промовирање на производи и услуги на трети лица преку водење на онлајн продавница со (хипер) линкови до малопродажни вебстрани на малопродажни услуги и дистрибуција преку глобална компјутерска информативна мрежа; малопродажни услуги поврзани со услуги за поклони и

сувенири обезбедени преку глобална компјутерска информативна мрежа; услуги за деловно советување; обезбедување на деловни информации преку компјутерски системи; автоматско складирање и обновување на деловни информации; ширење на деловно и индустриско рекламирање; маркетинг услуги во полето на компјутери и компјутерски делови; дизајнирање на компјутерски информации поврзани со воспоставувањето на внатрешна мрежна структура; планирање на автоматизација на канцеларија; советодавни услуги поврзани со набавка и добивање на производи и услуги; деловни советодани услуги поврзани со деловни услуги; советодавни услуги поврзани со управување на персонал; регрутирање на персонал; маркетинг истражување; услуги на односи со јавноста (PR); организирање и подготовка на трговски саеми, егзибиции и изложби за индустриски и комерцијални цели; малопродажба и големопродажба на компјутерски хардвер, софтвер, компјутерски додатоци, електронски материјали

(111) **30322** (151) 26/01/2022
(210) ТМ 2021/299 (220) 19/03/2021
(181) 19/03/2031
(450) 31/01/2022

(732) **Merck KgaA Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, DE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)

SUPROVIA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третирање на дијабетес

(111) **30323** (151) 26/01/2022
(210) ТМ 2021/305 (220) 23/03/2021
(181) 23/03/2031
(450) 31/01/2022

(732) **Showtime Networks Inc. 1633**

Broadway, New York, New York 10019, US

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 претходно снимени DVD-а и превземачки, аудио, визуелни и аудиовизуелни датотеки и снимки, што содржат мултимедијална забава и програми и содржина и компјутерски апликациски софтвер за интерактивна телевизија, за испорака на телевизиско емитување и мултимедијални содржини и информации во реално време, и за интерактивни игри и/или квизови; компјутерски апликациски софтвер, за дистрибуција до, и за употреба од, гледачи на дигитални телевизиски канали за преглед и купување на производи и услуги; компјутерски хардвер; компјутерски периферни уреди; компјутерски софтвер за персонализирана, интерактивна телевизиска и мултимедијална програма и придружни упатства дистрибуирани преку него; компјутерски софтвер за употреба при генерирање, прикажување и манипулирање со визуелни медиуми, графички слики, фотографии, илустрации, дигитална анимација, видео клипови, филмски снимки и аудио податоци; дигитални медиуми, имено, дигитални видео дискови, дигитални версатилни дискови; превземачки аудио и видео

снимки, DVD-а, и дигитални дискови со висока дефиниција што содржат телевизиски и мултимедијални серии и филмови од областа на драма, акција, комедија, реалност, авантура, обезбедени преку видео-на-барање услуги

(111) **30324** (151) 26/01/2022

(210) ТМ 2021/306 (220) 23/03/2021

(181) 23/03/2031

(450) 31/01/2022

(732) **Showtime Networks Inc. 1633**

Broadway, New York, New York 10019, US

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникациски услуги, имено, услуги за кабелска телевизија, кабелско радио и сателитски пренос; услуги за емитување, имено, емитување на аудио, кабелско радио, кабелска телевизија, радио, претплатничка телевизија, телевизија и видео; услуги на вебкастинг; пренос и стриминг на електронско и дигитално аудио, видео, графики, текст, сигнали, пораки, вести, податоци и информации преку глобални компјутерски мрежи, преносни и безжични електронски и дигитални комуникациски уреди; услуги за емитување телевизија; емитување на забавни и спортски програми; емитување на аудио и видео преку интернет што содржи телевизиски и мултимедијални програми; услуги за емитување, имено, електронски и интерактивен пренос на стриминг и превземачко дигитално аудио, глас, податоци, слики, видео, графики, имено, фотографии, текст изведени преку

медиуми на телевизија, кабел, сателит и широкопојасен интернет; комуникациски услуги; емитување на аудио и видео преку интернет со видео клипови; комуникациски услуги; електронски и интерактивен пренос на стриминг на дигитално аудио, глас, податоци, слики, видео, графики, имено, фотографии, текст преку интернет; комуникациски услуги; електронски и интерактивен пренос на стриминг на дигитално аудио, глас, податоци, слики, видео, графики, имено, фотографии, текст преку преносни и безжични комуникациски уреди, имено, мобилни телефони, таблет компјутери и лаптоп компјутери, и целуларна телефонска мрежа; комуникациски услуги

(111) **30325** (151) 26/01/2022

(210) ТМ 2021/307 (220) 23/03/2021

(181) 23/03/2031

(450) 31/01/2022

(732) **Showtime Networks Inc. 1633**

Broadway, New York, New York 10019, US

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 забавни услуги од природата на продукција и дистрибуција на филмови, комедиски, музички, реални и драмски телевизиски и мултимедијални серии, документарци; обезбедување забавни програми и содржина, имено, телевизиски и мултимедијални програми, филмови, клипови, графики и информации од областа на комедија, драма, акција, разновисност, авантура, спорт, мјузикли, тековни настани и забавни вести, и

документарци преку медиуми на телевизија, кабел, сателит, широкопојасна мрежа, и преку интернет, електронски комуникациски мрежи, компјутерски мрежи и безжични комуникациски мрежи, имено, мобилни телефони, таблет компјутери и лаптоп компјутери, и целуларни телефонски мрежи; забавни услуги, имено, обезбедување привремено користење на не-превземачки интерактивни игри; обезбедување веб страна што содржи информациски, не-превземачки фотографски, аудио, и видео презентации од областа на забава и интерактивни активности на екран во реално време за телевизиски и мултимедијални гледачи, имено, спроведување анкети генерирани од корисници, интеграција со други страни за социјално вмрежување и страни на познати личности, видеа, слики, и факти; интерактивни забавни услуги, обезбедување персонализирана телевизиска и мултимедијална програма; обезбедување онлајн и на-екран водич до персонализирана и интерактивна телевизиска и мултимедијална програма

(111) **30326** (151) 26/01/2022
(210) ТМ 2021/308 (220) 23/03/2021
(181) 23/03/2031
(450) 31/01/2022

(732) **Showtime Networks Inc. 1633**
Broadway, New York, New York 10019, US
(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15а-13, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 обезбедување веб страна што содржи технологија што овозможува на

корисниците да пристапат до веб-базирани претплатнички услуги што содржат не-превземачки софтвер за пристапување, превземање, избор и гледање подвижни слики, филмови и телевизиски и мултимедијални програми; компјутерски услуги, имено, обезбедување интерактивна веб страна што содржи технологија што овозможува корисниците да пристапат до база на податоци од телевизиски серии, филмови, личности, прегледи, трејлери, вести и други поврзани информации; обезбедување веб страна што содржи пребарувач за шоуа и епизоди од забавни серии; креирање индекси од онлајн информации за други преку глобална компјутерска мрежа и преку мобилни комуникациски уреди

(111) **30327** (151) 26/01/2022
(210) ТМ 2021/313 (220) 24/03/2021
(181) 24/03/2031
(450) 31/01/2022

(732) **Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало "РИО"**
ДООЕЛ увоз-извоз, ул. 34 бр 28,
населба Илинден, 1000, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, златно жолта, светло и темно црвена, кафена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе

(111) **30329** (151) 26/01/2022
(210) ТМ 2021/314 (220) 24/03/2021
(181) 24/03/2031
(450) 31/01/2022

(732) **Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало "РИО"**

ДООЕЛ увоз-извоз, ул. 34 бр 28, населба Илинден, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, златно жолта, светло и темно црвена, кафена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе

(111) **30330** (151) 26/01/2022
(210) ТМ 2021/319 (220) 26/03/2021
(181) 26/03/2031
(450) 31/01/2022

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

TOYOTA BEYOND ZERO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивни структурни делови

кл. 35 пазарни кампањи; рекламни услуги за промоција на јавна свест за прашања за природата

кл. 39 транспорт

кл. 42 техничко пребарување

(111) **30331** (151) 26/01/2022
(210) ТМ 2021/335 (220) 30/03/2021
(181) 30/03/2031
(450) 31/01/2022

(732) **ТП за угостителски услуги КАФЕТЕРИЈА ОСА КАФЕ Дурум Илир Мемеди ТЕТОВО**

ВАН ВАРДАРСКА бр. 107, Тетово, МК
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 реклами; менаџирање со бизнис, администрирање со бизнис; канцелариска работа

кл. 43 услуги на обезбедување на храна и пијалоци, ресторани, кафе и хотелски услуги, услуги на брза храна и готови оброци; ресторани за самопослужување; услуги на ресторани

(111) **30332** (151) 26/01/2022
(210) ТМ 2021/343 (220) 31/03/2021
(181) 31/03/2031
(450) 31/01/2022

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)

Rachmaninoff

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
вклучувајќи и водка и жестоки пијалоци

(111) **30333** (151) 26/01/2022

(210) ТМ 2021/344 (220) 31/03/2021

(181) 31/03/2031

(450) 31/01/2022

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**

**Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)

Crefee

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 крем сирење и препарати од крем
сирење; сирење; млеко и млечни продукти

(111) **30334** (151) 26/01/2022

(210) ТМ 2021/345 (220) 31/03/2021

(181) 31/03/2031

(450) 31/01/2022

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**

**Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)

SOLEVITA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечни пијалоци што содржат
овошје; јогурт; соја млеко [замени за
млеко]; сурутка

кл. 30 леден чај

кл. 32 лимонада; цусеви од зеленчук

[пијалоци]; пијалоци базирани на соја,
освен замени за млеко; сирупи за правење
пијалоци со вкус на овошје; безалкохолни
пијалоци; овошни цусеви; смути; вода со
вкус

(111) **30335** (151) 26/01/2022

(210) ТМ 2021/346 (220) 31/03/2021

(181) 31/03/2031

(450) 31/01/2022

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**

**Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)

Doussy

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за перење алишта; креми
за миене; плавило за перење алишта
(laundry blue); адитиви за перење алишта;
течности за миене; препарати за перење
алишта; течности за перење алишта;
омекнувач за перење алишта; агенци за
заштита при миене; препарати за белење
и други супстанции за употреба при перење
алишта, особено цврсти и течни препарати
за миене, омекнувачи за ткаенина, скроб
за перење алишта, препарати за
одржување на завеси

(111) **30336** (151) 26/01/2022

(210) ТМ 2021/347 (220) 31/03/2021

(181) 31/03/2031

(450) 31/01/2022

(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)

SUNRISE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 претходно мешани алкохолни пијалоци; пијалоци на база на жестоки пијалоци; алкохолни сода пијалаци (alcorops)

(111) **30337** (151) 26/01/2022

(210) ТМ 2021/348 (220) 31/03/2021

(181) 31/03/2031

(450) 31/01/2022

(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)

Chalou

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфем; парфимерија; тоалетна вода; козметика; есенцијални масла; парфимирани сапуни, парфимирана тоалетна вода

(111) **30338** (151) 26/01/2022

(210) ТМ 2021/349 (220) 31/03/2021

(181) 31/03/2031

(450) 31/01/2022

(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)

VINYA CARLES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци, особено вина

(111) **30339** (151) 26/01/2022

(210) ТМ 2021/351 (220) 31/03/2021

(181) 31/03/2031

(450) 31/01/2022

(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје (540)

SIEMPRE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапун; парфимерија; есенцијални масла; тоалетни производи; козметика за убавина и нега; тоник за коса; памучни тупфери за козметички цели; тоалетни производи за чистење за женска хигиена
 кл. 5 женски производи за хигиена; влошки за гаќи; дневни влошки; хигенски шамичиња; хигенски тампони; хигиенски гаќи; пелени за инконтиненција; влошки за инконтиненција; ноќни пелени за инконтиненција; пелени за возрасни
 кл. 16 хартиени марамчиња за раце; хартиени шамивчиња; тоалетна хартија;



пластични разградливи ќеси за пелени;
хартиени подлоги за менување на пелени

(111) **30340** (151) 26/01/2022
(210) ТМ 2021/352 (220) 31/03/2021
(181) 31/03/2031
(450) 31/01/2022

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)

Majestät

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво),
жестоки пијалоци [пијалоци], бренди,
коњак, вино и пијалоци кои содржат вино;
мешани пијалоци со винска основа

**ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE
SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE**

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(510)	(111)
1	30315
3	30320
3	30335
3	30337
3	30339
3	30343
5	30315
5	30317
5	30322
5	30339
5	30343
5	30344
5	30345
5	30347
9	30321
9	30323

9	30348
11	30315
12	30330
16	30339
16	30341
20	30321
25	30315
28	30321
29	30333
29	30334
29	30346
30	30327
30	30329
30	30334
30	30346
31	30315

32	30334
33	30332
33	30336
33	30338
33	30340
35	30315
35	30321
35	30328
35	30330
35	30331
35	30348
35	30349
35	30350
36	30350
37	30318
37	30319

38	30324
38	30328
38	30349
39	30330
41	30325
41	30328
41	30342
42	30326
42	30330
43	30331
44	30315
44	30316
45	30315



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE

(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(732)	(111)	(210)
Acer Incorporated	30321	MK/T/2021/0287
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.	30343	MK/T/2021/0202
Gulf International Lubricants, Ltd. (Bermuda corporation)	30318	MK/T/2021/0261
Gulf International Lubricants, Ltd. (Bermuda corporation)	30319	MK/T/2021/0262
JOHNSON & JOHNSON	30317	MK/T/2021/0257
Lidl Stiftung & Co. KG	30332	MK/T/2021/0343
Lidl Stiftung & Co. KG	30333	MK/T/2021/0344
Lidl Stiftung & Co. KG	30334	MK/T/2021/0345
Lidl Stiftung & Co. KG	30335	MK/T/2021/0346
Lidl Stiftung & Co. KG	30336	MK/T/2021/0347
Lidl Stiftung & Co. KG	30337	MK/T/2021/0348
Lidl Stiftung & Co. KG	30338	MK/T/2021/0349
Lidl Stiftung & Co. KG	30339	MK/T/2021/0351
Lidl Stiftung & Co. KG	30340	MK/T/2021/0352
Merck KgaA	30322	MK/T/2021/0299
NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.	30344	MK/T/2021/0222
NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.	30345	MK/T/2021/0223
NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.	30347	MK/T/2021/0240
Showtime Networks Inc.	30323	MK/T/2021/0305
Showtime Networks Inc.	30324	MK/T/2021/0306
Showtime Networks Inc.	30325	MK/T/2021/0307
Showtime Networks Inc.	30326	MK/T/2021/0308
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	30330	MK/T/2021/0319
The Coca-Cola Company	30348	MK/T/2021/0246
БАЛИ КОМПАНИ експорт-импорт с. Градец, Врапчиште	30320	MK/T/2021/0267
Васко Митев	30350	MK/T/2020/1119
ДПТУ МИРАНА Мирсинова Ана дооел експорт-импорт	30346	MK/T/2021/0236
Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало "РИО" ДООЕЛ увоз-извоз,	30327	MK/T/2021/0313
Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало "РИО" ДООЕЛ увоз-извоз,	30329	MK/T/2021/0314
Друштво за производство, трговија и услуги ТЕРРА ОРГАНИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	30315	MK/T/2020/1121
Здружение на луѓе кои имаат желба за трчање ТРЧАЈ БЕ Битола	30342	MK/T/2021/0200



Приватна здравствена установа-Поликлиника од примарната здравствена заштита Д-р ЛОЖАНКОВСКИ Скопје	30316	МК/Т/2020/0845
ТП за угостителски услуги КАФЕТЕРИЈА ОСА КАФЕ Дурим Илир Мемеди ТЕТОВО	30331	МК/Т/2021/0335
ТРИПЛЕ-И ЛАБ ДОО увоз-изоз Скопје	30328	МК/Т/2021/0137
Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип	30349	МК/Т/2021/0251
д-р Стојан Трошански	30341	МК/Т/2020/0458

**ПРЕНОС / BARTJE**

(111) **2611**

(732) **N.V. Organon Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL**

(111) **6954**

(732) **Verizon Media Inc 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US**

(111) **6929**

(732) **Gildan Activewear SRL Newton, Christ Church BB17047, BB**

(111) **9199**

(732) **N.V. Organon Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL**

(111) **10313**

(732) **N.V. Organon Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL**

(111) **16946**

(732) **N.V. Organon Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL**

(111) **20096**

(732) **RB Hygiene Home Switzerland AG a company organized and existing under the laws of Switzerland Richtistrasse 5, 8304 Wallisellen, Zurich, CH**

(111) **22618**

(732) **ALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOOD Bulgaria Blvd. 86 , 1680, Sofia , BG**

(111) **27274**

(732) **MOMENT EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Güzelnahçe Sk. No: 20 Nişantaşı Şişli, İstanbul, TR**



ПРОМЕНИ / NDRYSHIME

(111) **3333**

(732) **HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 855 5 S. Mint Street, Charlotte NC 28202, US**

(111) **10816**

(732) **Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US**

(111) **12173**

(732) **КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, 1000, Скопје, МК**

(111) **13254**

(732) **КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, 1000, Скопје, МК**

(111) **12641**

(732) **КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, 1000, Скопје, МК**

(111) **11957**

(732) **Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US**

(111) **11956**

(732) **Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US**

(111) **11954**

(732) **Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US**

(111) **11953**

(732) **Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US**

(111) **11515**

(732) **Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US**

(111) **21303**

(732) **SOFIDEL ROMANIA S.A. Strada Bucuresti, n.358, 910048 Calarasi, RO**

(111) **20900**

(732) **Пазар3.Ком доо Таше Милошевски 6, 7310, Ресен, МК**

(111) **20252**

(732) **КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, 1000, Скопје, МК**

(111) **20132**

(732) **КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, 1000, Скопје, МК**



(111) **21050**

(732) **Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US**

(111) **21051**

(732) **Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US**

(111) **21997**

(732) **Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US**

(111) **25809**

(732) **Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US**

(111) **25806**

(732) **Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US**

(111) **26325**

(732) **Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US**



ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E VLEFSHMËRISË

(111) 4028	(186) 25/11/2031
(111) 1479	(186) 01/10/2031
(111) 3526	(186) 23/10/2031
(111) 5021	(186) 03/12/2031
(111) 5173	(186) 02/12/2031
(111) 6121	(186) 01/10/2031
(111) 2080	(186) 10/12/2031
(111) 2667	(186) 10/12/2031
(111) 2741	(186) 30/10/2031
(111) 10986	(186) 01/10/2031
(111) 10784	(186) 01/10/2031
(111) 10912	(186) 03/10/2031
(111) 23062	(186) 03/10/2031
(111) 10913	(186) 03/10/2031
(111) 10929	(186) 17/10/2031
(111) 10903	(186) 29/10/2031
(111) 10832	(186) 08/02/2032
(111) 11210	(186) 15/03/2032
(111) 11211	(186) 15/03/2032
(111) 12173	(186) 16/08/2032
(111) 13254	(186) 16/08/2032
(111) 12641	(186) 16/08/2032
(111) 21303	(186) 01/08/2031
(111) 20900	(186) 12/10/2031
(111) 21281	(186) 04/11/2031
(111) 20825	(186) 11/11/2031
(111) 22300	(186) 29/11/2031
(111) 20252	(186) 11/01/2032
(111) 20417	(186) 08/03/2032
(111) 20589	(186) 05/04/2032
(111) 20132	(186) 04/06/2032
(111) 20575	(186) 11/06/2032

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / APLIKIMET PËR DISENJO INDUSTRIALE

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн. / Në përputhje me nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve për disenjo industriale.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80):

- (21) број на пријавата / numri i aplikimit
- (22) датум на поднесување / data e depozitimit
- (23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit
- (45) датум на објавување / data e publikimit
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional)
- (30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej Locarno)
- (54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit
- (55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale
- (57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa
- (73) податоци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit
- (74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(21) ID **2021/38**

(45) 31/01/2022

(22) 07/12/2021

(28) 12 (дванаесет) дизајни, дводимензионални

(72) Рецеп Бајрами

(73) Друштво за производство и трговија АДРИЈУС ДОО увоз-извоз с.Глумово, Сарај
ул.1721 бр. 41 с. Глумово, Сарај, МК

(51) 32-00

(54) "Дизајн на амбалажа"







(21) ID **2021/6**

(45) 31/01/2022

(22) 06/05/2021


(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален




(72) Александар Панчев, ул. Петре Георгиев бр. 102, Скопје [МК]; Владимир Арсов, ул. Даме Груев бр. 3/5-12, Скопје [МК];

(73) Борко Бајалски, адвокат, ул. "Ристо Шишков" бр.38/1-1, Скопје, 1000 [МК];

(51) 12-16

(54) "ЦЕРАДА"





(21) ID **2021/22**

(45) 31/01/2022

(22) 09/07/2021

(28) 5 (пет) дизајни, дводимензионални

(72) Јовчески Димитар

(51) 32-00

(54) "Дизајни на амбалажа"



(21) ID **2021/37**

(45) 31/01/2022

(22) 03/11/2021

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Антевски Горан, ул. Партение Зографски бр. 3А, Скопје, 1000 [МК];

(73) БЕРИН Д.О.О. Скопје, ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје [МК];

(51) 25-02

(54) "Елемент за вентилација"





ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR DISENJO INDUSTRIALE

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(51)	(21)
32-00	МК/И/ 2021/38
12-16	МК/И/ 2021/6
32-00	МК/И/ 2021/22
25-02	МК/И/ 2021/37

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos industriale

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)	(21)
Друштво за производство и трговија АДРИЈУС ДОО увоз-извоз с.Глумово, Сарај ул.1721 бр. 41 с. Глумово, Сарај, МК	МК/І/ 2021/38
Друштво за трговија и услуги БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО Скопје ул."Титовелешка" 85, Скопје, МК	МК/І/ 2021/6
Јовчески Димитар ул. Јане Сандански бр. 48, Охрид, МК	МК/І/ 2021/22
Раде Кончар - ТЕП ДООЕЛ Скопје Бул. 3-та Македонска бригада 52, 1000, Скопје, МК	МК/І/ 2021/37

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / VENDIMET PËR DISENJOT INDUSTRIALE


Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për disenjot industriale.


Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80):

- (11) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale
- (21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (22) Дата на поднесување / Data e depozitimit
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на индустриски дизајни / Lënda e aplikimit, theksohet numri i përgjithshëm i disejnovë industriale
- (30) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (45) Дата на објавување / Data e publikimit
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) / Klasifikimi Ndërkombëtar i Disenjove Industriale (Locarno)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose vizatimi
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои / saktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave
- (72) Автор / Autori
- (73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
- (74) Застапник / Përfaqësuesi juridik

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

- (11) **933** (45) 31/01/2022
(21) ID 2021/11 (22) 07/06/2021
(18) 07/06/2026
(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
(72) Јовица Филиповиќ (ул. Цар Самоил бр. 44, Охрид)
(73) **Јовица Филиповиќ ул. Цар Самоил бр. 44, Охрид, МК**
(51) 06-01
(54) **"Колевка и столица"**





(11) **926**

(45) 31/01/2022

(21) ID 2021/13

(22) 25/06/2021

(18) 25/06/2026

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) авторот не сака да биде наведен ()

(73) **Греен Мацхинес ДОО Велес ул. Раштански пат бр. 2, Велес, МК**

(51) 12-13

(54) **"Возило за чистење"**



- (11) **927** (45) 31/01/2022
 (21) ID 2021/14 (22) 25/06/2021
 (18) 25/06/2026
 (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (72) авторот не сака да биде наведен ()
 (73) **Греен Мацхинес доо Велес ул. Раштански пат бр. 2, 1400, Велес, МК**
 (51) 12-13
 (54) **"Возило за чистење"**



- (11) **928** (45) 31/01/2022
 (21) ID 2021/15 (22) 25/06/2021
 (18) 25/06/2026
 (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (72) авторот не сака да биде наведен ()
 (73) **Греен Мацхинес доо Велес ул. Раштански пат бр. 2, 1400, Велес, МК**
 (51) 12-13
 (54) **"Возило за чистење"**



- (11) **929** (45) 31/01/2022
(21) ID 2021/16 (22) 25/06/2021
(18) 25/06/2026
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) авторот не сака да биде наведен ()
(73) **Греен Маџинес доо Велес ул. Раштански пат бр. 2, 1400, Велес, МК**
(51) 12-13
(54) **"Возило за чистење"**





(11) **930**

(45) 31/01/2022

(21) ID 2021/17

(22) 25/06/2021

(18) 25/06/2026

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) авторот не сака да биде наведен ()

(73) **Греен Мацхинес доо Велес ул. Раштански пат бр. 2, 1400, Велес, МК**

(51) 12-13

(54) **"Возило за чистење"**



- (11) **931** (45) 31/01/2022
(21) ID 2021/18 (22) 25/06/2021
(18) 25/06/2026
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) авторот не сака да биде наведен ()
(73) **Греен Мацхинес доо Велес ул. Раштански пат бр. 2, 1400, Велес, МК**
(51) 12-13
(54) **"Возило за чистење"**



(11) **932** (45) 31/01/2022

(21) ID 2021/19 (22) 25/06/2021

(18) 25/06/2026

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) авторот не сака да биде наведен ()

(73) **Греен Мацхинес доо Велес ул. Раштански пат бр. 2, 1400, Велес, МК**

(51) 12-13

(54) **"Возило за чистење"**



ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodë sipas kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale

(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjosh

(51)	(11)
06-01	МК// 2021/933
12-13	МК// 2021/926
12-13	МК// 2021/927
12-13	МК// 2021/928
12-13	МК// 2021/929
12-13	МК// 2021/930
12-13	МК// 2021/931
12-13	МК// 2021/932

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos industriale

(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)	(11)	(21)
Јовица Филиповиќ ул. Цар Самоил бр. 44, Охрид, МК	933	МК/И/ 2021/933
Греен Мацхинес ДОО Велес ул. Раштански пат бр. 2, Велес, МК	926	МК/И/ 2021/926
Греен Мацхинес ДОО Велес ул. Раштански пат бр. 2, Велес, МК	927	МК/И/ 2021/927
Греен Мацхинес ДОО Велес ул. Раштански пат бр. 2, Велес, МК	928	МК/И/ 2021/928
Греен Мацхинес ДОО Велес ул. Раштански пат бр. 2, Велес, МК	929	МК/И/ 2021/929
Греен Мацхинес ДОО Велес ул. Раштански пат бр. 2, Велес, МК	930	МК/И/ 2021/930
Греен Мацхинес ДОО Велес ул. Раштански пат бр. 2, Велес, МК	931	МК/И/ 2021/931
Греен Мацхинес ДОО Велес ул. Раштански пат бр. 2, Велес, МК	932	МК/И/ 2021/932

Огласен за Решение за ништавност

DM/097825 меѓународно регистриран дизајн

БРИШЕЊЕ

230. Наталија Белчевска, адвокат

Ул. 1737 бр. 32/1 кат 3 кан. 37

1000 Скопје

Република Северна Македонија

моб. 078 604 605

e-mail:natalijabelchevska@gmail.com

(73) Novo Nordisk A/S, Novo Allé 2880 Bagsværd, DK,

(95) „RYBELSUS (semaglutide)”

(92) EU со број на одобрение EU/1/20/1430 и датумот на издавање 03/04/2020

(93) Одобрение за ставање во промет на РСМ Бр. 11-6956/2 од 11/08/2021; 11-6957/2 од 11/08/2021 и 11-6958/2 од 11/08/2021

(68) 13/12/2017 EP2651398

(54) **ЦВРСТИ СОСТАВИ КОИ ШТО СОДРЖАТ GLP-1 АГОНИСТ И СОЛ НА N-(8-(2-ХИДРОКСИБЕНЗОИЛ)АМИНО)КАПРИЛНА КИСЕЛИНА**

(11) 908470 09-6729/6-2021 2017/977 од 26/01/2022

(94) Истекува на 16/12/2036 година

ИСПРАВКА НА ГРЕШКА ВО ДАТУМ НА ОБЈАВА НА РЕШЕНИЕТО НА ТМ/2017/852

На ден 31/12/2021 година, во Службеното гласило на Државниот завод за индустриска сопственост, Гласник бр. 12/2021 објавено е решение за трговска марка ТМ/2018/735 со рег. бр. 30209, на подносителот Друштво за информатички инжењеринг СЕКОНД ПИКСЕЛ ДООЕЛ Гевгелија, МК, Во врска со тоа во делот 450 кој се однесува на податоци за датумот на објавата на решението за трговска марка се прави исправка на грешка, наместо датумот кој стои 31/12/2021 година, треба да стои датумот 31/01/2022 година.